

СЛУЖБЕН ВЕШНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 26 декември 2000
Скопје

Број 111

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

3343.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 декември 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ СУДОВИ

I. За судии поротници во Основниот суд во Тетово, се избрани:

1. Иван Јоргушевски
2. Живко Здравковски
3. Селвер Мемети
4. Сабит Бајрами
5. Јагода Наумовска
6. Алија Џабир
7. Зоран Стојановски
8. Драги Неделчевски
9. Салајдин Казими
10. Митко Богатиновски
11. Радмила Јоргуневска
12. Натали Исаевска
13. Анание Горѓиевски
14. Лазо Младеновски
15. Костадин Гоцевски
16. Гордана Младеновска
17. Јусуф Реџеми
18. Јован Станоевски
19. Јулијана Стојчевска
20. Нури Абдулахи
21. Маргарета Андреевски
22. Нервет Јашари
23. Марија Мејова
24. Симо Тофиловски
25. Благоја Божиновски
26. Среќо Несторовски
27. Идризи Абдирезак
28. Мирослав Тодоровски
29. Павле Горѓевски
30. Владимир Митревски
31. Бранко Карапеовски
32. Стојан Најсторевски
33. Борко Митовски
34. Даниела Димитриевска
35. Јованка Данилова
36. Даим Рахмани
37. Столе Тодоровски
38. Борис Николовски
39. Силвана Јовановска
40. Игор Бачовски
41. Живко Матовски
42. Владимир Јовановски
43. Азиз Селами
44. Никола Кирковски
45. Јусуф Бафќари
46. Гоце Кочовски
47. Љубомир Савески
48. Јордан Мерџановски
49. Бајук Наза
50. Љубица Стојкоска
51. Љубица Кочоска
52. Божидар Васоски

II. За судии поротници во Основниот суд во Винаца, се избрани:

1. Љубица Алексоска
2. Фидан Апостолов
3. Душан Атанасов
4. Ацо Анастасов
5. Мирче Богданов
6. Димитар Бојаџиски
7. Благој Бојаџиски
8. Здравка Велкова
9. Мирка Гоцевска
10. Санде Гугушев
11. Јулија Данева
12. Емил Дончев
13. Горан Иванов
14. Миле Јанковски
15. Тања Јованова
16. Јорданка Коцева
17. Марија Куновска
18. Тихомир Лазаров
19. Весна Михайлова
20. Милица Митевска
21. Сашко Милев
22. Трајче Николов
23. Нада Органџиска
24. Миле Петков
25. Илинка Пецова
26. Коле Илиев
27. Симо Петров
28. Ленка Петрова
29. Боро Панов
30. Верка Петрова
31. Роте Петров
32. Борче Радињски
33. Милка Стефанова
34. Трајан Серафимов
35. Живка Стојанова
36. Марија Глигорова
37. Панте Спасов
38. Драги Ставрев
39. Достена Терзиска
40. Здравка Царева
41. Методи Христов
42. Невенка Дончева
43. Љубомир Иванов
44. Светлана Илијева
45. Јордан Стојанов
46. Радмила Манчевска
47. Петрунка Илиева
48. Глигор Парџански
49. Гордана Василева
50. Васка Дупкарска
51. Љубица Атанасова
52. Лазар Мицов
53. Младен Петров
54. Сабри Јустрефов
55. Алија Мемедов

III. За судии поротници во Основниот суд во Делчево, се избрани:

1. Зоран Спасевски
2. Сашка Илиевска
3. Македонка Стоичевска
4. Никола Лафчиски
5. Андреј Сених

6. Ванчо Филабок
7. Димчо Атанасовски
8. Соња Цековска
9. Илија Панов
10. Игор Горгиевски
11. Горги Иванов
12. Вероника Петровска
13. Виолета Димитровска
14. Блашка Горговска
15. Нада Ивановска
16. Симеон Симев
17. Гурѓа Златкова
18. Љубица Такева
19. Данче Пановска
20. Драги Синадиновски
21. Валентина Филиповска
22. Бранко Никовски
23. Стојка Јанковска
24. Зоран Богдановски
25. Светлана Атанасовска
26. Никола Арсов
27. Божин Стојменовски
28. Јашар Арифовски
29. Павел Ристовски
30. Ленка Јангеловска
31. Слободанка Димитровска
32. Маре Христова
33. Вице Стоиловски
34. Љубица Петровска
35. Лимонка Арсовска
36. Голубина Христова
37. Снежана Алексовска
38. Душан Манчев
39. Татјана Сугарева
40. Нада Дамјановска

IV. За судии поротници во Основниот суд во Крива Паланка, се избрани:

1. Огњан Стојмановски
2. Стојче Тодоровски
3. Наташа Станојковска
4. Денко Мишевски
5. Биљана Ивановска
6. Марјан Јакимовски
7. Даница Давидовска
8. Стојадин Милковски
9. Миле Јакимовски
10. Михајло Колевски
11. Љубица Ангеловска
12. Добринка Давитковска
13. Слободан Додевски
14. Лазо Алексовски
15. Јованче Симоновски
16. Ратка Станојковска
17. Боре Тодоровски
18. Бранко Давитковски
19. Драги Станоевски
20. Благој Младеновски
21. Стевко Стевановски
22. Велимир Поцевски
23. Стојне Крстевски
24. Стојанче Додевски
25. Коце Јовановски
26. Душко Стоевски
27. Дене Дојчиновски
28. Стојна Ангеловска
29. Светомир Илиевски
30. Стојмен Давидовски
31. Димитар Алексовски
32. Солтир Јосимовски
33. Нада Цоневска
34. Бона Илиевска
35. Јагода Николовска
36. Весела Горгиевска
37. Јордан Михајловски
38. Стојчо Димчевски
39. Миле Цековски

40. Александар Стојковски
41. Раде Дејановски
42. Лаура Стоиленовска
43. Јасминка Ангеловска
44. Борис Николовски
45. Јаким Давитковски
46. Жаклина Христовска
47. Радивој Лековски
48. Сибин Горгиевски
49. Тања Горгиевска
50. Благо Тодоровски

V. За судии поротници во Основниот суд во Кавадарци, се избрани:

1. Николинка Шумановска
2. Талијанка Митрева
3. Јованка Митрева
4. Васил Наумов
5. Весна Димовска
6. Благој Коцевски
7. Марице Вескова
8. Даниела Ефремовска
9. Босилка Петрева
10. Роска Спанцова
11. Ристо Салтачиев
12. Босилка Галева
13. Трајко Мендев
14. Кире Колев
15. Јордан Стојанов
16. Благој Цуцулов
17. Добрин Димов
18. Гордана Тодоровска
19. Блага Дамјанова
20. Дончо Крстев
21. Атанас Илиев
22. Надица Горгиева
23. Цанка Апостолова
24. Горгги Бошков
25. Лидија Пиличева
26. Милица Митрева
27. Ванчо Касапинов
28. Славе Барамачев
29. Валентина Попова
30. Илија Пемов
31. Александра Ристова
32. Стојна Андреева
33. Јанко Скандев
34. Љупчо Николов
35. Лазар Василевски
36. Виолета Марковачева
37. Тоде Димов
38. Благој Илов
39. Томислав Пемов
40. Сашко Салтачиев
41. Веселинка Камчева
42. Снежана Леова
43. Марија Јофкова
44. Каранфилка Пељушкова
45. Драган Мартиновски
46. Зорка Матакова
47. Милица Ивановска
48. Вања Маневска
49. Фиданка Шалева
50. Маја Гурева
51. Надица Динова
52. Донка Мелова
53. Лазо Ристов
54. Атанаска Газдарова
55. Трајчо Ајтов
56. Дончо Настов
57. Зоран Лозановски
58. Валентина Мицајкова
59. Ленче Станкова
60. Менча Арсова
61. Мира Илиева
62. Даница Николовска
63. Бранко Бојков

64. Здраве Левов
65. Марјанчо Костов
66. Снежана Камчева
67. Никола Тенчев
68. Герасим Матаков
69. Горан Недев
70. Трајанка Ташева
71. Фатима Амишева
72. Зоран Сирмев
73. Диме Милков
74. Диме Боев
75. Лазар Илиев
76. Душан Настов
77. Тасе Кузмановски
78. Марика Арсова
79. Горѓи Еленов
80. Јанаки Филипов
81. Лилјана Смилева
82. Рода Мукастова
83. Милева Манојлова
84. Благо Галев
85. Борислав Боев
86. Диме Ризов
87. Ванчо Велевски
88. Душко Галабев
89. Василка Даневска
90. Недан Горѓиев
91. Блага Настова
92. Наќо Милков
93. Јордан Бошков
94. Трајче Костов
95. Петре Крстев
96. Лазар Ралев
97. Трајче Стојанов
98. Љупчо Ристов
99. Велика Младенова
100. Данчо Чучага
101. Јован Мркев
102. Мирослав Наков
103. Божидар Павловиќ
104. Никола Сапунџиев
105. Валентина Таскова
106. Здравко Јаковлев
107. Трајко Петровски
108. Митар Лазов
109. Павлина Танчева
110. Томе Горѓиев
111. Добре Ставров
112. Стефан Мановски
113. Горѓи Ристовски
114. Милица Костова
115. Ристо Стефановски
116. Лилјана Бакева
117. Петар Нанарин
118. Драги Ристевски
119. Душанка Гелева
120. Јелица Димкова

18. Совка Давчева
19. Тодорчо Мушевски
20. Мијалчо Мушевски
21. Лазо Гакев
22. Киро Манев
23. Зоран Темов
24. Зоран Герасимовски
25. Владимир Герасимовски
26. Весна Прошева
27. Славица Коцалева
28. Никола Кангалов
29. Сашо Јовановски
30. Силвана Митева
31. Васил Манев
32. Софија Нацева
33. Вањо Харалампиев
34. Раха Панова
35. Станка Ефтимова
36. Ленче Донева
37. Билјана Давчевска
38. Марија Воденска
39. Блашка Прчкова
40. Зорица Серафимова
41. Елеонора Газинкова
42. Добре Зашков
43. Анка Нацева
44. Маја Николова
45. Ристо Цекаловски
46. Анита Илиева
47. Жаклина Николова
48. Игор Петров
49. Марија Јанинкова
50. Валентина Ангелова
51. Ванчо Манев
52. Јелена Џамбазова
53. Митре Димов
54. Павлина Димова
55. Софија Кралева
56. Весна Ивански
57. Соња Крстова
58. Сузана Трајкова
59. Зорица Дејанова
60. Горѓи Маролов
61. Трајчо Коцев
62. Будимирка Василевска
63. Евгенија Протогеров
64. Емилија Митева
65. Павлина Ангеловска
66. Милка Митрева
67. Бајрам Салиевски
68. Ванчо Патраклиев
69. Васка Шуманова
70. Драгица Стојанова
71. Благородна Митева
72. Љубица Гоцевска
73. Михаил Протогеров
74. Милорад Стоиловски
75. Ефче Нехтенина
76. Лилјана Поп-Златанова
77. Ванчо Саракинов
78. Марија Џамбазовска
79. Станче Шалева
80. Александар Нацев
81. Јорданчо Наков
82. Кирчо Лсков
83. Ленче Андева
84. Мирјана Донева
85. Мимоза Таушанова
86. Анита Папарова
87. Милка Коцева
88. Нада Прошева
89. Горан Јовановиќ
90. Нада Нетка
91. Емилија Ангелова
92. Стојан Кадишков
93. Атанаска Манасиева
94. Даниела Ангеловиќ

VI. За судии поротници во Основниот суд во Штип,
се избрани:

1. Михаил Жежов
2. Трајче Параспуровски
3. Жаклина Атова
4. Методи Бојаџиски
5. Дејан Герасимов
6. Марина Бојаџиска
7. Билјана Симонова
8. Јовче Арсов
9. Емил Пилатов
10. Невенка Ковачовска
11. Ванчо Ефтимов
12. Драгица Бурева
13. Марика Павловска
14. Станислава Кировска
15. Зоран Читкушев
16. Маре Жежова
17. Марија Грнева

95. Верица Стојменова
96. Зоран Митев
97. Надежда Донева
98. Горѓи Гиров
99. Ванчо Тасев
100. Илија Петковски
101. Стојанче Штеријов
102. Љупчо Димитровски
103. Татјана Станковска
104. Анета Бојанова
105. Сашо Станковски
106. Милица Димитровска
107. Силвана Пеншова
108. Борис Дачев
109. Горан Цветковски
110. Светлинка Славевска
111. Невенка Јакимовска
112. Марјан Митевски
113. Билјана Величкова
114. Засида Томевска
115. Марика Костиќ
116. Марјан Јаков

VII. За судии поротници во Основниот суд во Кочани, се избрани:

1. Димитар Давитков
2. Борис Миладинов
3. Блаже Димитров
4. Горѓи Демирџиев
5. Сокол Николовски
6. Александар Наумовски
7. Горѓи Иванов
8. Весна Стојмилова
9. Оливера Јорданова
10. Ленче Николова
11. Весна Личкова
12. Силвана Стојанова
13. Валентина Паунова
14. Суза Трајановска
15. Јордан Тренчев
16. Кирил Чурев
17. Фимка Андонова
18. Катерина Манчева
19. Новка Петрова
20. Лефтерка Зашева
21. Рајна Пешовска Јакимова
22. Лидија Вучкова
23. Јашко Спасов
24. Анета Велинова
25. Владимир Сребренов
26. Добрица Величковска
27. Тања Маринковска
28. Љубомир Постолов
29. Зоранчо Ефремов
30. Силвана Анастасова
31. Спасо Горгиев
32. Никола Данилов
33. Благица Ристова
34. Мери Пирганова Арсова
35. Зоранчо Галевски
36. Евгенија Горгиева
37. Сузана Постолова
38. Јулка Постоловска
39. Бранко Дончев
40. Маре Јорданова
41. Благица Ангелова
42. Јовица Тасов
43. Соња Данилова
44. Родна Стојчева
45. Благој Велков
46. Лазар Јанев
47. Климент Гашпаров
48. Мите Штерјов
49. Ница Цекова
50. Виолета Цветанова
51. Добривоје Јанев
52. Ангел Панов

53. Васил Хардалов
54. Божин Цеков
55. Пандорче Горгиева
56. Константин Горгиев
57. Кире Мијалков
58. Милка Александрова
59. Киро Стојанов
60. Горѓи Костов
61. Благојчо Хаџи
62. Митко Иванов
63. Благој Веселинов

VIII. За судии поротници во Основниот суд во Свети Николе, се избрани:

1. Слаѓана Димова
2. Миле Јанев
3. Слаѓана Лазарова
4. Станка Горгиева
5. Катерина Владева
6. Љупчо Трајков
7. Наталија Златева
8. Љубица Герасова
9. Татјана Гелева
10. Весна Лазевска
11. Драгица Апостолова
12. Зоран Колев
13. Весна Анчева
14. Павле Нацев
15. Стојанка Мишева
16. Миле Панев
17. Милка Пашовска
18. Игор Гавевски
19. Стефан Јовчев
20. Стефанка Горгиева
21. Ирина Коцева
22. Костадинка Спасева
23. Ивица Стојанов
24. Станка Маркова
25. Зага Темелкова
26. Горѓи Стојанов
27. Тони Нушев
28. Димитар Кузелов
29. Мите Спасов
30. Стојмен Стојковски
31. Наташа Гошевска
32. Петре Строианов
33. Васка Костовска
34. Весна Толева
35. Ристе Панов
36. Радмила Сандева
37. Дејан Владев
38. Марија Станојкова
39. Лазар Јакимовски
40. Даниела Јаневска
41. Валентина Митева
42. Анета Гачева
43. Кирил Колев
44. Ванчо Славев
45. Руса Бошкова
46. Стојка Серафимова
47. Ванчо Димитриев
48. Костадин Тасков
49. Живко Бошков
50. Деспина Стојанова
51. Цвета Иванова
52. Лилјана Панева
53. Зоран Цветановски
54. Елица Андонова
55. Кирка Стамболиска
56. Снежана Лазарова
57. Снежана Василева
58. Љупчо Гасев
59. Јагода Андонова
60. Виолета Ефремова
61. Билјана Манасова
62. Ленче Китанова
63. Благородна Вељанова

64. Венцо Јордановски
65. Олгица Мишева

IX. За судии поротници во Основниот суд во Куманово, се избрани:

1. Илија Алексовски
2. Димитар Арсовски
3. Синиша Аргировски
4. Михајло Атанасовиќ
5. Миладин Бакиќ
6. Цветанка Бошковска
7. Слободан Голубовиќ
8. Мирјанка Димовска
9. Петар Димитриевиќ
10. Вера Димитриевска
11. Маринко Димиќ
12. Слободан Горѓевски
13. Станислав Горѓевиќ
14. Гуро Гурковски
15. Грозданка Зафировска
16. Горан Илиевски
17. Слаѓана Ивановска
18. Снежана Јакимовиќ
19. Снежана Кипријановска
20. Симка Крстевска
21. Васе Китановски
22. Јасминка Кузмановска
23. Милорад Крстиќ
24. Среќко Крстевски
25. Методи Лазаревски
26. Трајка Лазаревска
27. Славица Ламбаша
28. Јаков Ламбаша
29. Оливера Младеновска
30. Лидија Миленковска
31. Гордана Митровска
32. Иконија Николовска
33. Мимоза Николовска
34. Трајче Николовски
35. Тоде Насковски
36. Стојко Николовски
37. Загорка Никиќ
38. Добринка Обрадовска
39. Фејми Османовски
40. Марјан Перчинковски
41. Горѓи Пановски
42. Миле Пауновиќ
43. Тихомир Петковиќ
44. Пенка Путинска
45. Иван Павличек
46. Слободан Стојчевски
47. Олгица Станковска
48. Габриела Сибиновиќ
49. Радмила Стојчевска
50. Томислав Сариќ
51. Весна Смилевска
52. Љиљана Суботиќ
53. Срѓан Тодоровиќ
54. Ратко Тодоровски
55. Благоје Теодосиевски
56. Вера Трајковска
57. Верка Тасевска
58. Аго Хаурдиќ
59. Драгољуб Цветковиќ
60. Мирослав Ангеловски
61. Трајко Гавриловски
62. Рада Мучевска
63. Роза Митевска
64. Сретко Ивановски
65. Среќко Поповски
66. Зорица Крстевска
67. Глигор Зафировски
68. Лидија Илиевска
69. Маја Стојановска
70. Нада Јанковиќ
71. Гордица Сариќ

X. За судии поротници во Основниот суд во Кичево, се избрани:

1. Радован Настески
2. Диме Трпески
3. Дончо Србиноски
4. Љубица Маркоска
5. Олгица Јовеска
6. Никола Лазарески
7. Бранислав Вељаноски
8. Симо Кижески
9. Трајанка Николиќ
10. Атибе Садику
11. Екрем Љутвиоски
12. Лазар Илијоски
13. Мирко Јовески
14. Боге Максимоски
15. Слободан Андоноски
16. Елица Дојчиноска
17. Стојмир Михалоски
18. Радован Пејоски
19. Иванчо Нокоски
20. Емин Мамудоски
21. Оломан Оломани
22. Мирка Митреска
23. Стојче Милошески
24. Зоран Гурчиноски
25. Јован Здравески
26. Славе Стојаноски
27. Мирко Јовески
28. Иванчо Кузманоски
29. Тодор Горѓијоски
30. Букурије Емрулај-Фејза
31. Трајанка Станкоска
32. Луме Адемоглу
33. Фатмире Имери
34. Фатмир Емрулоски
35. Виолета Здравеска
36. Азем Љутвиу
37. Божана Цикоска
38. Гоце Цавироски
39. Славица Крстеска
40. Иле Димоски
41. Трене Стојкоски
42. Вукашин Стојкоски
43. Јонче Додовски
44. Димитар Цветаноски
45. Силвана Петкоска
46. Мена Петкоска
47. Рампо Исајлоски
48. Горѓе Арсоски
49. Реџеп Вејсели
50. Тона Спасевска
51. Стојан Павлески
52. Благица Дојчиноска
53. Вера Милошеска
54. Ристе Ристевски
55. Гордана Столеска
56. Ленка Синадиноска
57. Мира Петковска
58. Мица Боројевиќ
59. Рушит Емроја
60. Драге Јосифоски
61. Гојко Стаменкоски
62. Смиљана Ристеска
63. Мара Блажеска
64. Ариф Нуредини
65. Дола Митреска
66. Слободан Алампиоски
67. Нуредин Османи
68. Славко Столески
69. Музафер Рамески
70. Асан Абази
71. Узеир Редепоски
72. Сулејман Иљази
73. Имер Бајрами
74. Барије Чупи-Мурати
75. Владо Мицкоски

76. Величе Наумоски
77. Ѓуро Србиниоски
78. Душан Кузманоски
79. Југослав Волчески
80. Гордана Милошеска
81. Милка Ангелкоска
82. Венче Златески
83. Војче Костески
84. Мирјана Меноска

XI. За судии поротниви во Основниот суд во Кратово, се избрани:

1. Светлана Ангеловска
2. Верица Манасова
3. Павле Велинов
4. Борис Симонов
5. Ванче Мирев
6. Бранко Арсовски
7. Царка Младеновска
8. Владо Михаиловски
9. Стевче Ангеловски
10. Панче Аритонов
11. Воислав Славковски
12. Роза Јованова
13. Тодор Досев
14. Роте Филипов
15. Јонче Миланов
16. Трајче Божинов
17. Јаким Ѓорѓиев
18. Ѓурѓа Фимчева
19. Ласте Тренчевски
20. Светлана Доневска
21. Ката Стефанова
22. Снежана Ѓорѓиевска
23. Невенка Јовановска
24. Лила Накова
25. Сашо Стојановски

XII. За судии поротници во Основниот суд во Радовиш, се избрани:

1. Маре Келкоцева
2. Нетка Коцева
3. Јулијана Черкезова
4. Галба Манева
5. Живко Спасов
6. Елена Захаријева
7. Елена Таневска
8. Дивна Николовска
9. Томислав Хаџи-Василев
10. Милан Темелков
11. Александар Долдуров
12. Невенка Јосифова
13. Звонко Танасковиќ
14. Илија Калеов
15. Братица Тракалинова
16. Димитар Трајков
17. Маринко Тодоров
18. Стојче Намојлев
19. Ангелина Богоева
20. Илија Матрапазов
21. Милојка Илиева
22. Сузана Стојанова
23. Каранфилка Валакова
24. Јован Сулев
25. Благој Алачки
26. Димитар Камчев
27. Трајче Ивановски
28. Ленче Анчева
29. Ангел Милков
30. Силвана Газепова
31. Костадин Донеv
32. Ристо Чаракчиев
33. Крсто Спиров
34. Ванѓе Божинова

XIII. За судии поротници во Основниот суд во Ресен, се избрани:

1. Ванко Темелковски
2. Милица Петровиќ
3. Лазаринка Нечовска
4. Кирил Митрински
5. Амза Бајрам
6. Марјан Ѓорѓиевски
7. Реџеп Зуте
8. Нада Шљахова
9. Милка Спировска
10. Илија Муцевски
11. Ѓоце Ѓорѓиевски
12. Димитар Кунгуловски
13. Славе Калаџијевски
14. Кочо Јовановски
15. Јорде Балаловски
16. Симеон Чуруковски
17. Кујтим Љамковски
18. Цветла Митревска
19. Нане Ѓорѓиевски
20. Фарук Шериф
21. Олга Витанска
22. Диоген Колемишевски
23. Ратко Ночевски
24. Слободанка Доновска
25. Максуд Мутаир

XIV. За судии поротници во Основниот суд во Прилеп, се избрани:

1. Васка Алексоска
2. Ирена Андрејевска
3. Миле Ангелески
4. Трајко Андоноски
5. Зоран Атанасоски
6. Наташа Бабаноска
7. Димче Баракоски
8. Ромео Барлески
9. Зора Белческа
10. Тошо Биновски
11. Илија Богески
12. Киро Богески
13. Христина Бојаџиеска Угриноска
14. Весела Бошевска
15. Вера Бошеска
16. Тони Василески
17. Виолета Велеска
18. Пецо Велески
19. Лилјана Велеска
20. Танкица Велкоска
21. Блаже Вишиноски
22. Јагода Волческа
23. Цветанчо Волчески
24. Кирил Гарбески
25. Лидија Гокчевска
26. Маргарита Грабулоска
27. Наташа Грижоска
28. Јадранка Дамческа
29. Билјана Димеска
30. Катерина Димеска
31. Дејан Димески
32. Марија Димитриоска
33. Никола Димески
34. Каролина Донеска
35. Снежана Ѓорѓиевска
36. Томислав Ѓорѓиевски
37. Снежана Ѓорѓиева
38. Павлинче Ѓореска
39. Милорад Ефтимоски
40. Садик Зенгоски
41. Христина Зероска
42. Слоботка Зојческа
43. Марјана Илиеска
44. Миле Илиески
45. Весна Илиоска
46. Гордана Илиоска
47. Сузана Илиоска

48. Славе Илов
49. Горан Иваноски
50. Кире Иваноски
51. Киро Иваноски
52. Томислав Јадроски
53. Марјан Јанакиески
54. Гордана Јандриеска
55. Петре Јанкоски
56. Оливер Јанчулески
57. Валентина Јорданоска
58. Зорица Јосифоска
59. Цветанка Јованоска
60. Елизабета Јованоска
61. Лидија Јованоска
62. Славица Јованоска
63. Сузана Јованоска
64. Зоран Јованоски
65. Звонко Јованоски
66. Даниела Камческа
67. Живко Карески
68. Снежана Кочоска
69. Лидија Котеска
70. Стојан Колароски
71. Нада Коруноска
72. Стојко Крајовски
73. Ласте Краљевски
74. Аспарух Крстески
75. Гоце Крстески
76. Наташа Крстеска
77. Весна Лукароска
78. Живко Маркоски
79. Бранислав Маркоски
80. Лилјана Маркова
81. Цена Милеска
82. Коста Мојаноски
83. Надежда Мирческа
84. Емилија Миткоска
85. Вера Митреска
86. Владимирка Митриеска
87. Гордана Момироска
88. Петар Мургоски
89. Андријана Најдоска
90. Здравка Најдоска
91. Томислав Најдоски
92. Винета Насеска
93. Андријана Настоска

XV. За судии поротници во Основниот суд во Крушево, се избрани:

1. Данчо Србиноски
2. Никола Горгоски
3. Александар Косески
4. Димитар Мандил
5. Миха Т. Христоски
6. Методија Мургоски
7. Исмаил Амедоски
8. Живко Блажески
9. Кочо Моцан
10. Авни Изеири
11. Димитар К. Костоски
12. Коча Буреку
13. Муфит Рушани
14. Метат Асаноски
15. Наум Ашкити
16. Јуца Костандина
17. Димитар Трајчулески
18. Костандина Тасеска
19. Лидија Андреска
20. Благоја Петрушески
21. Мирјана Николоска
22. Димитар Дамјаноски
23. Благоја Горгоски
24. Алија Тотик
25. Михајло Смилески

XVI. За судии поротници во Основниот суд во Струга, се избрани:

1. Бекир Асани
2. Натмир Асани
3. Рини Амзаи
4. Томе Балукоски
5. Аце Белески
6. Коста Белкоски
7. Енџелуш Бајрами
8. Лулзим Бакали
9. Христо Василевски
10. Петре Стојанчевски
11. Радован Влаќески
12. Живко Грујоски
13. Љубомир Гулиќоски
14. Невзат Гега
15. Мате Гогоски
16. Перо Голабоски
17. Борис Домазетоски
18. Илим Алими
19. Анастас Дуноски
20. Филип Горгоски
21. Румена Горгоска
22. Томе Жупаноски
23. Мамут Жута
24. Хади Имам
25. Зоран Илоски
26. Екуран Исмаили
27. Нурија Исоски
28. Иван Иванов
29. Стефан Колоски
30. Блаже Колоски
31. Кујтим Каба
32. Борка Клечкароска
33. Петко Кутаноски
34. Наде Кицеска
35. Крсте Кленкоски
36. Бошко Кутаноски
37. Горгин Лазарески
38. Нуредин Лога
39. Гаврил Лошкоски
40. Шефкет Мемеди
41. Илија Митрески
42. Митко Маркоски
43. Исмаил Муртиш
44. Христо Миладинов
45. Спасе Маџоски
46. Нацко Мојоски
47. Ристана Николоска
48. Јован Нанушески
49. Петре Николоски
50. Теваил Насуфи
51. Иван Николоски
52. Ламбе Нестороски
53. Ристе Опетчески
54. Никола Паноски
55. Лазар Пејчиноски
56. Љубе Попоски
57. Неим Положани
58. Јордан Попагиноски
59. Љубомир Плужкоски
60. Крсте Русески
61. Гурѓица Ристеска
62. Шебрит Реџепи
63. Петре Радески
64. Мифтар Раманоски
65. Селман Селманоски
66. Ристо Стефаноски
67. Ефстатије Спасески
68. Стојан Србиноски
69. Кевни Скоро
70. Тафа Аџи Сефеин
71. Марко Трајкоски
72. Славко Топалоски
73. Екрем Таири
74. Никола Танески
75. Скендер Танџи

76. Тодор Танаскоски
77. Димо Танчески
78. Марија Трајкоска
79. Мирко Трпески
80. Неки Таири
81. Рамис Казимоски
82. Илија Кушкоски
83. Култим Кура
84. Селмана Хамиди
85. Авдураман Черменика
86. Јордан Цамтоски
87. Глигор Цамтоски
88. Шаип Шаипи
89. Снежана Шумуликоска
90. Милован Радосављевиќ

XVII. За судии поротници во Основниот суд Скопје
I во Скопје, се избрани:

1. Ејми Арнори
2. Благоица Арсовска
3. Нада Андонова
4. Цветанка Астарџиева
5. Ганица Арсовска
6. Тодор Арсовски
7. Евдокија Алексовска
8. Методи Ангелески
9. Зоран Атанасовски
10. Љуба Алексовска
11. Борка Андоновска
12. Елена Арсовска
13. Милка Ангелковска
14. Сунчица Ангелова
15. Надка Андоновска
16. Снежана Ашиковска
17. Коле Ангеловски
18. Светлана Арсовска Караџозова
19. Видан Андонов
20. Ана Атанасова
21. Цветан Андрејев
22. Ана Алексоска
23. Горѓи Арсов
24. Ленка Алимова
25. Оломан Ајредин
26. Томислав Апостоловски
27. Славе Андоновски
28. Велика Атанасова
29. Неџат Арифов
30. Бранко Аврамовски
31. Јованка Богеска
32. Виолета Божиновска
33. Весна Ботинова Пецевска
34. Богдан Ботинов
35. Трајанка Бурмузоска
36. Милка Бумбароска
37. Стојанка Билеска
38. Павлина Бобиќ
39. Блага Башеска
40. Петар Божидар
41. Душанка Бојаџиска
42. Горѓе Билбилоски
43. Ташко Балгуров
44. Новка Божиновска
45. Славка Божинова
46. Љиљана Бошевска Митковска
47. Љубомир Бидиков
48. Перо Бибановски
49. Раде Барамачев
50. Љубица Веселиновска
51. Слободанка Вељановска
52. Виолета Видевска
53. Веса Велковска
54. Тихомир Велевски
55. Силјан Велјановски
56. Надежда Велкова
57. Николај Власов
58. Христина Вељановска
59. Митра Војновска

60. Милан Величковски
61. Менка Василевска
62. Елена Гапковска
63. Михаил Граматиков
64. Слободан Геровски
65. Александар Груевски
66. Ристо Галевски
67. Доста Горѓиевска
68. Марјан Горѓиев
69. Богдан Гурчевски
70. Загорка Горѓиевска
71. Горѓи Горѓиев
72. Горѓи Гуревски
73. Виолета Димовска
74. Рафајло Дуковски
75. Биљана Денкиќ
76. Билјана Дојчиновска
77. Благојка Даилковска
78. Невенка Дуковска
79. Сашко Димитриевски
80. Дарко Дуковски
81. Виолета Димовиќ
82. Македонка Деспотовска
83. Павлина Димовска
84. Виолета Димитрова
85. Лилјана Димовска Петрова
86. Данил Даниловски
87. Драгољуб Димовски
88. Сашо Дуковски
89. Љубинка Дрнковска
90. Милосија Димитриоски
91. Сашка Дејкоска
92. Крсте Димовски
93. Душанка Димитровска
94. Марија Димитровска
95. Милан Дапчевски
96. Биљана Зврлевска
97. Валентина Змејковска
98. Георге Зафиров
99. Надица Зерделска
100. Мирјана Зерделска
101. Александар Зафирова
102. Дивна Зафировска
103. Спасија Здравковска
104. Александар Здравковски
105. Даринка Златкова Цидрова
106. Кралица Илиоска
107. Соња Ивановска
108. Витомир Илиќ
109. Мирослав Ивановиќ
110. Милан Илиевски
111. Воислав Ивановски
112. Јован Ивановски
113. Снежана Јовановска
114. Веселка Јаковлевска
115. Румена Јовчевска
116. Милисав Јовановски
117. Санда Јосифовска
118. Бранислав Јованов
119. Снежана Јанкуловска
120. Соња Јосевска
121. Марија Јованова
122. Ливанта Јанчева
123. Лена Јанкуловска
124. Елизабета Јанковска
125. Блаже Јанкуловски
126. Вангел Јанкуловски
127. Иван Јосифовски
128. Раде Јовески
129. Даниела Костадиновска Поповиќ
130. Дрита Кочан
131. Жаклина Китановска
132. Даниела Керамичиева
133. Лепосава Костовска
134. Снежана Калевска
135. Паскал Камбуровски
136. Васил Камбуровски

137. Елена Карер
138. Руска Карановиќ
139. Панто Карпузовски
140. Лида Кумбараџи
141. Гордана Кочкова
142. Славјанка Кузмановска
143. Борислав Картаров
144. Зоран Крчаноски
145. Виолета Карајанова
146. Верка Кунческа
147. Валентина Кузмановска
148. Наташа Костиќ
149. Убавка Кусакатска
150. Милослав Костовски
151. Душко Киров
152. Горѓи Котевски
153. Виолета Кузмановска
154. Милица Камчева
155. Наталија Карчевска
156. Зорица Корабовска
157. Радослав Корабовски
158. Исмета Личина
159. Здравко Лекиќ
160. Биљана Љубисављевиќ
161. Иван Митревски
162. Лилјана Митиќ
163. Валентина Митева
164. Евдокија Муратовска
165. Благородна Миткова
166. Елена Митрезова
167. Стојан Марковски
168. Миле Милевски
169. Гордана Митиќ
170. Крсте Марковски
171. Душан Марковиќ
172. Јелица Мијалковска
173. Цветанка Миновска
174. Стефан Маркоски
175. Вера Марковска
176. Гордана Михајловска
177. Љиљана Милошевска
178. Слободанка Миленковиќ Петровиќ
179. Петре Митрев
180. Слаѓана Милошевска
181. Цветанка Мирчевска
182. Красимир Манојловиќ
183. Милена Марковиќ
184. Димитрије Митев
185. Слободанка Мијалковска
186. Драге Пандиловски
187. Манасија Матевски
188. Павле Миладиновски
189. Ристо Марковски
190. Јорданка Мирчевска
191. Каљопа Новакова
192. Томислав Неделковски
193. Ванче Настовски
194. Драгица Николова
195. Борис Нешов
196. Зоран Николиќ
197. Кефсер Николовска
198. Коста Наумов
199. Вера Николова
200. Николе Наумов
201. Магдалена Новаковска
202. Лепа Николовска
203. Борис Најдовски
204. Неделко Неделков
205. Петар Новаковски
206. Александар Наумовски
207. Александар Нелковски
208. Јулијана Ориѓанска
209. Марика Органџиева
210. Димитар Павловски
211. Марика Петрушевска
212. Невена Пргова
213. Анка Панева Санединова
214. Миодраг Пешиќ
215. Персида Петковска
216. Љубица Петровска
217. Зорка Поповска
218. Даница Поповиќ
219. Мара Попова
220. Валентина Петровска
221. Славица Поповска
222. Сузана Петковска
223. Мартин Попчевски
224. Зуица Пешиќ
225. Александар Поповски
226. Ружица Павловска
227. Лазар Петковски
228. Слободан Поновиќ
229. Анастасија Петреска
230. Милан Петровски
231. Перо Петровски
232. Милан Петровски
233. Милан Поповски
234. Надежда Пејовска
235. Божана Пејовска
236. Цвета Пејовска Костова
237. Стојан Поповски
238. Михајло Петковски
239. Благоја Поповски
240. Славко Палчевски
241. Цветанка Пепоска
242. Луанора Рауфи
243. Јордан Ристевски
244. Панде Раптев
245. Бојана Рафајловска
246. Томислав Рајков
247. Симчо Ристовски
248. Александар Ристовски
249. Ристо Ристовски
250. Зоран Радичевски
251. Наталија Радуловиќ
252. Вимка Ристовска
253. Антонија Ристевски
254. Иван Ристовски
255. Саво Радовановиќ
256. Ружица Рујкова
257. Цветанка Симонова
258. Менка Стефановска Димевска
259. Биљана Стефановска
260. Јулијана Саздовска
261. Сузана Серафимовска
262. Ленче Стојанова Ангелова
263. Венка Станисиќ
264. Петра Снегарова
265. Вера Стојковска
266. Душка Стојменовиќ
267. Снежана Стојанова
268. Тинка Спасовска
269. Стојна Стевковска
270. Соња Спасовска
271. Лазар Стерјовски
272. Слободанка Стефановска
273. Вера Стефановска
274. Ленче Стојковска
275. Ангел Стојчевски
276. Дејан Стојковски
277. Димко Станковски
278. Снежана Стоилковиќ
279. Славица Стојановска
280. Ника Стојановска
281. Веселинка Стефковска
282. Оливера Симоновска
283. Нада Стојковска
284. Борча Стојановиќ
285. Јован Силјановски
286. Герасим Стојановски
287. Љубица Стојковска
288. Добрица Тодоровска
289. Стојан Трпок
290. Рахилка Трајковска

291. Милка Тодоровска
292. Соња Каргова Трипковска
293. Александар Никола Талески
294. Емилија Талеска
295. Маца Туманова
296. Тања Танчевска
297. Јованка Трајкова
298. Трајче Трајанов
299. Радмила Трениќ
300. Горица Тасевска
301. Маја Трипковска
302. Божидар Танчев
303. Даница Тодоровска
304. Андрија Урошевиќ
305. Виолета Ушвиновска
306. Олга Узунова Танева
307. Соња Филиповска
308. Методија Франговски
309. Биљана Христова
310. Стеван Христовски
311. Драган Хрњак
312. Ангел Царев
313. Елеонора Цанева
314. Зоран Нацев
315. Антонио Цветковски
316. Венера Шатева
317. Минослав Шанковски
318. Андреја Штерјовски
319. Ване Шумковски
320. Зорка Шушевска

XVIII. За судии поротници во Основниот суд во Охрид, се избрани:

1. Стојанка Јованоска
2. Драги Каневче
3. Љубомир Јанкулоски
4. Божин Шулески
5. Снежана Петан
6. Злате Милески
7. Кирица Николоска
8. Татјана Брдаровска
9. Драган Петрески
10. Стојанка Котели
11. Светозар Костоски
12. Благо Бошалески
13. Горица Пендикоска
14. Салих Авни
15. Сотир Шикалоски
16. Драгослав Стојанов
17. Угрин Попоски
18. Милица Митреска
19. Даниела Каневче
20. Андон Киселинов
21. Милосав Павловски
22. Соња Павлоска
23. Марија Балабан
24. Томислав Балабаџ
25. Јана Мошоска
26. Снежана Шешоска
27. Коста Лазарески
28. Милорад Лазарески
29. Јосиф Јосифовски
30. Кани Коџа
31. Васил Љаткоски
32. Зоран Петровски
33. Валентина Петкоска
34. Горѓи Трпчески
35. Снежана Ковиќ
36. Зоран Костевски
37. Биљана Божиновска
38. Миле Кичоски
39. Томислав Лупески
40. Соња Томаноска
41. Лилјана Стрезоска
42. Александра Камнароска
43. Благојче Улески
44. Марија Маркоска - Ристеска

45. Венко Вегоски
46. Павлина Тупанческа
47. Борис Крстаноски
48. Кирил Митрески
49. Вера Николоска
50. Методи Кепески
51. Љубе Угриноски
52. Жаклина Трајковска
53. Климе Иваноски
54. Александра Костовска
55. Димитри Дуноски
56. Никола Стојаноски
57. Неделко Симоноски
58. Цветко Миленкоски
59. Надежда Велјаноска
60. Илија Рапешоски
61. Богоја Шајноски
62. Васо Цветаноски
63. Светозар Лазарески
64. Александар Дријовски
65. Михаил Наумовски
66. Ристанка Лалчевска
67. Пател Осман

XIX. За судии поротници во Основниот суд во Белес, се избрани:

1. Димче Желков
2. Мирослав Поп-Тодорова
3. Марија Хаџи-Петрушева
4. Мерем Мачева
5. Марјан Терзиев
6. Снежана Трајковска
7. Андреја Софијанов
8. Билхан Салиев
9. Таска Симоновска
10. Тодор Стефанов
11. Гордана Ставревска
12. Никола Севдинов
13. Благојка Симјановска - Петковска
14. Душко Станчев
15. Елизабета Симоновска
16. Катерина Радиновска
17. Енвер Рамадановиќ
18. Снежана Петрушевска
19. Елита Пановска
20. Невенка Петрова
21. Љубица Пецева
22. Марјонка Ордева
23. Благојка Митева
24. Јасминка Матева
25. Каролина Николова
26. Пацка Коруневска
27. Весна Кукудис
28. Јадранка Клифова
29. Роберт Минов
30. Благој Матев
31. Снежана Леова
32. Ноника Лазова
33. Благица Кошинова
34. Елизабета Качурова
35. Јанинка Куморџиева
36. Пандорка Јорданова
37. Ангелина Карадова
38. Усеин Исмаилов
39. Борис Јанев
40. Елизабета Зафирова
41. Трајче Зафиров
42. Ратка Галева
43. Биљана Гиовска
44. Биљана Донева
45. Димче Велев
46. Соња Димова
47. Македонка Димановска
48. Цвета Драскачова
49. Биљана Андоновска
50. Вера Гајдова
51. Соња Арсова

52. Миле Апостоловски
53. Родна Амбаркова
54. Весна Перкова - Владова
55. Драгослав Илијевски
56. Ванчо Трајков
57. Стојна Курчиева
58. Жаклина Тончова
59. Исмаил Исмаилов
60. Златко Пановски
61. Тренда Алиева
62. Гаврило Поповски
63. Стефанка Нешова
64. Снежана Андова
65. Маргарита Данилова
66. Благоја Стефановски
67. Благој Зафров
68. Катица Стојановска
69. Милена Симсарова
70. Лидија Николовска
71. Ана Шупева
72. Наташа Настова
73. Танев Душан
74. Трајко Димов
75. Вера Манева
76. Мице Ташевски
77. Сузана Ристова
78. Марјан Леов
79. Ацо Трпковски
80. Виолета Атанасова

XX. За судии поротници во Основниот суд Скопје

II во Скопје, се избрани:

1. Ангелко Николовски
2. Аница Магдевска
3. Анастасија Петреска
4. Антонија Ристевски
5. Ахмет Хамиде
6. Александар Здравковски
7. Арсена Георгиевска
8. Ангел Маневски
9. Ана Алексоска
10. Ана Бобићкова
11. Антонија Гаковска
12. Александар Поповски
13. Александар Пешевски
14. Агапи Ангелова
15. Божидар Танчев
16. Благородна Тошевска
17. Благоица Будиновска
18. Благоја Манасиевски
19. Биљана Дејановска
20. Биљана Николовска
21. Богдан Богатинов
22. Борка Андоновска
23. Благоја Поповски
24. Бранко Ристески
25. Борис Најдовски
26. Благоја Михајлов
27. Блаже Јанкуловски
28. Борис Јанкуловски
29. Борча Стојановиќ
30. Биљана Зврлевска
31. Благуња Ристеска
32. Биљана Кочоска
33. Бранислав Огњаноски
34. Благоица Камчева
35. Биљана Денкиќ
36. Борис Мешков
37. Вера Димова
38. Вељан Стојкоски
39. Веселинка Стефковска
40. Виолета Јовчевска
41. Валентина Митева
42. Виолета Василевска
43. Велимир Крстиќ
44. Весна Пецевска Богатинова
45. Верка Стошиќ

46. Владимир Ајдински
47. Витомир Илиќ
48. Вера Черепналковска
49. Виолета Спиловска
50. Валентина Атанасовска
51. Верка Дуковска
52. Виолета Милеска
53. Виолета Арсова
54. Виолета Геровска
55. Виолета Божиновска
56. Верица Радевска
57. Веса Велковска
58. Весна Костовска
59. Ване Шумковски
60. Влатко Костовски
61. Градимир Јовчевски
62. Горица Тасевска
63. Гордана Михајловска
64. Ганица Арсовска
65. Гордана Цилкова
66. Гани Ахмед
67. Георге Зафиров
68. Гордана Стојановска
69. Гордана Атанасова
70. Гордана Кочкова
71. Душанка Димитровска
72. Драган Величковски
73. Димитар Атанасовски
74. Дејан Бабунски
75. Душан Алексковски
76. Десанка Цветковска
77. Душан Павлов
78. Даница Поповиќ
79. Добрила Иваноска
80. Даница Ивановска
81. Даниела Георгиевска
82. Добрица Тодоровска
83. Драгица Милошевска
84. Душка Стојменовиќ
85. Драган Арсовски
86. Драгица Гаковска
87. Доброслав Јовановиќ
88. Гукшен Хошиќ
89. Горге Гурески
90. Горѓи Горѓиев
91. Горѓија Стојановски
92. Горѓи Котески
93. Елена Чакмакоска
94. Елена Лаовска
95. Елена Мишевска
96. Елизабета Јошевска
97. Елизабета Телевска
98. Евдокија Муратовска
99. Елена Гапковска
100. Евдокија Алексовска
101. Живко Радевски
102. Жаклина Станковска
103. Зоран Радичевски
104. Зоран Марјановиќ
105. Зуица Пешиќ
106. Зоран Николовски
107. Зоран Николиќ
108. Зекир Еминовски
109. Зафир Башески
110. Исмета Ахметовиќ
111. Иракли Белоцрквенец
112. Искра Стојанова
113. Јорго Хаџи Стерјо
114. Јорданка Мирчевска
115. Јорго Туфа
116. Јелица Мијалковска
117. Јагода Поповска
118. Јордан Ристески
119. Јулија Филиповска
120. Јован Вранчевски
121. Јанка Гурчиновска
122. Кирило Велјановски

123. Коле Клековски
124. Кемал Алимов
125. Кузман Цилков
126. Каљопа Новакова
127. Кралица Иљоска
128. Крстана Костадиновска
129. Коста Наумов
130. Лидија Живковска
131. Лена Јанкуловска
132. Ленче Стојковска
133. Лепа Николовска
134. Лепосава Костовска
135. Лилјана Атанасова
136. Лазар Николов
137. Ливанга Ланчева
138. Лазар Стерјовски
139. Ленче Стојанова Ангелова
140. Лилјана Петрушева
141. Лида Кумбараџи
142. Љубомир Станковиќ
143. Љуљана Бошевска Матковска
144. Љубица Петровска
145. Љубица Тодоровска
146. Љубица Лукарева
147. Љупчо Видовски
148. Љубица Веселиновска
149. Љубомир Атанасовски
150. Магдалена Новаковска
151. Мирјана Аџигоговска
152. Маја Насковска
153. Менка Стефановска
154. Милева Тодорова
155. Милош Манојловиќ
156. Милан Тоневски
157. Мирослав Станек
158. Милка Тодоровска
159. Марика Трпчева
160. Македонка Деспотовска
161. Милан Величковски
162. Милорад Спасевски
163. Михаил Граматиков
164. Маја Јовановска
165. Мирољуб Туниќ
166. Маргарита Бојчевска
167. Миле Марковски
168. Миодраг Тешиќ
169. Мирослав Костовски
170. Мирјана Зердеска
171. Марина Костовска
172. Маја Додевска
173. Мирјана Аврамовска
174. Марија Бубало
175. Марика Стоилковска
176. Милена Марковиќ
177. Марина Смаќоска
178. Михаил Арсов
179. Милена Зебиќ
180. Методи Ангелески
181. Мирослав Ивановиќ
182. Милка Бумбаровска
183. Милан Попоски
184. Милан Петроски
185. Мирче Трајковски
186. Маре Граорковска
187. Маџа Туманова
188. Милован Кочоски
189. Миле Недановски
190. Марија Чудуловска
191. Марија Крстевска
192. Новка Божиновска
193. Надежда Јакимовиќ
194. Никола Лазаревски
195. Николче Наумов
196. Ненад Глишиќ
197. Никола Јуруков
198. Никола Димовски
199. Неџат Арифов
200. Никола Пажевски
201. Нада Бошковска
202. Наталија Костадинова
203. Николчо Димески
204. Олга Ристевска
205. Олга Ѓорѓиевска
206. Олга Танева - Узунова
207. Олга Апостоловска
208. Оливера Вуксановиќ
209. Оломан Ајрадин
210. Павлина Иванова
211. Перо Ристоски
212. Панде Кизов
213. Павле Андонов
214. Персида Петковска
215. Петар Ангеловски
216. Павлина Деловска
217. Панче Настовски
218. Раде Маринковски
219. Роза Пенковска
220. Ружа Пендаровска
221. Раде Насков
222. Ристо Тодоров
223. Ристо Галевски
224. Радмила Стефановска
225. Ристе Цветковски
226. Радмила Трени
227. Рајна Стефанова
228. Ристе Касоски
229. Румена Јовчевска
230. Ристо Михајлов
231. Расим Скоко
232. Ружица Павловска
233. Решат Махмут
234. Русе Паунковиќ
235. Радослав Корабовски
236. Снежана Атанасовска
237. Слаѓана Милошевска
238. Стојан Мирчевски
239. Снежана Ѓорчева
240. Славчо Азманов
241. Сретко Тодоров
242. Сузана Донева
243. Слоботка Ковачевска
244. Стамен Филипов
245. Сенад Ахметовиќ
246. Силвана Лазарова
247. Соња Стојковиќ
248. Снежана Ѓуровиќ
249. Симчо Ристевски
250. Славјанка Кузмановска
251. Стојан Марковски
252. Светислав Стефановски
253. Слободан Поњавиќ
254. Ставре Јотевски
255. Славица Поповска
256. Силјан Велјановски
257. Слободанка Зејкова
258. Слободан Поповски
259. Соља Спасовска
260. Слободан Марјановиќ
261. Сава Методијев
262. Симеон Лукарев
263. Славица Лазаревска
264. Стеван Христоски
265. Севда Велковска
266. Споменка Стојановска
267. Светислав Стојановиќ
268. Софија Терзиева
269. Слободанка Петровиќ Миленковиќ
270. Снежана Стојанова
271. Стамен Стојаноски
272. Стојанка Билеска
273. Сунчица Ангелова
274. Слободан Геровски
275. Славица Милошевска
276. Светланка Поповска

277. Снежана Јовановска
278. Сузана Костовска
279. Санда Јосифовска
280. Снежана Јанкулоска
281. Слободан Вуксановиќ
282. Снежана Величковска
283. Снежана Јовановска
284. Снежана Соколовска
285. Снежана Ѓорѓиевска
286. Татијана Караѓозова-Арсова
287. Трајко Савовиќ
288. Томислав Черепналковски
289. Таки Костовски
290. Томе Бодановски
291. Томислав Божиновски
292. Томе Ангелов
293. Томе Николовски
294. Трајанка Бурмузоска
295. Тасе Станкоски
296. Татијана Настеска
297. Убавка Кусакатска
298. Фидан Фиданов
299. Христина Вељановска
300. Цветанка Минова
301. Цвета Костова Пејовска
302. Цветанка Астарџиева
303. Цветанка Филиповска
304. Чедомир Теов

XXI. За судии поротници во Основниот суд во Берово, се избрани:

1. Весна Фурнациска
2. Нада Ралповска
3. Васко Аврамски
4. Лилјана Секуловска
5. Славка Нешкевска
6. Ефтим Инџилски
7. Славка Тренчовска
8. Соња Симоновска
9. Лидија Димовска
10. Љубинка Димитровска
11. Снежана Пуловска
12. Живка Буровска
13. Павлина Механџиска
14. Маја Рашковска
15. Здравка Поповска
16. Светлана Бошначка
17. Љубомир Димовски
18. Ивица Кускини
19. Јован Козовски
20. Нихат Алиевски
21. Мејдин Дестановски
22. Стојан Пачемски
23. Бранко Хаџиски
24. Ленче Поповска
25. Виолета Сивевска
26. Трајче Ефремов
27. Васко Илиевски
28. Илија Поповски
29. Спасија Кофчегарска
30. Димитар Шумански
31. Бранка Шишовска
32. Ѓорѓи Чучевски
33. Драги Пашалиски
34. Ѓорѓи Раџински
35. Благој Гугушевски
36. Методи Рабаџиски

XXII. За судии поротници во Основниот суд во Дебар, се избрани:

1. Ланче Абазовски
2. Филип Аврамовски
3. Редеп Аголи
4. Енвер Алајбегу
5. Малиќ Алајбегу
6. Васил Ангеловски
7. Јана Арбелска

8. Рамазан Бајрами
9. Ризман Бајрамовски
10. Петко Блажевски
11. Анета Божинова
12. Мислим Дачи
13. Атли Дика
14. Вехап Дика
15. Фаџил Имероски
16. Глигор Јаковлески
17. Љубомир Јаковлевски
18. Владо Јосифовски
19. Сузана Јосифовска
20. Керамудин Каба
21. Кенан Косоврасти
22. Никола Кузмановски
23. Сами Летни
24. Мухамед Лиманоски
25. Валентина Мартиноска
26. Ристо Мартиновски
27. Исмет Мерсоски
28. Флора Мерсовска
29. Русе Миновски
30. Драган Митревски
31. Јане Мицевски
32. Ристо Мицевски
33. Агим Мулдаути
34. Медит Муслиоски
35. Бајрам Мустафовски
36. Гани Муча
37. Адем Османоски
38. Арета Пекмези
39. Бесник Пјеча
40. Мимоза Поцеста
41. Беса Сејдиу
42. Бардул Скара
43. Ајдин Фетаху
44. Ментор Фида
45. Емине Хаџиу
46. Љуфти Цука
47. Емилија Василева Чоловиќ
48. Вјолца Муглини
49. Стефка Шуменковска

XXIII. За судии поротници во Основниот суд во Струмица, се избрани:

1. Блажо Андонов
2. Стојан Ангелов
3. Димитар Арапов
4. Ванчо Бонев
5. Елизабета Бандулова
6. Марика Босиљанова
7. Иван Василев
8. Ванчо Велков
9. Михаил Влахов
10. Афродита Георгиева
11. Коле Георгиев
12. Спасе Глигоров
13. Тони Делев
14. Делева-Димитровска
15. Делев Љубен
16. Ратка Достинова
17. Ирена Георгиева
18. Орце Ѓорѓиев
19. Ристо Ѓорѓиев
20. Лилјана Готева
21. Тања Запрова
22. Ристо Ичков
23. Атанас Ичков
24. Ирина Јајналиева
25. Васе Јаков
26. Ленче Јанева
27. Снежа Јефтимова
28. Трајан Јованов
29. Мирјана Јованова
30. Александар Јованов
31. Зуле Јовевска
32. Вангелица Колева

33. Катерина Костадинова
34. Снежана Костова
35. Анита Котева
36. Илија Котев
37. Нада Коцева
38. Нада Коцева
39. Петре Лазаров
40. Каљопа Маглешева
41. Томе Малијански
42. Гона Манчева
43. Горѓе Матков
44. Ристо Митев
45. Снежана Наковска
46. Коста Новаков
47. Александра Новеска
48. Љубица Николова
49. Александар Оџаков
50. Костадин Пандев
51. Викторија Поптрајкова
52. Александар Перов
53. Оливера Преметарова
54. Мила Радовановиќ
55. Живко Рајковиќ
56. Билјана Солевска
57. Ратко Силавски
58. Мери Силавска
59. Владимир Станковиќ
60. Петар Стојков
61. Јасмина Стојкова
62. Драги Стоилков
63. Томе Стефчев
64. Лидија Стојанова
65. Аница Стојанова
66. Зоран Танчев
67. Величка Ташева
68. Славчо Тимов
69. Иванка Тодорова
70. Весна Тупарова
71. Силвана Тупарова
72. Невенка Трајкова
73. Јулијана Тренчевска
74. Џоко Филипов
75. Александар Христов
76. Христо Христов
77. Горѓи Цветанов
78. Горѓи Цветков
79. Софија Цибулова
80. Ванчо Цибулов
81. Ленче Христова

XXIV. За судии поротници во Основниот суд во Битола, се избрани:

1. Трајан Ацев
2. Фанија Димовска
3. Миливој Димитровски
4. Билјана Стојановска
5. Васил Димевски
6. Божидар Спиоровски
7. Василија Аневски
8. Сотир Михајлов
9. Никола Поповски
10. Мирослав Божиловиќ
11. Петар Силјанов
12. Невенка Јосифовска
13. Сандре Попчевски
14. Костадинка Шкипова
15. Фанула Нака
16. Мара Алексовска
17. Марија Марковска
18. Зорица Горѓиева
19. Соња Јовановска
20. Сузана Петревска Коневска
21. Марика Лозановска
22. Зоран Николовски
23. Томче Филипов
24. Виолета Чагорска
25. Владимир Димовски

26. Весна Давиќ
27. Невенка Николова
28. Томе Новевски
29. Валентина Димовска
30. Бети Јончевска
31. Лила Марковска
32. Живко Христовски
33. Цветко Неделковски
34. Верка Кулевска
35. Марија Ристевска
36. Менде Апостоловски
37. Трајко Дериволски
38. Олга Гулабовска
39. Блага Горговска
40. Душко Струмениковски
41. Зоран Талевски
42. Татјана Митревска
43. Белјанка Поповска
44. Сашо Трпковски
45. Христијан Давиќ
46. Цветанка Димовски
47. Соња Ристовска
48. Спиро Горевски
49. Никола Баљари
50. Пецо Вешов
51. Славка Дранговска
52. Билјана Мамузиќ
53. Софија Станчевска
54. Грозда Котевска
55. Елизабета Јоцевска
56. Драгица Јошевска
57. Михајло Поповски
58. Сузана Божиќ
59. Олга Ѓорѓиевска
60. Михајло Анастасов
61. Лилјана Стојковиќ
62. Татјана Талева
63. Валентина Налдарова
64. Марица Ристевска
65. Душко Ангеловски
66. Гоце Ристевски
67. Блаже Дошлаковски
68. Наум Гогу
69. Велика Костовска
70. Весела Петровска Ѓорѓиовска
71. Оливера Марковска
72. Менче Стојчевска
73. Пеце Петровски
74. Јасмина Димитровска
75. Марија Цидрова Чурлевска
76. Билјана Марковска Јошевска
77. Мирко Мирчевски
78. Билјана Ангеловска
79. Методија Василевски
80. Марија Андоновска
81. Лилјана Чаловска
82. Петар Галовски
83. Велчо Тасевски
84. Живорад Јефтимов
85. Атанас Мојсовски
86. Јосиф Чолаковски
87. Невена Цигаридовска
88. Николина Петровска
89. Благој Сазданов
90. Александар Трајковски
91. Наташа Ангеловска
92. Мирјана Ангеловска
93. Весна Рабаџиевска
94. Розита Лазаревска
95. Ладо Кочовски
96. Ловре Ристевски
97. Драгица Вучковиќ
98. Борис Алтипармаков
99. Милосав Стевановски
100. Михајло Трампевски
101. Вангелица Стефановска
102. Билјана Сивева

103. Ленче Ѓоргиевска
104. Цветанка Ружинова

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5127/1
18 декември 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

3344.

Врз основа на член 5, од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2000 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 86/99), согласно Програмата за користење на средствата за заштита на животните во 2000 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНА РЕЗЕРВА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. На товар на средствата на Буџетот на Република Македонија во Раздел 090.02 - Министерство за финансии - функција на државата, потставка 427110 - Постојана резерва, на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се одобруваат:

ДЕНАРИ: 30.000.000,00 (триесет милиони денари).

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се употребат за Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2000 година.

3. Министерството за финансии ќе ја изврши оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5933/1
27 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3345.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 43/95 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ УСЛУГИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ДИСТРИБУЦИЈАТА НА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

1. Јавните претпријатија и другите правни лица кои вршат услуги во производството и дистрибуцијата на вода и одведување на отпадни води, цените на водата за пиење и надоместот за одведување на отпадни води формирани и применети согласно постојните прописи, може да ги зголемат и тоа:

- ЈП "Исар" од Штип до 40% и
- ЈП "Дервен" од Велес до 50%.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2001 година.

Бр. 23-6033/1
27 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3346.

Врз основа на член 17 став 3 точка 2 и став 4 од Законот за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвеститори и за преземање на одделни побарувања од крајни корисници од страна на Република Македонија во Стопанска банка А.Д. Скопје ("Службен весник на РМ" бр. 86/99, 25/2000 и 108/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТКУП НА ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТКУПЕНИ ПОБАРУВАЊА НА СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ СО ЈАВЕН ПОВИК

1. Република Македонија предвременно откупува дел од главнината на обврзниците на Република Македонија за откупени побарувања на Стопанска банка АД Скопје (во натамошниот текст: обврзници).

2. Предвремениот откуп се врши по пат на јавен повик до сопствениците на обврзниците.

3. Предмет на предвремен откуп се ратите од главнината на обврзниците што пристигнуваат за наплата на 31 март, 30 јуни, 30 септември и 31 декември 2001 година, во вкупен износ од 8.582.400 ЕВРА.

4. Исплатата на откупените рати од точка 3 на оваа одлука се врши во денарска противвредност по среден курс на ЕВРО од курсната листа на Народна банка на Република Македонија што важи на денот на откупот.

5. Предвремениот откуп ќе се изврши најдоцна до 31.12.2000 година.

6. Предвремениот откуп ќе се изврши само со претходна писмена согласност на сопствениците на обврзниците.

7. Согласноста од став 1 на оваа точка се доставува до Министерството за финансии, најдоцна еден ден пред денот на откупот доставуваат писмена согласност за предвремениот откуп.

8. Се овластува министерот за финансии да ги преземе сите активности за реализација на предвремениот откуп.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6088/1
21 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3347.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
6305		Вреќи и вреќички, за пакување на стоки:	
	6305 33	--Друго, од полиетиленски или полипропиленски ленти или слични форми:	
	6305 33 10 00	--Плетени или хеклани а) Вреќи за пакување на компир и кромид	22.000 пар.

8422

Машини за миење садови; машини за чистење или сушење шишиња или други садови; машини за полнење, затворање, херметичко затворање или етикетање на шишиња, лименки, кутии, вреќи или други контејнери; машини за капислирање на шишиња, тегли, цевки и слични контејнери; други машини за пакување или завивање (вклучувајќи и машини за топло завивање); машини за газирање пијалаци:

8422 90

8422 90 90 00

-Делови:

--Друго

а) Делови за машини за пакување на компир и кромид

46 парчиња

8433

Машини за берб, жетва или вршидаба, вклучувајќи и преси за балирање на слама или на сточна храна; тревкосилки; машини за чистење, сортирање или селекција на јајца, овошје или на други земјоделски производи, освен машините од тар.број 8437:

- Тревокосачки, за паркови или спортски терени:

8433 90 00 00

-Делови

а) Делови за сортирачка на компир и кромид

81 парче

8452

Машини за шиене, освен машините за прошивање на книги од тар.бр. 8440; мебел, постаменти и капаци специјално предвидени за машини за шиене; игли за машини за шиене:

8452 29 00 00

--Други

а) Машини за шиене на вреќи
Друг мебел и негови делови:

5 парчиња

9403

9403 10

-Метален канцелариски мебел:

9403 10 51 00

---Работни маси
а) Канцелариска опрема

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5782/1

21 декември 2000 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Македонија,

Љубчо Георгиевски, с.р.

3348.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за одбрана и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
7407		Прачки и профили, од бакар:	
	7407 21	--Од легури на бакар-цинк (месинг):	
	7407 21 10 00	---Прачки а) Месингани шипки	100 тони

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5810/1

21 декември 2000 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Македонија,

Љубчо Георгиевски, с.р.

3349.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
9018		Инструменти и апарати за медицинска, хируршка, забарска и ветеринарна наука, вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други електромедицински апарати и инструменти за испитување на видот:	
		-Електродијагностички апарати (вклучувајќи и апарати за функционални истражувачки испитувања или за проверување на физиолошките параметри):	
	9018 19 00 00	--Друго а) Електродијагностички систем апарати со тестови за анализа-BACTERECK MGIT 960 System	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5811/1

21 декември 2000 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Македонија,

Љубчо Георгиевски, с.р.

3350.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за финансии и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
	8471 30 00 00	-Портабл дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10 кг. што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј а) лап топови со комплет опрема	2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5812/1
21 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3351.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.12.2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за образование и наука и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви	
------	--	--	--

8471 50

податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

-Дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици:

8471 50 90 00

-а) Compaq Deskpro EX Intel Celeron Pentium 600 MHz, 128 K, 64 MB, 10 GB, Keyboard, Mouse Windows 98

60 парчиња

4871 60

- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште:

4 парчиња

8471 60 40 00

---Печатари

а) OKIJet, 2500 inkjet printer
б) HP Laser Jet 1100, 8 ppm, 600h600, 2 MB

6 парчиња

8471 60 50 00

--- Тастатури

а) Easy Access Keyboard

60 парчиња

8471 60 90 00

--- Друго

а) S15 15" Compaq color monitor
б) MP 1400 Projector
в) scanner UMAX USB, 1200h600 dpi

60 парчиња

6 парчиња

6 парчиња

8471 70

- Мемориски единици:

8471 70 51 00

---Оптички, вклучувајќи и магнетно-оптички

а) 40 h CD CD ROM

60 парчиња

8471 80

-Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:

8471 80 10 00

-- Периферни единици

а) HUB 16-port 10 Base-T

6 парчиња

б) CISCO 1601-R cisco 1601 R Ethernet/Serial Modular Router

6 парчиња

8473

Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:

8473 3~

- Делови и прибор на машини од тар. број 8471:

8473 3~ 1~ ~

--Електронски
а) 10/100 Ethernet adapter

60 парчиња

8504

Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калеми:
- Статички конвертори (претворувачи):

8504 40

8517	8504 40 94 00	--- Друго а) UPS APC 300 VA Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони: -Телефонски апарати (телефони); видеофони: -Други апарати, за жични системи со носечка струја или за дигитални линиски системи:	6 парчиња
8517 50	8517 50	--- Други а) ISR fax modem 56k Flash External Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии; наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон; аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплекти за засилување на звукот:	
8518	8517 50 90 00	--- Други а) ISR fax modem 56k Flash External Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и звучници во звучни кутии; наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон; аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплекти за засилување на звукот:	6 парчиња
8518 21	8518 21	--- Звучни кутии со еден звучник:	
8518 21 90 00	8518 21 90 00	--- Друго а) Звучници	60 парчиња
8518 30	8518 30	- Наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон:	
8518 30 90 00	8518 30 90 00	--- Друго а) Микрофон	60 парчиња
8523	8518 30 90 00	Подготвени несмени подлоги за звучни снимања или снимања на други феномени, освен производите од Глава 37:	
8523 20	8523 20	- Магнетни плочи (дискови):	
8523 20 10 00	8523 20 10 00	--- Крути а) Diskete (200 in pack)	3 парчиња
8525	8523 20 10 00	Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радио-дифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телефонски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камери рекордери:	
8525 40	8525 40	---Видео камери со можност за задржување на слика и други видео камери рекордери:	

8525 40 10 00	--Видео камери со можност за задржување на слика а) Digitalna kolor kamera EPSON B 114021 KA	6 парчиња
---------------	---	-----------

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5813/1
27 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3352.

Врз основа на член 37, а во врска со член 15, точка 1 од Законот за платен промет ("Сл. весник на РМ" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/2000), министерот за финансии, донесе

ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИОТ ПЛАН НА СМЕТКИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗАВОДОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

1. Во Единствениот план на сметки за вршење на платниот промет во Заводот за платен промет ("Сл. весник на РМ" бр. 21/94, 7/95 и 37/98), во точката 3, класа 6, во групата 63 - Жиро сметки на буџетите, органите на управата, органи и организации на единиците на локалната самоуправа, месните заедници, другите организации и сметки на нивните делови, по сметката 630 - Жиро сметки на Буџетот на Републиката и буџетите на единиците на локалната самоуправа, се додава нова сметка 631 која гласи:

"631 - Сметка на буџетски приходи остварени од услуги на буџетските корисници".

Во класа 7, во групата 78 - Средства за посебни намени на Републиката и единиците на локалната самоуправа, по сметката 781 - Средства од донации, спонзорства и слично, се додаваат три нови сметки 785, 786 и 787 кои гласат:

785 - Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации,

786 - Средства на буџетски корисници добиени по основ на кредити,

787 - Средства на буџетски корисници остварени од самофинансирачки активности.

Сметката 788 го менува називот и гласи:

"788 - Средства на буџетските корисници од областа на високото образование остварени од самофинансирачки активности".

2. Во точката 33, по ставот 2, се додава нов став 3, кој гласи:

"На сметката 631 - Сметка на буџетските приходи остварени од услуги на буџетските корисници, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата на Буџетот на Република Македонија кои се остварени од услугите што ги извршиле буџетските корисници вршејќи ја редовната функција (неданочни приходи). Средства од оваа сметка не можат да се користат за директни исплати, туку задолжително се пренесуваат на жиро сметката за редовно работење".

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.

3. Во точката 47, по ставот 3, се додаваат три нови става 4, 5 и 6 кои гласат:

"На сметката 785 -- Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата кои буџетските корисници ги добиле по основ на донации.

На сметката 786 - Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата кои буџетските корисници ги добиле по основ на кредити.

На сметката 787 - Средства на буџетски корисници остварени од самофинансирачки активности, се води

евиденција за состојбата и прометот на средствата кои буџетските корисници ги оствариле од активности кои имаат деловен карактер, односно по својата природа не се активности кои треба да ги извршуваат одделните буџетски корисници".

Статот 4 кој станува став 7 се менува и гласи:

"На сметката 788 - Средства на буџетските корисници од областа на високото образование остварени од самофинансирачки активности, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата остварени од самофинансирачки активности на овие корисници".

4. Овој план влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12-20457/1
14 декември 2000 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

3353.

Врз основа на член 20 став 3 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на РМ" број 25/2000 и 34/2000), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 27.11. 2000 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ НА ФОН- ДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува составот, надлежноста и начинот на работа на лекарските комисии за оценка на привремена спреченост за работа, во Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд).

II. СОСТАВ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

Член 2

Првостепени и второстепени лекарски комисии, како стручно медицински тела за давање наод, оценка и мислење во постапката за оценување на привремената спреченост за работа се формираат за подрачјето на секоја подрачна служба на Фондот.

На подрачјето на град Скопје, во зависност од бројот на осигурениците, односно бројот на предметите, можат да се формираат две или повеќе првостепени лекарски комисии.

Член 3

Лекарските комисии по правило се формираат од редот на докторите на медицина вработени во здравствените организации и во Фондот од подрачјето на општината, односно градот Скопје.

Лекарските комисии за оценка на привремената спреченост за работа се составени од претседател и два члена и нивни заменици.

Лекарските комисии од став 2 на овој член се формираат со решение на директорот на Фондот.

III. НАДЛЕЖНОСТ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

1. Првостепена лекарска комисија

Член 4

Првостепената лекарска комисија дава оценка за привремената спреченост за работа над 15 дена и тоа:

1) кога осигуреникот ќе го упати избраниот лекар од примарната здравствена заштита по навршувањето на 15 дена непрекинато боледување;

2) кога осигуреникот ќе вложи приговор против оценката на избраниот лекар за привремената спреченост за работа;

3) кога лекарски преглед за осигуреникот ќе побара подрачната служба на Фондот, односно работодавецот;

4) кога работодавецот, односно подрачната служба на Фондот ќе побара преиспитување на оценка на привремена спреченост за работа;

5) за неопходност на неа на дете до три годишна возраст и на член на потесно семејство.

Првостепената лекарска комисија дава наод, оценка и мислење и кога осигуреникот треба да оствари право на медицинска рехабилитација во болнички услови во медицинските центри и во Заводот за медицинска рехабилитација - Скопје, или право на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување.

Првостепената лекарска комисија дава наод, оценка и мислење и за повреда на работа и професионално заболување, за потребата од ортопедски помагала и ја утврдува здравствената состојба на лица кои домашни работодавци ги упатуваат на работа во странство.

Член 5

Првостепените лекарски комисии вршат и други работи кои со Законот за здравствено осигурување или со општ акт на Фондот им се ставени во надлежност.

2. Второстепена лекарска комисија

Член 6

Второстепената лекарска комисија одлучува по приговорите изјавени против наодите, оценките и мислењата на првостепената лекарска комисија.

Доколку второстепената лекарска комисија го изменила наодот и мислењето на првостепената лекарска комисија по повод изјавениот приговор и на осигуреникот му го продолжи боледувањето, при иста или влошена здравствена состојба, одлучува по секој понатамошен предлог на избраниот лекар за продолжување на привремената спреченост за работа.

Кога за случаите од став 2 на овој член работодавецот или подрачната служба на Фондот ќе побара преиспитување на оценката за привремена спреченост за работа, второстепената лекарска комисија е должна да постапи по барањето.

3. Работа на лекарските комисии

Член 7

Лекарските комисии работат врз основа на Законот за здравственото осигурување, општите акти на Фондот и овој правилник.

Член 8

Лекарските комисии работат и одлучуваат во полн состав, а мислењето го донесуваат со мнозинство на гласови.

Член 9

Лекарските комисии своите наоди, оценки и мислења ги даваат врз основа на непосреден лекарски преглед на осигуреникот и врз основа на медицинската документација доставена од избраниот лекар, односно непосредно од осигуреникот.

Член 10

Ако лекарската комисија смета дека медицинската документација не е доволна за давање наод, оценка и мислење, ќе побара дополнителна медицинска обработка, односно медицинска документација од избраниот лекар, доколку дополнителната обработка, односно документација лекарската комисија не ја обезбеди на друг начин.

Член 11

Со работата на лекарската комисија раководи и за нејзината работа е одговорен претседателот на лекарската комисија.

евиденција за состојбата и прометот на средствата кои буџетските корисници ги оствариле од активности кои имаат деловен карактер, односно по својата природа не се активности кои треба да ги извршуваат одделните буџетски корисници".

Ставот 4 кој станува став 7 се менува и гласи:

"На сметката 788 - Средства на буџетските корисници од областа на високото образование остварени од самофинансирачки активности, се води евиденција за состојбата и прометот на средствата остварени од самофинансирачки активности на овие корисници".

4. Овој план влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12-20457/1
14 декември 2000 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

3353.

Врз основа на член 20 став 3 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на РМ" број 25/2000 и 34/2000), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 27.11. 2000 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува составот, надлежноста и начинот на работа на лекарските комисии за оценка на привремена спреченост за работа, во Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд).

II. СОСТАВ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

Член 2

Првостепени и второстепени лекарски комисии, како стручно медицински тела за давање наод, оценка и мислење во постапката за оценување на привремената спреченост за работа се формираат за подрачјето на секоја подрачна служба на Фондот.

На подрачјето на град Скопје, во зависност од бројот на осигурениците, односно бројот на предметите, можат да се формираат две или повеќе првостепени лекарски комисии.

Член 3

Лекарските комисии по правило се формираат од редот на докторите на медицина вработени во здравствениите организации и во Фондот од подрачјето на општината, односно градот Скопје.

Лекарските комисии за оценка на привремената спреченост за работа се составени од претседател и два члена и нивни заменици.

Лекарските комисии од став 2 на овој член се формираат со решение на директорот на Фондот.

III. НАДЛЕЖНОСТ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

1. Првостепена лекарска комисија

Член 4

Првостепената лекарска комисија дава оценка за привремената спреченост за работа над 15 дена и тоа:

1) кога осигуреникот ќе го упати избраниот лекар од примарната здравствена заштита по навршувањето на 15 дена непрекинато боледување;

2) кога осигуреникот ќе вложи приговор против оценката на избраниот лекар за привремената спреченост за работа;

3) кога лекарски преглед за осигуреникот ќе побара подрачната служба на Фондот, односно работодавецот;

4) кога работодавецот, односно подрачната служба на Фондот ќе побара преиспитување на оценка на привремена спреченост за работа;

5) за неопходност на нега на дете до три годишна возраст и на член на потесно семејство.

Првостепената лекарска комисија дава наод, оценка и мислење и кога осигуреникот треба да оствари право на медицинска рехабилитација во болнички услови во медицинските центри и во Заводот за медицинска рехабилитација - Скопје, или право на специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување.

Првостепената лекарска комисија дава наод, оценка и мислење и за повреда на работа и професионално заболување, за потребата од ортопедски помагала и ја утврдува здравствената состојба на лица кои домашни работодавци ги упатуваат на работа во странство.

Член 5

Првостепените лекарски комисии вршат и други работи кои со Законот за здравствено осигурување или со општ акт на Фондот им се ставени во надлежност.

2. Второстепена лекарска комисија

Член 6

Второстепената лекарска комисија одлучува по приговорите изјавени против наодите, оценките и мислењата на првостепената лекарска комисија.

Доколку второстепената лекарска комисија го изменила наодот и мислењето на првостепената лекарска комисија по повод изјавениот приговор и на осигуреникот му го продолжи боледувањето, при иста или влошена здравствена состојба, одлучува по секој понатамошен предлог на избраниот лекар за продолжување на привремената спреченост за работа.

Кога за случаите од став 2 на овој член работодавецот или подрачната служба на Фондот ќе побара преиспитување на оценката за привремена спреченост за работа, второстепената лекарска комисија е должна да постапи по барањето.

3. Работа на лекарските комисии

Член 7

Лекарските комисии работат врз основа на Законот за здравственото осигурување, општите акти на Фондот и овој правилник.

Член 8

Лекарските комисии работат и одлучуваат во полн состав, а мислењето го донесуваат со мнозинство на гласови.

Член 9

Лекарските комисии своите наоди, оценки и мислења ги даваат врз основа на непосреден лекарски преглед на осигуреникот и врз основа на медицинската документација доставена од избраниот лекар, односно непосредно од осигуреникот.

Член 10

Ако лекарската комисија смета дека медицинската документација не е доволна за давање наод, оценка и мислење, ќе побара дополнителна медицинска обработка, односно медицинска документација од избраниот лекар, доколку дополнителната обработка, односно документација лекарската комисија не ја обезбеди на друг начин.

Член 11

Со работата на лекарската комисија раководи и за нејзината работа е одговорен претседателот на лекарската комисија.

Член 12

Против наодот, оценката и мислењето на првостепената лекарска комисија осигуреникот има право на приговор во рок од 3 (три) дена до второстепената лекарска комисија, сметајќи од денот на соопштувањето на оценката на првостепената лекарска комисија.

Приговорот од став 1 на овој член се поднесува непосредно до второстепената лекарска комисија, со наведување на причините и околностите поради кои осигуреникот смета дека оценката на првостепената лекарска комисија не е правилна.

Член 13

Наодот, оценката и мислењето, лекарските комисии на осигуреникот му го соопштуваат во писмена форма.

За наодот, оценката и мислењето за секој конкретен случај, лекарските комисии го известуваат избраниот лекар - лекарската комисија против чија оценка е изјавен приговорот, организацијата во која е вработен осигуреникот, односно работодавецот.

Член 14

Во случај на подолго траење на привремената спреченост за работа до 12 месеци, лекарската комисија задолжително го упатува осигуреникот до надлежниот орган за оценување на работната способност, според прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

Лекарската комисија ќе го упати осигуреникот до надлежниот орган за оценување на работната способност и во рок пократок од рокот утврден во ставот 1 на овој член, доколку од природата на заболувањето односно повредата постојат индикации за трајно губење на работната способност кај осигуреникот.

Лекарската комисија води евиденција за осигурените лица кои се на подолго траење на привремена спреченост за работа.

Член 15

Лекарските комисии водат дневник за својата работа.

Во дневникот редоследно се внесуваат податоци за осигуреникот, наодот, оценката и мислењето за привремена спреченост за работа.

Дневниците за работа на лекарските комисии се чуваат 10 години.

Член 16

За организацијата и за ажурноста во работата, лекарските комисии се одговорни пред раководителот на подрачната служба на Фондот.

Лекарските комисии тромесечно поднесуваат извештај за својата работа до директорот на Фондот.

Лекарските комисии во извештајот од став 2 на овој член доставуваат и список на осигурениците кои се на подолго траење на привремена спреченост за работа.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 17**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за составот, надлежноста и начинот на работа на комисиите за оценка на привремената спреченост за работа ("Службен весник на РМ" број 65/95).

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01/3-6
27 ноември 2000 година
Скопје

Фонд
за здравствено осигурување
на Македонија
Управен одбор,
Претседател,
Делче Ицков, с.р.

3354.

Врз основа на член 27 став 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000 и 34/2000), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 27.11.2000 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈ-
ЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината (образецот) на здравствената легитимација, како и начинот на нејзино издавање, водење и користење.

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА**Член 2**

Здравствената легитимација содржи 52 страници во големина од 10 x 14 сантиметри, корици и надворешна обвивка.

Надворешната обвивка е изработена од пластифициран материјал во светло сина боја, а кориците се изработени од тврд материјал со бела хартија.

На надворешната обвивка, на првата надворешна страница на корицата и на првата страница, во горниот дел, со големи букви стои текстот: "ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА", а под него со големи букви текстот: "ЗДРАВСТВЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА".

На втората страница стои рамка со димензии 3,5 x 3 см наменета за фотографија на осигуреното лице, а потоа стои текстот: "Важи само со лична карта, ученичка книшка или индекс", а под него во рамка стои "Пропишано со Правилникот за формата и содржината на здравствената легитимација и за начинот на нејзиното издавање, водење и користење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 111/00)".

На третата страница стои текстот: "Здравствена легитимација", "Број на здравствената легитимација" и "Единствен матичен број", под него во рамка стои текстот: "Податоци за носителот на здравствената легитимација" и во редови: "Презиме", "Име на родителот", "Име", "Дата на раѓање", "Место на раѓање", "Сродство со осигуреникот", под него во рамка стои текстот: "Податоци за осигуреникот" и во редови: "Презиме", "Име", "Основ на осигурување", "Единствен матичен број на осигуреникот", а под него лево "Дата" и "Место", десно "Фонд за здравствено осигурување на Македонија" и "Потпис на овластено лице", а на средината место за печат. Долу во рамка стои: "Напомени" Оваа здравствена легитимација може да ја корисити само лицето на чие име гласи.

Податоците во неа се доверливи.

Здравствената легитимација ги содржи сите медицински податоци и појави за здравјето на носителот. Таа служи за врска меѓу лекарите кои го следат здравјето на нејзиниот носител, го прегледувале и преземале медицински мерки.

При секоја посета на лекарот покажете му ја здравствената легитимација за да се запознае со нејзината содржина и да ги запише неговите наоди и мислења и предложеното лекување.

Внимавајте да не ја загубите.

Ако ја најдете оваа легитимација молиме да му ја вратите на носителот.

На четвртата страница во рамка стои текстот: "Адреса на живеење" и во редови "Улица и број", "Населено место", "Општина" и "Република (Држава)", со место за промени на тие податоци.

На петтата и шестата страница стои текстот: "Податоци за вработувањето односно основот на осигурување", со место за: "Назив", "Место", "Регистарски број", "Шифра на дејноста" и "Место за потпис на овластеното лице и печат на Фондот за здравствено осигурување на Македонија".

На седмата страница во рамка стои текстот: "Податоци за инкомпатибилноста кон лекови, контрастни средства, вакцини и слично" со место за запишување на тие податоци, а долу во рамка, стои "Крвна група и Rх фактор", а под неа во рамка, стои "Изјава за земање на делови од телото заради пресадување" со место за запишување на изјавата и потпис на овластеното лице.

На осмата и деветтата страница стои текстот: "Систематски прегледи" со место за запишување на потребните податоци за извршените прегледи.

На десеттата страница стои текстот: "Флуорографско снимање" со место во рамка, за запишување: "Дата", "Наод" и "Потпис" на овластеното лице, а под него текстот "Папаниколау тест" со место во рамка, за запишување на: "Дата", "Наод" и "Потпис" на овластеното лице.

На единаесеттата страница стои текстот: "Фамилијарна анамнеза, Карактеристични заболувања на членови на семејството кои можат да имаат влијание врз здравјето на носителот на оваа легитимација", со место за запишување на тие податоци.

На дванаесеттата страница стои текстот: "Календар за имунизација" со податоците за возраста, болеста против која се врши имунизација и вакцинирањето и ревакцинирањето според календарот за имунизација, а на тринаесеттата страница стои: "Картон за имунизација" со место за запишување на податоците за вакцинирањето, паралелно со податоците од дванаесеттата страница.

На четринаесеттата до триесет и петтата страница на секои две паралелно отворени страници стои текстот: "Евиденција на лекарските прегледи, заболувањата и лекувањето" со колони за запишување на: "Дата на посета", "Анамнеза", "Статус и наод", "Дијагноза", "Терапија" и "Потпис и факсимил на лекарот".

На триесет и шестата страница стои текстот: "Незадолжителни вакцинации за патување во странство" со колони за запишување на: "Дата", "Вид", "Серија" и "Потпис" на овластено лице, а под него "Прележани детски болести" со колони за запишување на: "Дата (од - до)" и "Болест".

На триесет и седмата страница стои текстот: "Период пред раѓањето (бременост)", со место за запишување на податоци за време на бременоста и породувањето, а под него "Податоци за раѓањето" со место за запишување на тие податоци.

На триесет и осмата страница стои текстот: "Период по раѓањето - за детето (за мајката на страна 14 до 35)", а под него местото во рамка за запишување на податоците: "На крајот на првата седмица:" и "Во текот на првиот месец".

На триесет и деветтата страница, во рамка стои текстот: "Прегледи, наоди и мерки по првиот месец до 6 месеци", со место за запишување на тие податоци и "Напомена: По издавањето на здравствената легитимација на детето сите податоци за детето по раѓањето се пренесуваат во неговата здравствена легитимација".

На четириесеттата страница стои текстот: "Оцена за спременост за работа" со колони за запишување на: "Здравствената установа", "Дата", "Спременост за работа, од до", и "Потпис и факсимил на лекарот".

На четириесет и првата страница стои текстот: "Состојба на забите" со место за запишување на состојбата, а под него "Вградени забни помагала" со место за запишување.

На четириесет и втората страница стои текстот: "Лекување во болнички здравствени установи" со колони за запишување на: "Болничка здравствена установа", "Времето на лекување (од-до)" и "Потпис на овластеното лице и печат".

На четириесет и третата страница стои текстот: "Издадени протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарски справи и материјали и сл." со колони за запишување на: "Број на налог и дата", "Вид на помагало" и "Потпис и печат на подрачната служба на Фондот".

На четириесет и четвртата страница стои текстот: "Радиолошки прегледи" со колони за запишување на: "Дата", "Испитуваната регија", "Бројот на снимки", "Докторот кој го упатува" и "Потпис на овластеното лице".

На четириесет и петтата страница стои текстот: "Лекување со крв, крвни деривати и аллоимунизации" со место за запишување на податоците, под него текстот: "Радиолошки лекувања-зрачења" со место за запишување на податоците, а под него текстот: "Употреба на серуми и гамаглобулини" со место за запишување на податоците.

На четириесет и шестата страница стои текстот: "Посебни лекарски согледувања", а под него во рамка "Контраиндикации:" со место за запишување на податоците, под него во рамка "Алергии:" со место за запишување на податоците, под него во рамка "Долготрајно лекување од:" со место за запишување на податоци, под него во рамка "Хронични болести:" со место за запишување на податоци и "Други забелешки" со место за запишување на податоци.

На четириесет и седмата и четириесет и осмата страница стои текстот: "Права на осигуреникот од здравствено осигурување" во кој се наведени правата од член 9 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2000), а под него во рамка стои текстот: "За сите објаснувања јавете се во подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување на Македонија".

На четириесет и деветтата и натамошните страници со факсимил се запишува избраниот лекар и неговиот заменик, а изборот се заверува со потпис на избраниот лекар.

III. ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Член 3

Здравствената легитимација ја издава Фондот за здравствено осигурување на Македонија во подрачната служба во местото на живеење, односно местото на работа на осигуреникот, врз основа на пријавата за осигурување на осигуреникот на образец Пријава-Одјава за здравствено осигурување (ЗО-1).

Здравствената легитимација за член на семејство на осигуреникот се издава врз основа на извод од матичната книга на родените, односно на венчаните, а за децата над 18 години се приложува и потврда за редовно школување.

Член 4

За издадените здравствени легитимации се води евиденција според податоците од третата, четвртата и петтата страница на здравствената легитимација.

Бројот на здравствената легитимација за членовите на семејството е ист со бројот на здравствената легитимација на осигуреникот, со додавање на подброј.

Член 5

Здравствената установа во која осигуреното лице користи здравствена заштита го проверува идентитетот на осигуреното лице и утврдува дали има доказ за платен придонес за здравствено осигурување.

Член 6

Здравствената установа која укажува здравствени услуги, на соодветната страница на здравствената легитимација ги внесува сите потребни податоци за датата на посетата, видот на здравствената услуга, анамнеза, статусот и наодот, дијагнозата и лекувањето на осигуреното лице.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на здравствената легитимација и за начинот на нејзиното издавање, водење и користење ("Службен весник на РМ" бр. 3/92, 12/92, 79/92, 6/95 и 65/95).

Член 8

Постојните здравствени легитимации издадени според Правилникот за образецот на здравствената легитимација и за начинот на нејзиното издавање, водење и користење ("Службен весник на РМ" бр. 3/92, 12/92, 79/92, 6/95 и 65/95) се важечки, а ќе се заменуваат со нови по образец пропишан со овој правилник при поднесување на барање за издавање нови здравствени легитимации или нивна замена.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Фонд

Бр. 01/3-7 за здравствено осигурување
27 ноември 2000 година на Македонија
Скопје Управен одбор,
Претседател,
Делче Ицков, с.р.

3355.

Врз основа на член 24 став 1, член 30 став 4 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000 и 34/2000), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.11.2000 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на користење на болничко лекување на осигурените лица во странство, здравствени услуги на осигурените лица кои се упатени на привремена работа во странство, итна медицинска помош на осигурените лица кои привремено престојуваат во странство, најповолните цени на здравствени услуги во странство, како и надоместувањето на патните трошоци.

II. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Постапка за остварување право на болничко лекување во странство.

Член 2

Постапката за упатување на лекување во странство се поведува по барање на осигуреното лице.

За малолетните лица и лицата лишени од деловна способност, барањето го поднесува родителот, посвоителот или старателот.

Член 3

Барањето од член 2 на овој правилник се поднесува до Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд) преку подрачната служба во местото каде што подносителот на барањето е пријавен во задолжително здравствено осигурување.

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува конзилијарно мислење од соодветната клиника при Клиничкиот центар во Скопје, како и потребната медицинска документација, за текот на лекувањето.

Член 4

Конзилијарното мислење од член 3 став 2 на овој правилник, ги содржи основните податоци за осигуреното лице, почетокот и текот на болеста, начинот на лекувањето, лабораториските, рентгенските и други анализи врз основа на кои е поставена дијагнозата, мислење дека заболувањето не може со успех да се лекува во Републиката, како и мислење во која земја и странска здравствена установа постојат можности за успешно лекување на тоа заболување.

Првостепенa лекарска комисија

Член 5

Врз основа на конзилијарното мислење од член 4 на овој правилник и приложената медицинска документација, оценка и мислење за потребата од лекување во странство дава Првостепената лекарска комисија за лекување во странство при Фондот.

Член 6

Првостепената лекарска комисија од членот 5 на овој правилник е составена од 15 членови од избрани, истакнати медицински стручњаци од различни субспецијалности.

Составот и надоместокот за работа на Првостепената лекарска комисија ги утврдува директорот на Фондот.

Првостепената лекарска комисија има претседател и заменик претседател кои ја организираат и учествуваат во работата на комисијата.

Првостепената лекарска комисија работи во совет од најмалку седум члена, со тоа што претседателот го одредува составот од редот на членовите на комисијата, при што претседавач на советот е стручњак од соодветна субспецијалност, во зависност од видот на заболувањата.

Претседавачот на советот ги свикнува и ги води седниците.

Советот од став 3 на овој член води записник за својата работа и дава наод, оценка и мислење кои ги потпишуваат сите членови на советот.

Првостепената лекарска комисија одлуките ги донесува со мнозинство од вкупниот број на членови.

Во работата на седниците на Првостепената лекарска комисија за упатување на лекување во странство учествува и стручен работник на Фондот поради давање на потребни податоци, објаснување и запознавање на комисијата со предметот што се разгледува.

Оценка и мислење на Првостепената лекарска комисија

Член 7

Оценката и мислењето на Првостепената лекарска комисија содржи:

- дали се исцрпени сите можности за лекување во земјата;
- дали постојат можности за успешно лекување на заболувањето во странство, во која земја, односно во која странска болничка здравствена установа;
- вид на лекување кое се предлага и времето потребно за лекување во странство;
- дали на осигуреното лице му е потребен придружник, односно стручен придружник и за кое време (само при заминување, само при враќање, при враќање и заминување или за сето време на лекувањето во странство);
- погодно превозно средство (воз, автобус, авион, кола за санитетски превоз) и начинот на превозот;
- потребата од продолжување на болничкото лекување во странска здравствена установа.

Донесување на решение

Член 8

Врз основа на документацијата од членот 5 на овој правилник и оценката и мислењето на Првостепената лекарска комисија, Фондот донесува решение откако е добиена согласност од странската здравствена установа за прифаќање на лекувањето и е одреден термин за прием на лекување.

Со решението за упатување на лекување во странство се одредува земјата, местото, здравствената установа во која осигуреното лице се упатува на лекување, дата на почетокот на лекувањето, траењето на лекувањето, дали се обезбедува придружник, износот на аконтација за патните трошоци, начинот на превозот и видот на превозното средство, начинот на плаќање на трошоците за лекување и износот на учеството на осигуреното лице во трошоците за лекување, како и должноста на осигуреното лице, односно придружникот да поднесат писмен извештај со потребна документација за извршеното болничко лекување.

Решението се доставува на осигуреното лице.

Член 9

Лекувањето во странство, осигуреното лице го остварува најдолго во траење утврдено со решението.

Ако постојат оправдани причини за продолжување на лекувањето на предлог на странската здравствена установа во која осигуреното лице се лекува, Фондот може да му признае право на продолжување на одобреното лекување по спроведување на постапка, во согласност со член 3, 4, 5 и 8 од овој правилник.

Член 10

По исклучок од членот 8 на овој правилник, во случај кога здравствената состојба на осигуреното лице е таква да постои непосредна опасност по неговиот живот, Фондот може да донесе решение за упатување на осигуреното лице на лекување во странство по итна постапка, а на предлог на стручниот конзилиум.

Придружник

Член 11

На осигуреното лице на кого при патување на лекување во странство му е неопходно потребна медицинска и друга помош, кој е глувонем, слеп, неподвижен, на дете до 18 години возраст од животот и лице кое поради одредени физички и психички причини не може сам да патува, може да му се одобри придружник, односно стручен придружник при одење и враќање.

По исклучок од став 1 на овој член за придружник на дете до 3 години возраст може да му се одобри сместување во болничка здравствена установа за сето време на болничкото лекување.

Член 12

Кога повеќе осигурени лица истовремено се упатуваат на лекување во странство, во иста земја и во исто место, може да се одобри еден стручен придружник.

Контролен преглед

Член 13

Ако странската здравствена установа предложи контролен преглед, или конзилиумот лекари од соодветната клиника предложи контролен преглед во странската здравствена установа во која е извршено болничкото лекување, на осигуреното лице може да му се признае контролен преглед во странската болничка установа каде било извршено лекување, доколку во конзилијарното мислење е утврдено дека тој преглед е неопходен и ако таков преглед не може да се изврши во земјата.

Постапката за остварување на правото на контролен преглед е иста како и за користење на правото на болничко лекување во странство.

Жалба

Член 14

Против решението на Фондот, осигуреното лице може да поднесе жалба, во согласност со член 31 од Законот за здравственото осигурување.

Извештај за лекувањето

Член 15

По враќањето, а најдоцна во рок од 7 дена по завршеното лекување во странство, осигуреното лице и неговиот придружник до Фондот поднесуваат писмен извештај, со потребна медицинска и друга документација за извршеното лекување.

Извештајот од ставот 1 на овој член содржи: дата и час на поаѓање на осигуреното лице и неговиот придружник, дата и час на прием во странската здравствена установа и дата и час на враќање во земјата.

Со извештајот за лекувањето осигуреното лице ја поднесува следната документација: отпусно писмо и потврда за престој во болницата, фактура за извршените здравствени услуги, возни карти врз основа на кои е извршен превоз и друго.

Трошоци за болничко лекување во странство

Член 16

Врз основа од извештајот и документацијата од член 15 на овој правилник, Фондот изготвува пресметка за спроведеното болничко лекување во странство.

Како трошоци за болничко лекување во странство се сметаат:

- 1) трошоците за извршеното болничко лекување, односно за контролен преглед во странската здравствена установа, вклучувајќи ги и трошоците за сместување и исхрана во болничката здравствена установа;
- 2) трошоците за превоз на осигуреното лице односно одобриениот придружник;
- 3) трошоците за лекови набавени според предлогот во отпусното писмо на странската здравствена установа, неопходни за периодот до враќањето во земјата;
- 4) патни и дневни трошоци за стручниот придружник.

Како трошоци за болничко лекување според став 2 точка 1 на овој член се сметаат и трошоците за сместување и исхрана на одобриениот придружник на дете до 3 години возраст од член 11 став 2 на овој правилник.

Висината на трошоците за болничко лекување во странство се утврдуваат според доставената фактура.

Осигуреното лице учествува со 20% во вкупните трошоци од став 2 точките 1, 2 и 3 и став 3 на овој член.

Патни трошоци

Член 17

На осигуреното лице упатено на болничко лекување во странство и на одобриениот придружник им припаѓаат патни трошоци во висина на стварните трошоци за превоз, за одење и враќање, намалени за партиципацијата утврдена во член 16 став 5 од овој правилник.

Дневни трошоци за стручен придружник

Член 18

На одобриениот стручен придружник му се исплатува дневница во висина од 100% од дневницата утврдена со прописите за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство.

Пресметување на трошоците

Член 19

Ако пред упатување на болничко лекување во странство е исплатен аванс за одобреното болничко

лекување во странство, со пресметката од член 15 на овој правилник се врши усогласување на повеќе односно помалку исплатени средства.

Разликата на средствата од став 1 на овој член се уплатува, односно исплатува најдоцна во рок од 7 дена од денот на извршената пресметка.

Користење на болничко лекување во странство без одобрение на Фондот

Член 20

Ако осигуреното лице било лекувано во странска болничка здравствена установа без одобрение на Фондот (член 10 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување) му признава дел од трошоците до висината на утврдената цена за соодветната здравствена услуга од основните цени на здравствените услуги во земјата, а разликата на цената на здравствените услуги и патните трошоци ги поднесува осигуреното лице.

Утврдување на цени на здравствени услуги за болничко лекување во странство

Член 21

Фондот со странски здравствени организации ги договара најповолните цени на здравствени услуги по одделни видови на заболувања за болничко лекување во странство.

III. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ КОИ СЕ УПАТЕНИ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

Член 22

Осигуреникот кој е упатен на привремена работа во странство може да користи здравствени услуги во странство, врз основа на потврда за користење на здравствени услуги во странство на осигурениците упатени на привремена работа во странство (во натамошниот текст: потврда) што ја издава подрачната служба на Фондот, каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување.

Член 23

Постапката за издавање на потврдата од член 22 на овој правилник се поведува по барање од правното, физичкото лице и државните органи (во натамошниот текст: работодавец).

Кон барањето од став 1 на овој член работодавачот поднесува:

- 1) решение за упатување на осигуреникот на привремена работа во странство;
- 2) лекарско мислење за здравствената состојба на осигуреникот што го издава здравствената установа во која се врши дејност на медицина на трудот;
- 3) согласност за упатување на работници на привремена работа во странство издадено од органот на управата надлежен за работните односи.

Член 24

Потврдата од член 22 на овој правилник се издава врз основа на документацијата од член 23, а по проверка на пријавата за задолжително здравствено осигурување (ЗО-1) и потврдата за платен придонес за здравствено осигурување.

Потврдата од член 22 на овој правилник не се издава на осигуреници за кои е утврдено дека боледуваат од акутни болести или кај кои постои нарушување на здравствената состојба која бара лекување и кои боледуваат од хронични и други болести поради кои е потребно подолготрајно лекување и лекарски надзор.

Член 25

По завршувањето на привремената работа во странство, работодавецот го известува Фондот за престанокот на привремената работа во странство.

Член 26

Ако осигуреникот или работодавецот ги платиле трошоците за лекувањето во странство, Фондот ќе ги признае стварните трошоци во обем утврден со Законот за здравственото осигурување, намалени за пропишаното учество во трошоците за лекување во странство, ако со меѓународен договор поинаку не е определено.

IV. КОРИСТЕЊЕ НА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ВО СТРАНСТВО

Член 27

Осигурените лица кои привремено престојуваат во странство (приватно или службено патување, студиски престој, школување и стручно усовршување, престој во врска меѓународна - техничка, научна и културна соработка и сл.) може да користат само итна медицинска помош, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.

Како итна медицинска помош на став 1 на овој член се смета користење на здравствени услуги кои се неопходни за отстранување на непосредна опасност по животот и здравјето на осигуреното лице, додека трае таа опасност.

Итноста на случајот од став 1 на овој член, времетраењето на итноста и здравствените услуги потребни за отстранување на непосредната опасност по животот и здравјето на осигуреното лице ја цени лекарската комисија на Фондот врз основа на медицинската документација на странската здравствена установа.

Осигуреното лице кое користи здравствена заштита во итен случај според став 1 на овој член должно е по завршувањето на итноста да се врати за да го продолжи лекувањето во земјата.

Ако по завршувањето на итноста осигуреното лице не се врати навреме во земјата и го продолжи лекувањето во странство, за тој период трошоците ќе му се признаат според член 20 од овој правилник.

Здравствените услуги од став 1 на овој член, Фондот ги признава во полн износ, намалени за пропишаното учество за лекување во странство.

V. ПРЕВОЗ НА УМРЕНО ЛИЦЕ

Член 28

Во случај на смрт на осигурено лице кое се наоѓало на лекување во странска здравствена установа одобрено со решение на Фондот, трошоците за превоз на посмртните останки на умреното лице паѓаат на товар на средствата на Фондот.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите и начинот на упатување на осигурениците на лекување во странство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/92, 11/92, 32/92 и 48/92) и Правилникот за условите и висината на надоместокот на патните и дневните трошоци при користењето на здравствените услуги надвор од Републиката ("Службен весник на РМ" бр. 3/92 и 12/92).

Член 30

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Фонд
за здравствено осигурување
на Македонија
Управен одбор,
Претседател,
Делче Ицков, с.р.

Бр. 01/3-8/00
27 ноември 2000 година
Скопје

3356.

Врз основа на член 9 став 1 б) точка 3, член 33 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000 и 34/2000), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.11.2000 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат индикациите врз основа на кои се остварува право на протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитетски справи и материјали и заботехнички средства (во натамошниот текст: ортопедски и други помагала) изработени од стандарден материјал, начинот на остварување, како и висината на учеството на осигурените лица во цената на тие помагала.

Член 2

Осигуреното лице може да оствари право на ортопедско и друго помагало на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фондот) според индикациите утврдени со овој правилник и списокот на ортопедските и други помагала изработени од стандарден материјал (во натамошниот текст: списокот на ортопедски и други помагала), кој е составен дел на овој правилник.

II. ИНДИКАЦИИ И ВИДОВИ НА ПОМАГАЛА

A. ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА

1. Протези за раце и нозе

Член 3

Осигуреното лице остварува право на протеза за рака или за нога, во случај кога му недостасува дел или цела рака или нога, со сите составни делови кои овозможуваат целосна функција на протезата, според списокот на ортопедски и други помагала.

Со протезата осигуреното лице остварува право на естетска ракавица за рака, односно на навлаки (чорапи) за чунката за ногата, како составен дел на протезата.

Член 4

Протезите за раце и нозе се изработуваат од стандардни материјали: пластична маса, дрво, кожа, филц, метал и гума, зависно од видот на протезите и нивната функција.

Член 5

Осигуреното лице на кое му недостасуваат двете раце и кое според индикациите не може да користи протези од член 3 и 4 на овој правилник може да оствари право на миоелектронска протеза.

По исклучок од став 1 на овој член, осигуреното лице на кое му недостасува една рака, а другата рака е потполно одземена или деформирана и заради тоа не е во функција, може да оствари право на миоелектронска протеза.

Миоелектронската протеза, може да се одобри на осигуреното лице по навршени шест години возраст.

Правото на миоелектронска протеза се остварува врз основа на оценка и наод на Лекарската комисија на Фондот по претходно набавено конзилијарно мислење за можноста од нејзината примена и функција.

Член 6

Осигуреникот кој прв пат добива протеза, остварува право на поставување на протезата во текот на амбулантска односно болничка рехабилитација.

Член 7

Рокот на траењето на протезите од член 3 и 5 од овој правилник изнесува:

За протезите за раце:

- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст - 7 месеци;
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 18 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст - 36 месеци;
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 36 месеци.

За протезите за нозе:

- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст - 7 месеци;
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 12 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст - 36 месеци;
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 36 месеци.

2. Ортопедски средства - ортози

Член 8

Право на ортопедски средства-ортози осигуреното лице има во случај кога тие помагала му се потребни за овозможување на потпирање, растоварување, спречување на деформации, исправање на постојните деформации и контролирање на несакани движења.

Како ортопедски средства-ортози во смисла на став 1 на овој член се сметаат: надколени ортози, колеленски ортози, подколени ортози, ортози за горните екстремитети, ортози за рбетен столб и корективни ортози според списокот на ортопедски и други помагала.

Член 9

Ортопедските средства-ортози се изработуваат од стандарден материјал и тоа од метал, кожа, пластична маса, гума и текстил.

Член 10

Рокот на траењето на ортопедските средства (ортози) од член 8 од овој правилник изнесува:

- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст - 12 месеци;
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 14 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст - 24 месеци;
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 36 месеци.

3. Инвалидски колички

Член 11

Право на инвалидска количка на рачен погон (од собен тип), осигуреното лице може да оствари кога:

- 1) се ампутирани двете нозе над колената;
- 2) се ампутирани двете нозе под колената кога протезата е медицински контраиндицирана;
- 3) ампутирана е едната нога каде што поради прогресивното заболување и предвидувањето дека може да дојде до влошување на другата нога и не може да се овозможи одење и со употребата на протезата;
- 4) поради одземеност на долните екстремитети, ако и покрај потребата на друго помагало поголемиот дел од времето го поминува во количка;
- 5) поради дегенеративни и воспалителни процеси на големите зглобови на долните екстремитети, движењето е намалено односно оневозможено;
- 6) целосно му се одземени раката и ногата од едната страна, а оспособувањето да може да стои е контраиндицирано од други медицински причини (болно срце и др.);
- 7) е ампутирана една нога, ако поради општата слабост на организмот не е во состојба да се движи.

На осигуреното лице кое заради индикациите од став 1 на овој член, поголемиот дел од времето го минува во кревет, може да му се одобри инвалидска количка со тоалетен додаток.

Член 12

На осигуреното лице му се одобрува инвалидска количка која е наведена во списокот на ортопедски и други помагала со потребните додатоци, во зависност од функционалниот статус.

Според анатомските и физиолошките особини на осигуреното лице, на кое не му одговара стандардна количка од собен тип, има право на инвалидска количка по специјална нарачка.

Член 13

Осигуреното лице има право само на една собна инвалидска количка на рачен погон.

По исклучок од став 1 на овој член осигуреното лице кое е во работен однос, или врши дејност врз основа на која е осигурено, како и на децата кои се на редовно школување до 18, односно 26 годишна возраст, покрај собна инвалидска количка има право и на теренска инвалидска количка на рачен погон.

По исклучок од став 2 на овој член, на осигуреното лице наместо теренска инвалидска количка на рачен погон може да му се одобри инвалидска количка на електромоторен погон ако поради функционалниот статус на рацете и нозете не може активно да покренува количка на рачен погон, ако Лекарската комисија на Фондот оцени дека е способно сигурно и самостојно да ја управува.

Член 14

Осигуреното лице на кое му е одобрена инвалидска количка од било кој вид има право само на едно антидекубитално перниче.

Член 15

Рокот на траењето на инвалидските колички изнесува најмалку 60 месеци, а на антидекубиталното перниче најмалку 36 месеци.

Член 16

По престанокот на употребата од користењето на инвалидската количка, осигуреното лице односно член на неговото семејство се должни количката да ја вратат на Фондот.

4. Ортопедски чевли**Член 17**

Осигуреното лице кое не може да употребува конфекциски чевли може да остварува право на ортопедски чевли, изработени по мерка во случај на следните индикации:

- 1) пократка нога повеќе од 2,5 см;
- 2) деформации на скочниот зглоб или стопалото поради исцашување, скршеници или коскени израстотци од поголеми размери, освен деформацијата како последица на *Halus valgus*;
- 3) елефантија на долните екстремитети;
- 4) парализирано или паретично стопало;
- 5) дегенеративни промени на коските и зглобовите од стопалата кои се последица од:
 - а) вродени аномалии
 - б) повреди на стопалото и
 - в) деформирани стопала при *Rheumatoid arthritis*;
- 6) состојба после ампутација на најмалку три прсти или палецот на едното или на двете стопала, како последица на повреда;
- 7) деформации на стопало при мускулни дистрофии и миопатии;
- 8) состојба после делумна ампутација на стопалото или ампутација на долен екстремитет во состав на адекватна протеза.

Член 18

На децата до навршена 15 годишна возраст, кои не можат да употребуваат конфекциски чевли можат да остварат право на ортопедски чевли изработени по мерка, во случај на следните индикации:

- 1) пократка нога за 1,5 см или повеќе;

2) деформирано стопало од типот на еквиновалгус поради вроден недостаток на фибула;

3) деформирано стопало од типот на еквиноварус поради вроден недостаток на тибиа;

4) вродено криво стопало од типот на *pes equinovarus kongenitus* и *pes varoadduktus*;

5) вродено криво стопало од типот *pes planovalgus kongenitus* поради:

- а) *tallus vertikalis*
- б) рскавична или коскена коалиција на коските и зглобовите на стопалото
- 6) вродено криво стопало од типот на *pes excavatus*, *pes varoexcavatus* и *Fridrajhovo* стопало;
- 7) вродено расцепено стопало - *pes fissus*;
- 8) вродено неразвиено стопало - *hypoplasia pedis* со голема разлика компарирана со друго стопало;
- 9) вродени аномалии на прстите:
 - а) *digitus superduktus*
 - б) *digutus malleus* или *kontractus*
 - в) голем многу развиен палец (*mega hallux*).

Член 19

Како ортопедски чевли во смисла на член 17 и 18 од овој правилник не се сметаат чевлите произведени во сервиско производство, на кои им е додадена само ортопедска влошка.

Член 20

Ортопедски чевли можат да се одобрат на осигурено лице како составен дел на друго помагало при:

- 1) потреба од ортопедски апарат (ортоза) каде чевлите се составен дел на апаратот;
- 2) потреба од метална сандала или ортопедски апарат со метална сандала;
- 3) потреба од вештачко стопало;
- 4) ампутиран дел од нога или доножјето, а осигуреното лице не користи ортопедски апарати;
- 5) ампутација на долен екстремитет во состав на адекватна протеза.

Член 21

Ортопедските чевли се изработуваат од стандардна кожа или скај, со соодветни додатоци кои се вградени во ортопедските чевли.

Член 22

Роковите на траењето на ортопедските чевли од член 17, 18 и 20 од овој правилник изнесуваат:

- за осигурени лица, деца до 7 годишна возраст - 6 месеци;
- за осигурени лица, деца над 7 до 18 годишна возраст - 8 месеци;
- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст - 12 месеци;
- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 12 месеци.

5. Ортопедски влошки**Член 23**

Осигуреното лице до навршена 15 годишна возраст, кое користи сервиски произведени чевли, има право на ортопедски влошки во случај на: *Pes planus*, *Pes planovalgi*, *Calcar calcanei*, *Morbus Sever*, *Morbus Kohler*, *Metatarsalgia Morton* и скратување на ногата до 1,5 см.

Рокот на траењето на ортопедските влошки изнесува 6 месеци.

6. Еластични чорапи**Член 24**

Осигуреното лице може да оствари право на еластични чорапи (надколеници или доколеници), во случај на постоперативно лекување на долните екстремитети за превенција на тромбемболизмот.

Осигуреното лице правото од став 1 на овој член го остварува само еднаш, за еден оперативен третман.

7. Помошни помагала (бандажерски средства)

Член 25

Осигуреното лице може да оствари право на помошни помагала според списокот на ортопедски и други помагала, ако тие му се потребни од медицински причини и тоа:

- 1) трonoжен односно четвороножен бастун;
- 2) патерици односно одалка ако со тие помагала се овозможува или се подобрува движењето;
- 3) појаси и утеги за различни типови на хернија;
- 4) вештачка дојка, во случај на ампутација на дојка на осигуреното лице - жена;

Член 26

Рокот на траењето на помошните помагала од член 25 став 1 точките 1, 2 и 3 од овој правилник изнесува најмалку 60 месеци, а за помагалото од став 1 точка 4 на истиот член изнесува 24 месеци.

8. Останати помагала и санитарни справи

Член 27

Осигуреното лице може да оствари право на други помагала и санитарни справи и тоа:

- 1) кеса за урина (урин рецептор) или 30 кеси месечно, кога по современите методи лекувањето неможе да се регулира со своеволно празнење на мочниот меур;
- 2) појас со кеса за измет или 30 самолепливи кеси месечно, кога цревата се празни преку вештачки отвор на stomачниот сид;
- 3) ендотрахијална канила за осигурено лице за кое е извршена трахеотомија;
- 4) постојан катетар (4 парчиња годишно) за лице кај кое не постои можност за празнење на мочниот меур по пат на слободна дренажа;
- 5) распрскувач и инхалатор за лице кое боледува од долготрајно респираторно заболување со постојани дишни тегоби, само за деца до 18 годишна возраст и само еднаш;
- 6) гумено црево за вештачко хранење за осигурено лице кое се храни по вештачки пат преку отвор на сидот од желудникот.

Член 28

Рокот на траењето на помагалата и санитарните справи од членот 27 на овој правилник изнесува:

- Урин рецептор - 6 месеци;
- Појас со кеса за измет - 6 месеци;
- Ендотрахијална канила;
- а) метална - 12 месеци;
- б) гумена (пластична) - 6 месеци;
- Постојан катетар - 3 месеци;
- Распрскувач и инхалатор - трајно;
- Гумено црево за вештачка исхрана - 3 месеци.

Б. ОЧНИ ПОМАГАЛА

Член 29

Осигуреното лице може да оствари право на следните очни помагала:

- 1) очила
- 2) контактни леќи
- 3) очни призми
- 4) интраокуларни лентикули
- 5) очни протези
- 6) други очни помагала

1. Очила

Член 30

Право на очила (стакла без рамки), со обични монофокални стакла со диоптрија, може да оствари осигурено лице кога е потребно за корекција на видната функција во случај на кратковидост, далековидост и астигматизам, со поголема јачина од 1 диоптер.

Како очила во смисла на став 1 на овој член, не се сметаат очилата за кои на осигуреното лице му е индицирана потреба по наполнети 40 години живот поради физиолошко слабеење на видната функција - presbiopija.

Право на очила од случаите на став 1 на овој член, со бифокални стакла може да оствари осигурено лице - дете до навршена 18 годишна возраст со страбизам кои се неопходни од тераписки причини.

По исклучок од став 1 на овој член осигурено лице може да оствари право на очила со специјален систем на стакла (телекскопски) во случај на висок степен на слабовидност, кога острината односно јачината на видот на двете очи неможе да се подобри со стаклата од став 1 на овој член.

Осигуреното лице во случаите од став 1 на овој член може да оствари право на очила со млечни стакла само во случај на моноокуларна афакија.

Осигуреното лице во случаите од став 1 на овој член може да оствари право на очила со темни стакла со диоптрија во случај на:

- 1) заболување на предниот сегмент на окото поради skleritis, keratitis, iritis и iridocyclitis;
- 2) заболување на очното дно или на очниот нерв поради chorioiditis, horioretinitis, retinitis, nevritis, nevroretinitis, атрофија на очниот нерв и ablatio retinae.

2. Контактни леќи

Член 31

Осигуреното лице може да оствари право на контактни леќи (меки, тврди и полутврди) во случај на:

- 1) кератоконус и кератоглобус;
- 2) анизометропија поголема од 3,5 диоптри;
- 3) анизостигматизам поголем од 3,5 диоптри, кај кои со коректурно стакло неможе да се постигне острината на видот поголема од 0,5 диоптри, а исклучена е функционална амблиопија, односно со контактни леќи се постигнува подобра видна функција;
- 4) прогресивна миопија која се корегира со корективно стакло појако од 6 диоптри кај деца до 18 годишна возраст во тераписки цели (тврди и полутврди леќи);
- 5) во случај на изгореници и потешки повреди на рожницата, заштитно и тераписки (меки контактни леќи).

3. Очни призми

Член 32

Осигуреното лице може да оствари право на очни призми само во случај на:

- 1) по оперативен третман на страбизам;
- 2) лекување на слабовидни деца со ексцентрична фиксација;
- 3) лекување на паралитичен страбизам.

4. Интраокуларни лентикули

Член 33

Осигуреното лице може да оствари право на интраокуларни лентикули во здравствена установа во која се врши вградување (имплантација) и истите се составен дел на цената на здравствената услуга.

5. Очни протези

Член 34

Осигуреното лице остварува право на очни протези:

- 1) полна - во случај на apofthalmus;
- 2) лушпеста - во случај на делумно отстранување на атрофија на очното јаболко; и
- 3) орбитална - во случај кога поради недостаток на синоното јаболче постои надградување на надворешните делови на окото.

Член 35

Стандарден материјал од кој се изработуваат очните протези се: пластична маса, стакло, порцелан или некоја друга материја погодна за овој вид помагала.

Ако стандардната форма и големина на очната протеза не одговара на формата и големината на коњуктивната врежичка се изработува очна протеза по мерка.

6. Други очни помагала

Член 36

Осигуреното лице кај кое остријата на видот на двете очи е помала од 0,05 диоптри (практично слепо лице) може да оствари право на стапче за слепо лице и тоа само еднаш.

7. Ортооптички помагала

Член 37

Како ортооптичко помагало во смисла на член 35 од Законот за здравственото осигурување се сметаат очните помагала кои се неопходни за развивање на видната функција до пубертетот, спречување на рецидив на слабовидност и прогресија на рефракциска аномалија на осигурените лица до 18 годишна возраст.

8. Рокови на траење на очните помагала

Член 38

Роковите на траење на очните помагала изнесуваат:

- за деца до 10 годишна возраст - 12 месеци;
- за деца над 10 до 18 годишна возраст - 24 месеци;
- за останатите осигурени лица - 36 месеци;
- за стапчето за слепо лице - трајно.

В. СЛУШНИ ПОМАГАЛА

Член 39

Осигуреното лице може да оствари право на слушен апарат (амплификатор) кај кое постои обострана трајна загуба на слухот над 40 децибели во говорната фреквенција од 500, 1000 и 2000 Hz а со помош на слушното помагало може да се постигне задоволителна говорна и слушна комуникација.

По исклучок од став 1 на овој член, слушен апарат може да се одобри и на осигурено лице кое има обострана загуба на слухот под 40 децибели во следните случаи.

- 1) деца од предучилишна возраст над 1 година ако со оглед на менталната состојба и степенот на оштетувањето на слухот, може да се очекува развој на говорот при спроведување на стручна рехабилитациона постапка со слушно помагало;
- 2) деца на школување ако со слушниот апарат им се овозможува следење на настава;
- 3) тешко наглуви деца во случаите кога може да се олесни следењето на наставата во специјални одделенија за наглуви деца или во заводи - домови за такви деца.

Член 40

Слушен апарат не се доделува на напивно глуви лица.

Член 41

Слушен апарат се доделува врз основа на наод и мислење од здравствена организација која врши дејност за уво, нос и грло и која има услови за вршење на аудиометриски испитувања како и услови за стручна проверка за разбирливост на говорот со помош на слушен апарат.

Член 42

Под условите утврдени во член 39 на овој правилник, осигуреното лице има право на една од стандардните форми на слушен апарат и тоа:

- 1) целен слушен апарат со гајтан, за лица со изразито тешка редукција на слухот поради возраст, оштетен вид или невролошки заболувања;
- 2) слушен апарат вграден во очила за воздушна или коскена спроводливост кај лица со одредени заболувања на надворешното и средното уво (атрезина) на надворешен слушен канал, хронични воспалителни процеси на средното уво и после радикална трепанација на темпоралната коска;

3) задушен слушен апарат кај сите видови нарушување на слух.

Како стандарден слушен апарат во смисла на став 1 на овој член се подразбира слушен апарат кој е составен од слушно помагало, влошка за спроводливост, пластична цевка за поврзување на влошката и слушното помагало, акумулаторски или обични батерии, полнач на акумулаторски батерии, прибор за одржување на слушното помагало и електричен кабел кај целните слушни помагала.

Слушен апарат (амплификатор) се издава еднаш за трајно користење.

Член 43

Кога осигуреното лице бара да му се признае слушен апарат поинаков од стандардните апарати утврдени во член 42 од овој правилник (интерканален слушен апарат или друг вид на надстандарден слушен апарат) Фондот ги поднесува трошоците до висината на цената на стандардниот слушен апарат.

Г. ПОМАГАЛА ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ГЛАСЕН ГОВОР

Член 44

Осигуреното лице може да оствари право на апарат за овозможување на гласен говор (вештачки грклан) врз основа на вештачки вибратор (микрофон) доколку трајно ја загубило способноста за говор ако со тестирање се утврди дека со помош на таков апарат може да се постигне задоволителен рехабилитационен ефект, а учењето на езофарингиален говор не дава задоволителен резултат.

Апаратот на осигуреното лице се доделува врз основа на наод и мислење на клиниката за болести на уво, нос и грло, која го препишува ова помагало.

Член 45

Апаратот за овозможување на глас и говор му се одобрува на осигуреното лице само еднаш.

Д. ЗАБОТЕХНИЧКИ И ЗАБНО ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА

Член 46

Осигуреното лице може да оствари право на следниве заботехнички и забно протетички средства:

- 1) подвижни акрилатни парцијални и тотални протези;
- 2) ортодонски акрилатни апарати (подвижни);
- 3) оптуратори;
- 4) шини за имобилизација при траума;
- 5) едноделни леани фасетирани крунички.

Член 47

Подвижни акрилатни тотални и парцијални протези се одобруваат во случај кога недостигаат крајните два молара (еднострано или двострано) во една или во обете вилицы.

Член 48

Ако на осигуреното лице му недостигаат повеќе од три заба еден до друг по правило се изработува подвижна акрилатна протеза.

Член 49

Ортодонски апарати (подвижни) може да се одобрат на осигурени лица - деца до 18 годишна возраст во случај на пореметена оклузија, артикулација и естетика.

Член 50

Оптуратор може да се одобри на осигурено лице во случај на вродени и стекнати аномалии на коскено-то и мекото ткиво.

Член 51

Шини за имобилизација може да се одобри на осигурено лице во случај на имобилизација по траума.

Член 52

Едноделни леани фасетирани крунички можат да се одобрят на осигурено лице - дете до 18 годишна возраст, во случај на траума.

Член 53

Како стандарден материјал за изработка на заботехнички и забнопротетички средства, во смисла на овој правилник се смета акрилатот.

Член 54

Рокот на траење на сите заботехнички и забнопротетички средства изнесува најмалку 60 месеци, освен за ортодонски апарати од членот 49 на овој правилник.

Ортодонските помагала од членот 49 на овој правилник се издаваат во зависност од потребата која ја утврдува лекар стоматолог - ортодонт, но најмногу до 3 апарати до навршена 18 годишна возраст.

По истекот на рокот на траење утврден во став 1 на овој член, на осигуреното лице може да му се одобри ново заботехничко или забнопротетичко средство, само ако лекарот утврди дека дотогашното средство станало неупотребливо.

Оправданоста на изработувањето на ново протетско средство пред истекот на рокот ја цени Лекарската комисија на Фондот.

III. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Член 55

Осигуреното лице правото на ортопедско и друго помагало го остварува врз основа на потврда за потреба од ортопедско помагало, што ја издава лекар специјалист од соодветна специјалност.

По исклучок од став 1 на овој член за помагалата утврдени во член 27 и за заботехничките помагала утврдени во член 47, 48 и 52 од овој правилник, осигуреното лице правото го остварува врз основа на потврда издадена од избраниот лекар, односно избраниот стоматолог на предлог на лекар специјалист од соодветна специјалност.

Обрасците на потврдите за потребата од ортопедско помагало се составен дел на овој правилник.

Потврдата од став 1 на овој член ги содржи сите потребни медицински и технички елементи на помагалото според медицинските индикации и видот на помагалото што се издава.

Осигуреното лице има право на едно помагало од ист вид за одредена индикација.

На една потврда за потребата од ортопедското помагало на осигуреното лице може да му се препише само еден вид помагало за одредена индикација, во потребните количини утврдени во списокот на ортопедските помагала.

Член 56

Потврдите за ортопедското помагало ги заверува подрачната служба на Фондот според местото на живеење односно на работа на осигуреното лице.

Член 57

За ортопедските и другите помагала од членовите 5, 13 став 3 и 54 став 4 од овој правилник, потврдата за потребата од ортопедското помагало се заверува по претходно прибавено мислење од првостепената Лекарска комисија на Фондот.

Член 58

Фондот води евиденција на издадените ортопедски и други помагала и за роковите на нивното траење.

Член 59

Осигуреното лице, врз основа на заверената потврда за потребата од ортопедско помагало, одобрено помагало го презема од правното лице кое изработува или набавува ортопедски помагала, со кое Фондот има склучено договор.

Со договорот од став 1 на овој член поблиску се уредуваат условите за изработка, роковите, минималниот квалитет за изработка на помагалото, стандардниот материјал од кој се изработува, гарантните рокови, одржувањето на помагалото во и надвор од гарантниот рок и друго.

Член 60

Договорите од член 59 на овој правилник, Фондот ги склучува со правни лица кои на јавен оглас понудиле најниски цени на помагала според списокот на ортопедските помагала.

Член 61

Осигуреното лице остварува право на ортопедско и друго помагало во рокови на траење утврдени со овој правилник според возрасни групи на осигурените лица.

Рокот на траењето почнува да тече од денот на испораката на ортопедското и друго помагало.

Член 62

За ортопедските помагала - протези и ортози, на осигуреното лице може да му се одобри ново помагало од ист вид и пред истекот на утврдениот рок на траењето на помагалото, ако помагалото стане неупотребливо поради анатомски, физиолошки или функционални промени кај осигуреното лице.

Осигуреното лице не може да оствари право на ново помагало во пропишаниот рок на траење, ако поради намерно оштетување или грубо невнимание го оштети или уништи помагалото.

IV. УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ЦЕНАТА НА ОРТОПЕДСКИТЕ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Член 63

Висината на учеството на осигурените лица во цената на ортопедските и други помагала се утврдува на 40% од цената на ортопедските и други помагала.

Од учеството во став 1 на овој член се ослободени осигурените лица од член 35 од Законот за здравственото осигурување и член 37 од овој правилник.

Член 64

За наплатеното учество организацијата која врши изработка односно набавка на ортопедското и друго помагало, на осигуреното лице му издава потврда.

Потврдата од став 1 на овој член содржи: број на потврдата, презиме и име на осигуреното лице, матичен број, број на здравствената легитимација, број на дневникот на издадени ортопедски и други помагала, износ на наплатено учество, дата, потпис на овластено лице и печат на организацијата што го издала ортопедското помагало.

Член 65

Контрола на спроведувањето на член 63 и 64 од овој правилник обезбедуваат директорот на организацијата која го издава ортопедското и друго помагало и Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 66

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за утврдување на листата на протези, ортопедски и други помагала и санитетски средства, заботехнички и забнопротетички средства, стандарди за материјалот од кој тие се изработуваат, роковите и траењето на тие средства и изработка на нови средства пред истекот на роковите ("Сл. весник на РМ" бр. 37/92, 67/93, 16/96 и 25/98).

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Фонд
за здравствено осигурување
на Македонија
Управен одбор,
Претседател,
Делче Ицков, с.р.

Бр. 01/3-4
27 ноември 2000 година
Скопје

Образец: ПОП

Назив на здравствена установа

Работна единица - Отделение

Број на лекарски дневник

**ПОТВРДА
ЗА ПОТРЕБА ОД ОРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО**

На осигуреното лице

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

со дијагноза

Шифра

утврдена е потреба од

Назив на помагалото

200__ год.

Место и дата

MII

Потпис на лекарот

ЗАВЕРКА НА ПОТВРДАТА

Осигуреното лице има право на помагалото

Осигуреното лице учествува со лични средства во цената на помагалото

Во 200_ година

MIT

Потпис на овлстениот работник

ИЗДАВАЊЕ НА ПОМАГАЛОТО

Произведувачот на помагалото

Дата на нарачка

Дата на превземање на помагалото _____

Наплатено учество

Вкупно за фактурирање

Потпис на осигуреното лице

MTI

Потпис на овлстениот работник

Образец: СЛП

Назив на здравствена установа

Работна единица - Одделение

Број на лекарски дневник

**ПОТВРДА
ЗА ПОТРЕБА ОД СЛУШНО ПОМАГАЛО**

На осигуреното лице

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

со дијагноза

Шифра

утврдена е потреба од

Назив на помагалото

Место и дата

200__ год.

МП

Потпис на лекарот

ЗАВЕРКА НА ПОТВРДАТА

Осигуреното лице има право на помагалото

Осигуреното лице учествува со лични средства во цената на помагалото

Во _____ 200__ година

МП

Потпис на овлстениот работник

ИЗДАВАЊЕ НА ПОМАГАЛОТО

Произведувачот на помагалото

Дата на нарачка

Дата на превземање на помагалото

Наплатено учество

Вкупно за фактурирање

Потпис на осигуреното лице

МП

Потпис на овлстениот работник

Образец: ПГГ

Назив на здравствена установа _____

Работна единица - Одделение _____

Број на лекарски дневник _____

ПОТВРДА
ЗА ПОТРЕБА ОД ПОМАГАЛО ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ГЛАСЕН ГОВОР

На осигуреното лице _____

Презиме, татково име и име на осигуреното лице _____

Адреса _____

Број на здравствена легитимација _____

Единствен матичен број _____

со дијагноза _____

Шифра _____

утврдена с потреба од _____

Назив на помагалото _____

Место и дата _____ 200__ год.

МП _____

Потпис на лекарот _____

ЗАВЕРКА НА ПОТВРДАТА

Осигуреното лице има право на помагалото

Осигуреното лице учествува со лични средства во цената на помагалото

Во _____ 200__ година

МП _____

Потпис на овлестениот работник _____

ИЗДАВАЊЕ НА ПОМАГАЛОТО

Произведувачот на помагалото _____

Дата на нарачка _____

Дата на превземање на помагалото _____

Наплатено учество _____

Вкупно за фактурирање _____

Потпис на осигуреното лице _____

МП _____

Потпис на овлестениот работник _____

Образец : ПОЧП

Назив на здравствена установа _____

Работна единица - Одделение _____

Број на лекарски дневник _____

ПОТВРДА **ЗА ПОТРЕБА ОД ОЧНИ ПОМАГАЛА**

На осигуреното лице _____

Презиме, татково име и име на осигуреното лице _____

Адреса _____

Број на здравствена легитимација _____


Единствен матичен број _____

со дијагноза _____

Шифра _____

утврдена е потреба од _____

Назив на помагалото _____



Ознака	sphaer	Ci	Ax'is	Prism bas's
Далечина				
Средна дол.				
Близина				
Форма на стакла				
Број и вид на стаклото				
Одалеченост на стаклото од рожницата				
Расојание на зеницата				

Место и дата _____

20__ год.

МП _____

Потпис на лекарот _____

ЗАВЕРКА НА ПОТВРДАТА

Осигуреното лице има право на помагалото

Осигуреното лице учествува со лични средства во цената на помагалото

Во _____ 200__ година

МП _____

Потпис на овлстениот работник _____

ИЗДАВАЊЕ НА ПОМАГАЛОТО

Произведувачот на помагалото _____

Дата на нарачка _____

Дата на превземање на помагалото _____

Наплатно учество _____

Вкупно за фактурирање _____

Потпис на осигуреното лице _____

МП _____

Потпис на овлстениот работник _____

Образец : ПЗП

Назив на здравствена установа _____

Работна единица - Одделение _____

Број на лекарски дневник _____

П О Т В Р Д А
ЗА ПОТРЕБА ОД
ЗАБОТЕХНИЧКИ И ЗАБНО-ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА

На осигуреното лице _____

Презиме, татково име и име на осигуреното лице _____

Адреса _____

Број на здравствена легитимација _____

Единствен матичен број _____

со дијагноза _____

Шифра _____

утврдена е потреба од _____

Назив на заботехничко и забно-протетички средства _____

Шема на забалото

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

20__ год.

Место и дата _____

МП _____

Потпис на стоматологот _____

ЗАВЕРКА НА ПОТВРДАТА

Осигуреното лице има право на помагалото

Осигуреното лице учествува со лични средства во цената на помагалото

Во _____ 200__ година

МП _____

Потпис на овлестениот работник _____

ИЗДАВАЊЕ НА ПОМАГАЛОТО

Произведувачот на помагалото _____

Дата на нарачка _____

Дата на превземање на помагалото _____

Наплатно учество _____

Вкупно за фактурирање _____

Потпис на осигуреното лице _____

МП _____

Потпис на овлестениот работник _____

СПИСОК **НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА**

Ред. број		Назив на помагалото , материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилник	Помагалото го препишува	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка
					до 7 год	над 7 до 18 год	над 18 до 65 год	над 65 год		
	A	ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА								
	1	ПРОТЕЗИ ЗА НОЗЕ								
	1.1	НАДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ								
1		Надколена дрвена протеза со дрвено лежиште	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
2		Надколена комбинирана протеза (дрво,метал,кожа)	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
3		Надколена комбинирана протеза за дезартикулација на колк со кожно лежиште	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
4		Надколена комбинирана протеза за дезартикулација на колено	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
5		Надколена скелетна протеза за дезартикулација на колк со пластично лежиште	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
6		Надколена скелетна протеза со пластично лежиште	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
7		Надколенична скелетна протеза за дезартикулација на колено	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
8		Надколенична скелетна геријатриска протеза со дрвено лежиште	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
9		Надколенична скелетна геријатриска протеза со пластично лежиште	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
10		Надколена протеза со две стопала (кај скратување)	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
	1.2	ПОДКОЛЕНИ ПРОТЕЗИ								
11		Комбинирана подколена протеза /дрво,метал,кожа/	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
12		Дрвена подколена протеза	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
13		Пластична подколена протеза	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	
14		Шопортова подколена протеза	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	He	

Ред. број	Назив на помагалото, материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилник	Помагалото го препишува	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка
				до 7 год	над 7 до 18 год	над 18 до 65 год	над 65 год		
15	Подколена скелетна протеза со пластично лежиште	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
16	Подколена скелетна протеза со дрвено лежиште	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
1.3 ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ									
17	Слободен коленски зглоб	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
18	Коленски зглоб со кочница	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
19	Самокочечки коленски зглоб	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
20	Геријатриски коленски зглоб	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
21	Зглоб за дезиркулација на колено	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
22	Надворешен потпорен коленски зглоб	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
23	Зглоб за дезарткулација на колк за скелетна протеза	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
24	Зглоб за колк (трохантер)	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
25	Скочен зглоб за стопало тип Грајзингер	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
26	Скочен зглоб за стопало тип Нормгеленк	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
27	Скочен зглоб за стопало Сач	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
28	Скочен зглоб за дрвено стопало	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
29	Механички скочен зглоб	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
1.4 СТОПАЛА									
30	Стопало тип Грајзингер гумено	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
31	Стопало тип Нормгеленк гумено	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
32	Стопало тип Сач гумено	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
33	Филц-дрво стопало	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	

Ред. број	Назив на помагалото, материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилник	Помагалото го препишува	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка
				до 7 год	над 7 до 18 год	над 18 до 65 год	над 65 год		
	1.5 СУСПЕНЗИИ И КОЗМЕТИКА			7	12	36	36		
34	Вакуум суспензија	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
35	Кожна суспензија	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
36	Козметска облога	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
37	Бутен мидер	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
38	Навлака за чунка	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	12	36	36	Не	
	1.6 ПРОТЕЗИ ЗА РАЦЕ								
	ПРОТЕЗИ								
39	Надлакатна работна пластична протеза	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
40	Надлакатна естетска пластична протеза	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
41	Подлакатна работна пластична протеза	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
42	Подлакатна естетска пластична протеза	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
43	Подлакатна кожна протеза	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
44	Миоелектронска протеза	Член 5	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	Лекарска комисија на Фондот
	1.7 ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ								
45	Зглоб за дезартикулација на рамо	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
46	Функционален лакатен зглоб	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
47	Рачен зглоб	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
48	Скелет за рачна протеза	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
	1.8 ШАКИ								
49	Филцана шака	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
50	Гумена шака	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	

Ред. број	Назив на помагалото, материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилник	Помагалото го препишува	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	За елешка
				до 7 год	над 7 до 18 год	над 18 до 65 год	над 65 год		
51	Механичка функционална шака	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
52	Естетска ракавица	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
	1.9 СУСПЕНЗИИ			7	18	36	36		
53	Кожна суспензија	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
54	Вакум суспензија	Член 3	Ортопед, Физијатар	7	18	36	36	Не	
	2 ОРТОПЕДСКИ СРЕДСТВА - ОРТОЗИ								
	2.1 НАДКОЛЕНИ ОРТОЗИ								
55	Надколен апарат со слободен или закочен зглоб во колено со узенгија вградена во чевел	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
56	Надколен апарат со слободен или закочен коленски зглоб со метална сандала	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
57	Надколен апарат со зглоб во колк, зглоб во колено со узенгија вградена во чевел	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
58	Надколен апарат со зглоб во колк, зглоб во колено со метална сандала	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
59	Надколен пластичен апарат со зглоб во колено и скочен зглоб	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
	2.2 КОЛЕНСКИ ОРТОЗИ								
60	Супракондиларна коленска ортоза	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
61	Коленски стегаач за фиксација на патела	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
62	Коленски апарат за корекција на контрактури во колено /редерсман/	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
63	Тутор апарат без зглоб	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
64	Тутор апарат со зглоб	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
	2.3 ПОДКОЛЕНИ ОРТОЗИ								
65	Подколен потпорен апарат за растеретување на подколеница	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца

Ред. број	Назив на помагалото , материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилник	Помагалото го препишува	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка
				до 7 год	над 7 до 18 год	над 18 до 65 год	над 65 год		
66	Подколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија (перенеус)	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
67	Подколен апарат со ограничување на плантарна или дорзана флексија и скочен зглоб со приклучок на чевли	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
68	Подколен апарат со скочен зглоб и метална сандала	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
69	Подколен апарат од челична жица за ограничување на плантарна флексија	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
70	Подколен кожен апарат за корекција на плантарна флексија	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
2.4 ОРТОЗИ ЗА ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ									
71	Надлактен корективен апарат со механизам за корекција во лактен зглоб /Редерсман/	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
72	Пасивна надлакатна ортоза од пластична маса	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
73	Пасивна подлакатна ортоза од пластична маса	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
74	Радиалис апарат	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
75	Ортоза за фиксација на зглоб и на шака	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
76	Ортоза за фиксација на прст	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
77	Митела за фиксација на горни екстремитети	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
2.5 ОРТОЗИ ЗА РБЕТЕН СТОЛБ									
78	Шанцова кравата едноделна	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
79	Шанцова кравата дводелна	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
80	Милвоки мидер	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
81	Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ЦБВ	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
82	Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ШЕНО	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца

Ред. број	Назив на помагалото , материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилник	Помагалото го препишува	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка
				до 7 год	над 7 до 18 год	над 18 до 65 год	над 65 год		
83	Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЛСО	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
84	Корсет за кифоза или сколиоза пластичен француски тип	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
85	Корсет за кифоза метален	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
86	Еластичен корсет за кифоза	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
87	Корсет платнен лумбален со фишбајни	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
88	Корсет платнен лумбален со метални шини	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
89	Минерва корсет	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
	2.6 КОРЕКТИВНИ ОРТОЗИ								
90	Корективен апарат за исчашени колкови по Хилгерајнер со механизам за подесување на абдукција адукција	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
91	Корективен апарат за корекција на стопало Денис-Браун	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
92	Корективно помагало (ремен) за исчашени колкови по Павлик	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
93	Корективни гакички за корекција на абдукција на колковите по Вејкерд	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
94	Аталанта апарат за исчашени колкови за одење	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
95	Твистеров апарат за корекција на абдукција и адукција на долните екстремитети	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
96	Надколени корективен апарат со метална сандала за корекција на варус или валгус на колена	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
97	Корективен апарат за корекција на скочени зглоб /Редерсман/	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
98	Надколени корективна лонгета за корекција на контрактури во колена и скочени зглоб	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца

Ред. број	Назив на помагалото, материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилник	Помагалото го препишува	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка
				до 7 год	над 7 до 18 год	над 18 до 65 год	над 65 год		
99	Подколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стопало	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
100	Корективен апарат за Халус Валгус стопало	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
101	Корективен апарат за корекција на пектус каренатус	Член 8	Ортопед, Физијатар	12	14	24	36	40%	Освен за деца
3 ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ									
102	Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и палучи кои се подесуваат	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
103	Инвалидска собна количка	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
104	Теренска инвалидска количка на рачен погон	Член 13	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
105	Тоалетна инвалидска количка	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
106	Детска инвалидска количка - стандард	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
107	Инвалидска количка за церебрална парализа	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
108	Електро-моторна инвалидска количка	Член 13	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	Лекарска комисија на Фондот
ДОДАТОЦИ НА ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ									
109	Адаптација на количка за ВЦ	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
110	Ремен за фиксација на градите	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
111	Ремен за фиксација на нозете	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
112	Ремен за фиксација на глава	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
113	Потпирач со прекршување	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
114	Масичка	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
115	Потпирач за глава	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	
116	Тапацирано седиште (перниче)	Член 11	Ортопед, Физијатар	60	60	60	60	Не	

Ред. број	Назив на помагалото, материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилиник	Помагалото го препишува	Рок на употреба во месеци според возраста			Партиципација	Забелешка
				до 7 год	над 7 до 18 год	над 18 до 65 год		
117	Потпирач за листот на нозете	Член 11	Ортопед. физијатар	60	60	60	Не	
118	Папучи за штедување	Член 11	Ортопед. физијатар	60	60	60	Не	
119	Тврдо седиште	Член 11	Ортопед. физијатар	60	60	60	Не	
120	Тврд наслон	Член 11	Ортопед. физијатар	60	60	60	Не	
121	Клин помеѓу нозете	Член 11	Ортопед. физијатар	60	60	60	Не	
122	Анти декубитус перниче	Член 14	Ортопед. физијатар	36	36	36	Не	
	4 ОРТОПЕДСКИ ЧЕВЛИ							
123	Детски корективни чевли за корекција на стопало пес еквинус и вароадуктус со зглобови во пета и метатарзален дел со пружина	Член 18	Ортопед	6	8		Не	
124	Детски корективни ортопедски чевли	Член 18	Ортопед	6	8	12	12	Освен за деца
125	Чевли кај скратување на екстремитети од 1-3 см.	Член 17	Ортопед	6	8	12	12	Освен за деца
126	Чевли кај скратување на екстремитети од 3-6 см.	Член 17	Ортопед	6	8	12	12	Освен за деца
127	Чевли кај скратување на екстремитети од 6-10 см.	Член 17	Ортопед	6	8	12	12	Освен за деца
128	Чевли кај скратување на екстремитети над 10 см.	Член 17	Ортопед	6	8	12	12	Освен за деца
129	Чевли со вградена узенгија за едно стопало	Член 17	Ортопед	6	8	12	12	Освен за деца
130	Чевли со вградена узенгија за две стопала	Член 17	Ортопед	6	8	12	12	Освен за деца
131	Специјални ортопедски чевли по гипсан модел за специфични деформитети	Член 17	Ортопед	6	8	12	12	Освен за деца
132	Чевли со медијално или латерално повишување	Член 17	Ортопед	6	8	12	12	Освен за деца
133	Ортопедски чевли кај парцијални ампутации со надградување на ампутацијата	Член 17	Ортопед	6	8	12	12	Освен за деца
134	Чевли отворен фудбалски тип за протези	Член 17	Ортопед	6	8	12	12	Освен за деца
	5 ОРТОПЕДСКИ ВЛОШКИ							
135	Кожни влошки со гумено супинационо пермиче	Член 23	Ортопед	6	6		Не	
136	Кожни влошки со гумено суптационо и метатарзално пермиче	Член 23	Ортопед	6	6		Не	
137	Кожни влошки тапацирани со отвор на пета	Член 23	Ортопед	6	6		Не	

Ред. број	Назив на помагалото, материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилник	Помагалото го препишува	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка
				до 7 год	над 7 до 18 год	над 18 до 65 год	над 65 год		
138	Кожни влошки со латерално или медицијално повишување	Член 23	Ортопед	6	6			Не	
139	Влошки со плута за скратување до 2 см.	Член 23	Ортопед	6	6			Не	
6	ЕЛАСТИЧНИ ЧОРАПИ								
140	Еластични чорапи	Член 24	Ортопед	трајно	трајно	трајно	трајно	40%	Освен за деца
7	ПОМОШНИ ПОМАГАЛА (БАНДАЖЕРСКИ СРЕДСТВА)								
7.1	Бастуни								
141	Троножен бастун	Член 25	Ортопед	60	60	60	60	40%	Освен за деца
142	Четвороножен бастун	Член 25	Ортопед	60	60	60	60	40%	Освен за деца
7.2	Патерици		Ортопед						
143	Дрвена патерица подпазувна со подесување на висината	Член 25	Ортопед	60	60	60	60	40%	Освен за деца
144	Метална патерица подпазувна со подесување на висината	Член 25	Ортопед	60	60	60	60	40%	Освен за деца
145	Метална патерица подлактна со подесување на висината	Член 25	Ортопед	60	60	60	60	40%	Освен за деца
7.2	Дубаци и одалки		Ортопед	60	60	60	60	40%	Освен за деца
146	Дубак со масичка 4 тркала	Член 25	Ортопед	60	60	60	60	40%	Освен за деца
147	Одалка со ракофат без тркала	Член 25	Ортопед	60	60	60	60	40%	Освен за деца
148	Одалка со ракофат со 2 тркала	Член 25	Ортопед	60	60	60	60	40%	Освен за деца
149	Одалка со ракофат со 4 тркала	Член 25	Ортопед	60	60	60	60	40%	Освен за деца
150	Одалка со подлаклатна подпора со 2 тркала	Член 25	Ортопед	60	60	60	60	40%	Освен за деца
151	Одалка со подлаклатна подпора со 4 тркала	Член 25	Ортопед	60	60	60	60	40%	Освен за деца
7.3	Појаси и утеги								
152	Појас за спуштен стомак	Член 25	Хирург	60	60	60	60	40%	Освен за деца
153	Појас за трудници со млитава стомачна мускулатура	Член 25	Хирург	60	60	60	60	40%	Освен за деца
154	Појас за пупчана кила	Член 25	Хирург	60	60	60	60	40%	Освен за деца
155	Појас за еднострана препонска кила	Член 25	Хирург	60	60	60	60	40%	Освен за деца
156	Појас за двострана препонска кила	Член 25	Хирург	60	60	60	60	40%	Освен за деца

Ред. број	Назив на помагалото , материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилник	Помагалото го препишува	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка
				до 7 год	над 7 до 18 год	над 18 до 65 год	над 65 год		
157	Појас за еднострана или двострана кесна кила со суспензориум	Член 25	Хирург	60	60	60	60	40%	Освен за деца
158	Појас за спуштен стомак и препонска кила	Член 25	Хирург	60	60	60	60	40%	Освен за деца
159	Суспензориум	Член 25	Хирург	60	60	60	60	40%	Освен за деца
160	Појас со пружина за еднострана препонска кила	Член 25	Хирург	60	60	60	60	40%	Освен за деца
161	Појас со пружина за двострана препонска кила	Член 25	Хирург	60	60	60	60	40%	Освен за деца
162	Појас со пружина за еднострана или двострана кесна кила	Член 25	Хирург	60	60	60	60	40%	Освен за деца
7.4	Вештачка дојка							40%	
163	Вештачка дојка (силиконска)	Член 25	Хирург	24	24	24	24	40%	Освен за деца
8	ОСТАНАТИ ПОМАГАЛА И САНИТАРНИ СПРАВИ								
164	Кеси за урина	Член 27	Избран лекар	6	6	6	6	Не	
165	Појас со кеса за измет	Член 27	Избран лекар	6	6	6	6	Не	
166	Ендотрахијална канила - метална	Член 27	Избран лекар	12	12	12	12	40%	Освен за деца
167	Ендотрахијална канила - гумена	Член 27	Избран лекар	6	6	6	6	40%	Освен за деца
168	Постојан катетар	Член 27	Избран лекар	3	3	3	3	40%	Освен за деца
169	Распрскувач и инхалатор	Член 27	Избран лекар	трајно	трајно			Не	
170	Гумено црево за вештачка исхрана	Член 27	Избран лекар	6	6	6	6	40%	Освен за деца

Ред. број	Назив на помагалото, материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилник	Помагалото го препилува	Рок на употреба во месеци според возраста			Пација	Забелешка
				до 10 год	над 10 до 18 год	над 18 до 65 год		
Б	ОЧНИ ПОМАГАЛА							
1	ОЧИЛА							
171	Очила со обични монофокални стакала	Член 30	Офталмолог	12	24	36	36	Освен за деца
172	Очила со бифокални стакла	Член 30	Офталмолог	12	24		Не	
173	Очила со специјален систем на стакла (телекопски)	Член 30	Офталмолог	12	24	36	36	Освен за деца
174	Очила со млечни стакла	Член 30	Офталмолог	12	24	36	36	Освен за деца
175	Очила со темни стакла	Член 30	Офталмолог	12	24	36	36	Освен за деца
2	КОНТАКТНИ ЛЕКИ							
176	Контактни леки	Член 31	Офталмолог	12	24	36	36	Освен за деца
3	ОЧНИ ПРИЗМИ							
177	Очни призми	Член 32	Офталмолог	12	24	36	36	Освен за деца
4	ИНТРАОКУЛАРНИ ЛЕНТИКУЛИ							
178	Интраокуларни лентикли	Член 33						Во болничка здравствена установа
5	ОЧНИ ПРОТЕЗИ							
179	Очна протеза - полна	Член 34	Офталмолог	12	24	36	36	Освен за деца
180	Очна протеза - лушпеста	Член 34	Офталмолог	12	24	36	36	Освен за деца
181	Очна протеза - орбитална	Член 34	Офталмолог	12	24	36	36	Освен за деца
6	ДРУГИ ОЧНИ ПОМАГАЛА							
182	Сталче за слепо лице	Член 36	Офталмолог	трајно	трајно	трајно	трајно	Освен за деца

Ред. број		Назив на помагалото , материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилник	Помагалото го препишува	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка
					до 7 год	над 7 до 18 год	над 18 до 65 год	над 65 год		
	В	СЛУШНИ ПОМАГАЛА								
183		Цепен слушен апарат	Член 42	Спец. за уво нос и грло	Трајно	Трајно	Трајно	Трајно	Не	
184		Слушен апарат вграден во очила	Член 42	Спец. за уво нос и грло	Трајно	Трајно	Трајно	Трајно	Не	
185		Задушен слушен апарат	Член 42	Спец. за уво нос и грло	Трајно	Трајно	Трајно	Трајно	Не	
	Г	ПОМАГАЛА ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ГЛАСЕН ГОВОР								
186		Апарат за овозможување на гласен говор	Член 44	Клиника за уво нос и грло	Трајно	Трајно	Трајно	Трајно	40%	Освен за деца
	Д	ЗАБОТЕХНИЧКИ И ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА								
187		Подвижни акрилатни, прцијални и тотални протези	Член 47 и 48	Избран стоматолог	60	60	60	60	40%	Освен за деца
188		Ортодонски акрилатни апарати (подвижни)	Член 49	Ортодонт	по утврдена потреба	по утврдена потреба			Не	
189		Оптуратори	Член 50	Ортодонт	60	60	60	60	40%	Освен за деца
190		Шини за имобилизација	Член 51	Максилофацијална хирургија	60	60	60	60	40%	Освен за деца
191		Едноделни леани фасетирани крунички	Член 52	Избран стоматолог	60	60			Не	

3357.

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 25/2000 и 34/2000) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27.11.2000 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВА- ЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИ- ТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник, во согласност со Законот за здравственото осигурување (во натамошниот текст: Закон), поблиску се уредуваат содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување на осигурените лица на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд).

Член 2

Како осигурено лице се смета лице на кое на начин пропишан со Законот и овој правилник му е утврдено својство на осигуреник, односно осигурено лице.

Член 3

На осигурените лица им се обезбедуваат здравствени услуги и парични надоместоци под услови и на начин утврдени со Законот, овој правилник и другите општи акти на Фондот.

II. УТВРДУВАЊЕ СВОЈСТВО НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

Член 4

Својството на осигурено лице го утврдува подрачната служба на Фондот, според местото на живеење односно на работа.

Својството на осигурено лице се утврдува врз основа на пријава за задолжително здравствено осигурување што ја поднесуваат обврзниците за уплата на придонесот.

Ако Фондот утврди дека обврзникот за уплата на придонесот, во пропишаниот рок не поднесол пријава за задолжително здравствено осигурување, по службена должност, со решение ќе утврди својство на осигурено лице.

Ако Фондот по поднесена пријава не признае својство на осигурено лице, или тоа својство го признае по друг однос, должен е за тоа да донесе решение.

Член 5

Подносителот на пријавата е должен кон пријавата да приложи соодветни докази со кои се докажува законскиот основ за осигурување (за заснован работен однос, вршење на дејност, корисник на пензија, корисник на постојана социјална заштита или друг основ на осигурување).

За осигурените лица - членови на семејството кон пријавата се поднесува доказ со кој се докажува сродството со осигуреникот (извод од матичните книги на венчаните, извод од матичните книги на родените или решение од надлежен орган).

За децата на осигуреникот над 18 години, кон пријавата се поднесува и потврда за редовно школување.

За децата кои се или ќе станат неспособни за самостоен живот и работа, кон пријавата се поднесува решение дека детето е неспособно за самостоен живот и работа според прописите за пензиското и инвалидското осигурување, односно за социјална заштита.

Член 6

Врз основа на пријавата за осигурување и доказите од член 5 на овој правилник, статутот на осигурено лице се утврдува од денот на: засновање на работниот однос; почетокот на вршењето на дејноста; почетокот на користењето на пензијата односно другите права врз основа на кои се осигуруваат, стапувањето во брак, раѓањето или стекнувањето на друго својство врз основа на која ќе се осигурува.

За лицата кои сами пристапуваат кон задолжително здравствено осигурување, статусот на осигурено лице се утврдува со денот на поднесувањето на пријавата.

Член 7

За децата на осигуреникот над 18 година кои се на редовно школување, на почетокот на учебната година, осигуреникот доставува потврда за редовно школување.

Доколку за осигуреното лице од став 1 на овој член не е доставена потврда за редовно школување, им престанува својството на осигурено лице.

Член 8

Својството на осигурено лице престанува со денот на поднесување на одјавата за осигурување, односно со престанокот на основот врз основа на кој било осигурено.

Член 9

Образецот на пријавата односно одјавата за задолжително здравствено осигурување (ЗО-1) е составен дел на овој правилник.

Фондот води евиденција за осигурените лица според податоците за пријавата односно одјавата за задолжително здравствено осигурување.

III. ДОКАЖУВАЊЕ НА СВОЈСТВО НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

Член 10

Својството на осигурено лице се докажува со здравствена легитимација и потврда за платен промет.

Здравствената легитимација може да се користи само со лична карта, односно ученичка книшка или индекс со кои се докажува идентитетот на осигурено лице.

Член 11

По исклучок од ставот 2 на член 10 од овој правилник, децата до два месеца возраст здравствена заштита можат да користат и врз основа на здравствена легитимација на еден од родителите.

Член 12

Потврдата за платен промет за здравствено осигурување ја издава подрачната служба на Фондот, според местото на живеење, односно работа на осигуреникот, ако обврзникот редовно го уплатува придонесот за здравствено осигурување или со задоцнување од најмногу 60 дена сметано од истекот на последниот ден од месецот за кој се плаќа придонесот.

Потврдата од став 1 на овој член содржи: име и презиме на осигуреникот, број на здравствената легитимација, регистарски број на обврзникот, сериски број, месецот за кој е платен придонесот и месеците и годината во кои можат да се користат здравствени услуги на товар на средствата на Фондот.

Потврдата за платен придонес за здравствено осигурување за корисниците на пензија или друг надоместок од пензиското и инвалидското осигурување, се издава со скратени податоци заедно со чекот со кој се исплатува пензијата односно надоместокот.

Потврдата за платен промет за здравствено осигурување се издава во потребен број на примероци за здравствени услуги и за лекови.

Примерокот од потврдата се приложува кон пресметката за извршената здравствена услуга и кон рецептот за издаден лек.

IV. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1. Избор на лекар

Член 13

Осигуреното лице заради користење на здравствена заштита во примарната здравствена заштита врши избор на лекар во дејност на: општа медицина, медицина на трудот, педијатрија, училишна медицина, гинекологија и општа стоматологија, според местото на живеење односно на работа.

Како избран лекар во смисла на став 1 од овој член се смета лекар вработен во здравствена установа која врши примарна здравствена заштита и кој осигурено лице го избрало за свој лекар.

Член 14

Изборот на лекар се врши:

1. Во дејноста општа медицина избор на лекар можат да вршат сите осигурени лица.
2. Во дејноста медицина на трудот избор на лекар вршат работниците и другите осигурени лица, доколку лекарот од медицина на трудот врши дејност од општа медицина.
3. Во дејноста педијатрија, избор на лекар вршат децата до 6 односно до 14 годишна возраст.
4. Во дејноста училишна медицина избор на лекар вршат децата од училишна возраст.
- Децата кои се на школување надвор од местото на живеење избираат лекар и во местото на школувањето.
5. Во дејноста гинекологија избор на лекар вршат жените над 14 годишна возраст.
6. Во дејноста на стоматологијата избор на лекар вршат сите осигурени лица.

Изборот на лекар стоматолог се врши од сите лекари стоматолози кои вршат општа стоматолошка пракса освен лекарите специјалисти по орална хирургија и ортодонија и други специјалисти, кои вршат специјалистичка дејност.

Член 15

За децата осигурени лица до 14 годишна возраст, изборот на лекар може да го врши родителот односно старателот.

Член 16

Лекарот може да го одбие изборот на осигуреното лице во случај:

- 1) кога му е исполнет нормативот утврден со општ акт на Фондот;
- 2) ако осигуреното лице укажува недоверба кон лекарот или не постапува по неговите совети;
- 3) ако не му дава вистински податоци за својата здравствена состојба;

Член 17

Секој избран лекар е должен да определи друг лекар од својата или од друга најблиска здравствена установа која врши иста дејност, кој ќе го заменува, односно кој ќе му ги пружа здравствените услуги на осигуреното лице во случај на негово отсуство.

Избраниот лекар е должен да ја извести подрачната служба на Фондот за лекарот кој ќе го заменува.

Член 18

Избраниот лекар може да се промени во случај на:

- 1) престанок на работа на избраниот лекар;
- 2) промена на местото на живеење односно на работа на избраниот лекар или на осигуреното лице;
- 3) во други случаи по барање на осигуреното лице, односно лекарот.

Член 19

Изборот на лекарот се врши со пополнување на изјава за избор на лекар на образец ИЛ-1 (Пријава за избор - Промена на лекар), кој е составен дел на овој правилник.

Изјавата од став 1 на овој член се пополнува во два примероци од кои едниот останува во здравствениот картон на осигуреното лице кај избраниот лекар, а другиот избраниот лекар го доставува до подрачната служба на Фондот.

Член 20

Промената на избраниот лекар се врши со пополнување на нов образец ИЛ-1 како одјава за избор на лекар и нов образец ИЛ-1 како изјава за избор на лекар.

При промена на избраниот лекар, здравствениот картон се пренесува кај новоизбраниот лекар.

Одјавата и новата изјава за избор на лекар од став 1 на овој член новоизбраниот лекар ги доставува до подрачната служба на Фондот.

Член 21

Изборот на лекар и заменикот на избраниот лекар се запишуваат во здравствената легитимација на осигуреното лице со втиснување на факсимилот со бројот на лекарот.

Промената на изборот на лекарот се запишува во здравствената легитимација по поништувањето на записот за претходниот избран лекар.

Член 22

Избраниот лекар води евиденција за осигурените лица што го избрале.

Подрачната служба на Фондот води евиденција за осигурените лица според избраните лекари и нивните заменици и за промените на избраните лекари и нивните заменици.

2. Содржина на основните здравствени услуги кај избраниот лекар

Член 23

Основната здравствена заштита ги опфаќа мерките и активностите што ги презема избраниот лекар и тоа:

- 1) превентивни мерки и активности со цел за унапредување на здравствената состојба, спречување, сузбивање и рано откривање на болестите и други нарушување на здравјето;
- 2) лекарски прегледи, советувања и други видови на медицинска помош со цел за утврдување, проверување и следење на здравствената состојба;
- 3) лекување на болните и повредените.

Член 24

Превентивните мерки и активностите од член 23 став 1 точка 1 на овој правилник опфаќаат:

- 1) заштита од штетни влијанија врз здравјето на населението;
- 2) откривање, сузбивање и спречување на заразни болести;
- 3) систематски прегледи на децата, учениците и студентите;
- 4) заштита на жената во врска со бременоста, породувањето, леунството и контрацепцијата;
- 5) заштита на доенчињата и малите деца;
- 6) заштита од болести на зависности;
- 7) други превентивни мерки и активности.

Мерките и активностите од став 1 на овој член се вршат со обем и начин утврден со програмите што ги донесуваат Владата на Република Македонија, односно Фондот.

Член 25

Лекарските прегледи и другите видови на медицинска помош со цел за утврдување, проверување и следење на здравствената состојба на осигурените лица опфаќаат:

- 1) превентивни прегледи;
- 2) прегледи по барање на осигуреното лице;
- 3) прегледи по предлог на избраниот лекар.

Превентивните прегледи се вршат во динамика која обезбедува следење на растот и развојот, рано откривање на болестите и пореметувањата, откривање на причините и последиците од патолошки состојби и создавање на основа за санирање и подобрување на утврдените состојби.

Прегледите по барање на осигурениото лице (први, повторни и контролни), се вршат според медицински индикации и опфаќаат општ физикален преглед, прегледи со одредена цел, анализа на претходната медицинска документација, упатување на помошни дијагностички прегледи (радиолошки, лабораториски, функционални тестови и др.), упатување на консултативно-специјалистички прегледи и упатување во болничка установа во зависност од медицинските индикации.

Доколку избраниот лекар врши помошни дијагностички прегледи со ЕКГ, ЕХО или други апарати, здравствените услуги не се сметаат како посебни здравствени услуги туку како здравствени услуги на избраниот лекар.

Прегледите по предлог на избраниот лекар содржат потребни постапки од став 2 и 3 од овој член, во зависност од медицинските индикации.

Член 26

Лекувањето на болните и повредените опфаќа примена на медицински знаења, вештини, методи, постапки и средства со цел за лекување и закрепнување на осигуреното лице.

Член 27

Примарната здравствена заштита по правило се остварува во ординацијата на избраниот лекар.

По исклучок од став 1 на овој член, во итни случаи доколку на подрачјето не постои организирана итна медицинска помош или ако избраниот лекар оцени за потребно и ако за тоа постојат услови, може да изврши преглед или други здравствени услуги во домот на осигуреното лице.

Член 28

Избраниот лекар гинеколог, покрај мерките и активностите од членовите 23 до 27 од овој правилник:

- 1) ја следи бременоста и дава совети во врска со бременоста и контрацепцијата;
- 2) го води породувањето, кога не е неопходно породувањето да се врши во болнички услови;
- 3) презема мерки и активности за рано откривање на заболувањата кај жените;

Кај избраниот лекар гинеколог, како мерки и активности од став 1 на овој член се сметаат и здравствените услуги со ЕХО прегледите.

3. Стоматолошка здравствена заштита кај избраниот лекар

Член 29

Превенцијата и лекувањето на устата и забите во примарната здравствена заштита опфаќа: стоматолошки прегледи и други видови стоматолошка помош со цел за утврдување, следење и проверување на здравствената состојба како и лекување на устата и забите.

Стоматолошките прегледи можат да бидат превентивни и прегледи по барање на осигуреното лице.

Превентивните прегледи опфаќаат: дијагностика на ризикот за појава на кариес и парадонтопатија, рано откривање на болестите на устата и забите, аномалиите во развојот на вилиците и забите и други заболувања и состојби.

Прегледите по барање на осигурените лица опфаќаат: општ стоматолошки преглед, анализа на медицинската документација, упатување на помошни дијагностички прегледи (рентген, лабораторија и др.), стоматолошка терапија и по потреба упатување на специјалистички прегледи.

Член 30

Одредени превентивни прегледи се спроведуваат во согласност со програмите за здравствена заштита, а прегледите по барање на осигуреното лице според медицинските индикации.

Член 31

Лекувањето на болните, повредените и другите видови на стоматолошка помош опфаќа: терапија на кариесот со естетски полнења на предните заби и со амалгамски полнења на другите заби, ендодонска терапија, заболување на парадонтот, терапија на меките ткива, устата и плувачните жлезди и вадење заби.

Стоматолошките здравствени услуги од орална хирургија, ортодонија и протетика не спаѓаат во примарна здравствена заштита.

4. Домашно лекување

Член 32

Домашно лекување, осигуреното лице остварува кога не е неопходно болничко лекување, во случај на:

- неподвижни или слабо подвижни болни,
- хронична болест во фаза на влошување или компликации,
- после сложени оперативни зафати кои бараат превивање и нега на раната,
- продолжување на болничко лекување по предлог на болничката здравствена установа,
- кај болни во терминална фаза на болеста.

Член 33

Потребата од домашно лекување ја утврдува лекар специјалист од соодветната специјалност.

Член 34

Домашното лекување го спроведува избраниот лекар или медицинска сестра од тимот на избраниот лекар, односно специјализирана организациона единица за домашно лекување.

Доколку избраниот лекар врши домашно лекување здравствените услуги се сметаат како посебни услуги.

Член 35

Домашното лекување се спроведува со цел да се обезбеди рационално, ефикасно и неопходно подобрување на здравствената состојба на осигуреното лице.

5. Итна медицинска помош

Член 36

Како итна медицинска помош во смисла на овој правилник се смета пружање на дијагностички и терапевтски постапки кои се неопходни за отстранување на непосредна опасност по животот и здравјето на осигуреното лице.

Член 37

Осигуреното лице остварува итна медицинска помош без упат од избраниот лекар, кај најблиската здравствена установа која врши примарна здравствена заштита, односно во здравствена установа која има организирана служба за итна медицинска помош, според местото на живеење односно според местото каде осигуреното лице се затекнало во времето на потребата од итна медицинска помош.

Член 38

Итна медицинска помош се обезбедува и кога осигуреното лице не е во можност да го докаже својството на осигурено лице.

Својството на осигурено лице се докажува по пресанувањето на итноста.

Член 39

Во случај на потреба, по пружената итна медицинска помош, лекарот кој пружил итна медицинска помош е должен да повика превоз на осигуреното лице

до болничката здравствена установа, водејќи сметка за видот на превозот зависно од здравствената состојба на осигуреното лице.

Здравствените установи кои пружаат примарна здравствена заштита на одредено подрачје се должни да обезбедат услови за превоз на болни во итни случаи.

Член 40

Во случај на неоправдан повик за укажување на итна медицинска помош, осигуреното лице ги сноси трошоците на прегледот и превозот.

Оправданоста на повикот ја цени лекарот од итна медицинска помош, а по приговор, Лекарската комисија на Фондот.

6. Превоз со санитарско возило

Член 41

Санитарско возило може да се користи и кога не се работи за итен случај, а болниот односно повредениот поради неподвижност или ограничена подвижност не може да користи превоз со јавниот сообраќај.

Потребата за превоз со санитарско возило ја утврдува избраниот лекар односно надлежниот лекар од соодветната болничка здравствена установа.

Превоз со санитарско возило може да се користи и во случаи од член 30 од Законот, по предлог на лекарската комисија за упатување на лекување во странство, односно надлежниот лекар во болничката здравствена установа во странство.

7. Патронажна посета

Член 42

Патронажната посета е пружање на стручна помош и следење на состојбата по породување на осигурено лице - породилка и на новородено дете со цел за зачувување и унапредување на здравјето на родилката односно детето, кај кои постои зголемен ризик од појава на болести.

Член 43

Патронажната посета ја спроведуваат медицински сестри од тимот на избраниот лекар - гинеколог.

8. Користење на лекови

Член 44

Право на лекови осигуреното лице остварува врз основа на рецепт за пропишување на лек.

Образецот на рецептот е составен дел на овој правилник.

Член 45

Лекови на рецепт пропишува лекар - доктор на медицина, односно стоматологија, кој има статус на избран лекар во примарната здравствена заштита, според член 14 од овој правилник.

Лекарот определен за замена на избраниот лекар може да препишува лекови на рецепт според договорот што Фондот го склучил со избраниот лекар.

Лекарите од став 1 на овој член пропишуваат лекови само од дејноста што ја вршат.

Член 46

Осигуреното лице може да оствари право на лекови на товар на средствата на Фондот според Листата на лекови врз основа на рецепт и потврда за платен придонес за здравствено осигурување.

Член 47

На рецептот се пропишува само еден лек, за едно осигурено лице, во потребна количина за терапија до 8 дена за акутни случаи, со упатство за начинот на употреба.

Во случај на хронични болести можат да се пропишуваат повеќе рецепти за лекови, со кои ќе се обезбеди лекување до 30 дена, но на еден рецепт за терапија најмногу до 10 дена.

Член 48

Аптеката го издава лекот пропишан на рецептот, според пропишаната терапевска доза.

Ако аптеката не располага со пропишаниот лек, овластениот здравствен работник во аптеката го известува осигуреното лице за можноста за набавка во друга аптека.

Во случаите од став 2 на овој член, здравствениот работник од аптеката го известува избраниот лекар за лековите кои му стојат на располагање.

Член 49

Ако осигуреното лице има потреба од употреба на лек од странско производство кој не е на листата на лекови и не може да биде заменет со друг соодветен лек, по барање на осигуреното лице лекот може да се набави од странство, ако конзилиумот на соодветната болница и лекарската комисија на Фондот оценат дека лекот е неопходен за лекување.

Трошоците за набавка на лекот од ставот 1 на овој член, врз основа на сметка или друг доказ дека лекот е набавен во странство, паѓаат на товар на Фондот во денарска противвредност од најниската утврдена цена од соодветната генерика.

Член 50

Ако осигуреното лице има потреба од употреба на хормон за раст, хормонот може да го користи врз основа на мислење од конзилиумот од лекари на Клиниката за детски болести и Клиниката за ендокринологија при Клиничкиот центар во Скопје и тоа кај деца до 14 години коскена старост.

Член 51

Избраниот лекар секој пропишан лек го запишува во здравствениот картон и здравствената легитимација на осигуреното лице, а ја запишува и датата и количината на препишаниот лек.

Здравствениот работник во аптеката, во здравствената легитимација на осигуреното лице, со дата, потпис и печат го потврдува издавањето на лекот.

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 52

Специјалистичко консултативна здравствена заштита опфаќа специјалистички прегледи, дијагностички, терапевтски и рехабилитациони постапки според медицински индикации.

За потребата од упатување на специјалистичко консултативна здравствена заштита од став 1 на овој член одлучува избраниот лекар.

Член 53

Специјалистичко консултативната здравствена заштита осигуреното лице ја остварува во здравствена установа која врши такви здравствени услуги на тоа подрачје, врз основа на упат од избраниот лекар од член 13 и 14 на овој правилник.

Субспецијалистичката здравствена заштита се користи со упат на лекарот специјалист.

Упатот важи најмногу 30 дена од денот на издавањето, односно до денот на закажаниот преглед.

Член 54

Ако во здравствената установа во која е упатен има повеќе лекари од иста специјалност осигуреното лице самостојно може да се определи кај кој лекар специјалист ќе користи здравствена услуга.

Член 55

Избраниот лекар кон упатот за специјалистичко консултативна здравствена заштита ги приложува сите потребни наоди за извршените специјалистички прегледи, дијагностички и терапевтски постапки.

Член 56

Лекарот специјалист наодите од извршениот специјалистички преглед и другите испитувања ги доставува на избраниот лекар со мислење за здравствената состојба на осигуреното лице и упатство за натамошното лекување.

Член 57

Осигуреното лице е должно по извршениот специјалистичко консултативен преглед да се јави кај избраниот лекар веднаш но најдоцна во рок од три дена.

Член 58

Обрасците на упатите за специјалистичко консултативна и субспецијалистичка здравствена заштита, за лабораторија и рендген дијагностика се составен дел на овој правилник.

VI. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**Член 59**

Кога поради природата на заболувањето не е можно со успех да се спроведе амбулантно или домашно лекување осигуреното лице се упатува на болничко лекување во најблиската здравствена установа која врши соодветна болничка здравствена заштита.

Член 60

Болничката здравствена заштита опфаќа:

1) испитување и лекување на болните и повредени те со примена на медицински знаења, вештини, методи и средства за лекување, оперативно лекување, лекување со примена на методи на физикална медицина, медицинска рехабилитација, совети, медицинска нега и прифатени методи на традиционалната медицина во болнички услови, со цел за оздравување и подобрување на здравствената состојба;

2) лекови, помошни материјали кои служат за примена на лековите и санитетски и друг материјал потребен за лекување;

3) сместување и исхрана во стандардни болнички услови.

Член 61

Како стандардни болнички услови за сместување на болни осигурени лица се смета сместување во болничка соба со два или повеќе болнички кревети.

Сместување во еднокреветна болничка соба се врши во случај на потреба од изолација поради опасност од пренесување на заразна болест.

Како болнички услови од повисок стандард од стандардот утврден со овој правилник се смета сместување во еднокреветна болничка соба обезбедена со телевизор, радио, телефон, посебна нега и/или други надстандардни потреби по барање на осигуреното лице.

Во случај на сместување во болнички услуги од повисок стандард од став 3 на овој член осигуреното лице ја надоместува разликата помеѓу цената на стандардниот и повисокиот стандард на сместување.

Член 62

На осигуреното лице сместено во болничките услови му се обезбедува стандардна болничка исхрана од три оброци дневно, која ги задоволуваа дневните потреби на организмот.

По исклучок од став 1 на овој член, во зависност од медицинските индикации, на осигуреното лице му се обезбедува диетална исхрана односно парентерална исхрана.

Член 63

Болничкото лекување трае ограничено, односно најкусо можно време потребно за извршување на неопходните болнички здравствени услуги, а престанува кога ќе се постигне состојба за продолжување на лекувањето во домашни или амбулантски услови како и медицинска рехабилитација во специјализирани здравствени установи.

Долготрајно болничко лекување на осигурените лица болни од хронични болести се врши во специјални болници за лекување на хронични болести, лекување на душевни болести, лекување во геронтолошки установи и лекување на деца со трајни психофизички пречки.

Долготрајно болничко лекување од став 2 на овој член трае онолку време колку што е потребно за стабилизирање на влошената здравствена состојба на хронично болните, односно се додека не се создадат услови за лекување на хроничното заболување во домашни или амбулантски услови.

Член 64

На осигурените лица кои се наоѓаат во тешка состојба со нарушени витални функции, им се обезбедува интензивна нега која опфаќа медицински мерки и постапки потребни за одржување на компензирана состојба на виталните функции.

Интензивната нега трае до воспоставување на стабилна здравствена состојба за продолжување на болничко лекување.

Член 65

Мајка на хоспитализирано дете до една годишна возраст има право на сместување и исхрана во болницата како придружник, најмногу до 30 дена. Како придружник на хоспитализирано дете до три годишна возраст, поради потешко оштетување е неопходно придружување, еден од родителите или член на семејството има право на болничко сместување и исхрана најмногу до 30 дена, заради нега и оспособување за рехабилитација во домашни услови.

Член 66

Во случаите кога според здравствената состојба на осигуреното лице не е неопходно сместување во болница, болничката установа обезбедува болничка здравствена заштита со сместување на болните во определено време во текот на денот (дневна болница).

Член 67

Болничкото лекување се остварува врз основа на упат од избраниот лекар на осигуреното лице.

На болничко лекување може да биде примено осигуреното лице и без упат ако е итен случај, односно ако е упатен од лекар што пружил итна медицинска помош.

Во случаите од став 2 на овој член својството на осигуреното лице се докажува и упат од избраниот лекар се доставува по престанок на итноста, односно во најкус можен рок.

Образецот на болничкиот упат е составен дел на овој правилник.

Член 68

Избраниот лекар е должен во упатот за болничкото лекување да ја определи најблиската соодветна болничка здравствена установа во кој осигуреното лице се упатува, упатната дијагноза и ја приложува целокупната медицинска документација.

Упатот за болничко лекување важи најмногу 30 дена од денот на издавањето од избраниот лекар.

Член 69

Болничката здравствена установа во која е упатено осигуреното лице на лекување при приемот утврдува дали постои медицинска индикација за болничко лекување.

Ако постои медицинска индикација за болничко лекување, болничката здравствена установа е должна на осигуреното лице да му обезбеди сместување и лекување во најкраток можен рок, а во итните случаи веднаш.

Ако болничката здравствена установа утврди дека болничкото лекување не е неопходно, должна е за тоа да го извести осигуреното лице и избраниот лекар со образложен предлог и мислење за понатамошно лекување.

Член 70

Ако осигуреното лице се наоѓа во болничка установа, а се оцени дека поуспешно и посоодветно може да се лекува во друга болничка установа, се упатува со интерболнички односно интерклинички упат.

Образецот на интерболнички односно интерклинички упат е составен дел на овој правилник.

Член 71

По завршеното болничко лекување болничката здравствена установа на осигуреното лице му дава отпусно писмо и совет, а на избраниот лекар упатство за понатамошно лекување.

Интерболнички, односно интерклинички упат не може да се издаде кога осигуреното лице се упатува на медицинска рехабилитација.

Осигуреното лице ја потпишува фактурата за извршените здравствени услуги, а болничката здравствена установа е должна да му издаде копија од фактурата што ја доставува до Фондот.

Образецот за отпусно писмо е составен дел на овој правилник.

Член 72

Осигуреното лице е должно со отпусното писмо лично или преку член на семејството да се јави на избраниот лекар веднаш, односно во рок од 5 дена.

VII. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА**Член 73**

Медицинската рехабилитација на болните и повредените ги опфаќа постапките на физикалната медицина (масажа, кинези терапија, електротерапија, хидротерапија, термотерапија, фототерапија, примена на ултразвук, магнето терапија, ласеро терапија), оспособување со стручна работа и со примена на ортотски средства, со цел за спречување на настанување или отстранување на намалена работна или функционална способност на осигуреното лице.

Медицинската рехабилитација се спроведува во амбулантно поликлинички услови, во рамките на болничко лекување и во специјализирани здравствени установи.

Член 74

Осигуреното лице остварува право на медицинска рехабилитација по правило во амбулантски услови во најблиската здравствена установа која врши дејност медицинска рехабилитација, со упат на избраниот лекар, по предлог на лекар специјалист од соодветна специјалност.

Осигуреното лице може да оствари право на медицинска рехабилитација во болнички установи кои вршат медицинска рехабилитација и Заводот за медицинска рехабилитација - Скопје, освен во специјални болници, со упат на избраниот лекар, по предлог на лекар специјалист од соодветната специјалност и мислење и оценка на лекарска комисија на Фондот.

Член 75

Осигуреното лице може да оствари право на специјализирана медицинска рехабилитација, како продолжено болничко лекување непосредно по акутно заболување, состојба и повреда, или кога заради влошување на хроничната болест се наоѓал на болничко лекување најмалку 10 дена, а е започната рехабилитација и кога понатаму постојат функционалните пречки за чие отстранување е неопходно да се продолжи лекувањето и рехабилитацијата во специјална болница за специјализирана медицинска рехабилитација, ако во здравствената установа тоа не е можно.

Правото на специјализирана медицинска рехабилитација од став 1 на овој член може да се оствари во рок од еден месец по завршеното болничко лекување, односно во рок од шест месеци по прележан инфаркт на срцето.

Правото на специјализирана медицинска рехабилитација од ставот 1 на овој член може да се остварува со решение на Фондот, врз основа на отпусно писмо за завршено болничко лекување, конзилијарно мислење

од соодветната болничка установа во која се наоѓал на болничко лекување и врз основа на наод, оценка и мислење на лекарска комисија на Фондот.

Специјализираната медицинска рехабилитација од став 1 на овој член може да трае најмногу 21 ден, а во исклучителни случаи до 30 дена, само еднаш во текот на една година.

Член 76

Доколку лекарскиот конзилиум кој го предлага продолженото болничко лекување оцени дека на детето до три годишна возраст му е потребен и придружник, ова право се остварува под услови и на начин утврдени со член 65 и член 75 од овој правилник.

VIII. ОБДУКЦИЈА НА УМРЕНИ**Член 77**

Обдукција на лице, кое умрело во здравствена установа и кое имало својство на осигурено лице, може да се врши по барање на надлежниот лекар во здравствената установа.

Обдукција на умрено лице од став 1 на овој член може да се врши кога причината за смртта е непозната, односно нејасна, кога смртта настапила во врска со дијагностички и терапевтски постапки и во случаите кога тоа го бараат епидемиолошки причини.

Лекарот кој бара да се спроведе обдукција, во барањето е должен да ги образложи причините поради кои се бара обдукција.

Обдукциите надвор од случаите од став 2 на овој член, како и по барање на граѓани или надлежни државни органи и институции не паѓаат на товар на Фондот.

IX. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ПРОТЕЗИ И ДРУГИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА**Член 78**

Осигуреното лице остварува право на протези, ортопедски помагала, помошни и санитетски справи и материјали и забнотехнички средства на начин утврден со посебен правилник на Фондот, во кој поблиску се утврдуваат видовите и индикациите за помагалата и средствата, стандардите за материјалите од кои тие се изработуваат, роковите на траењето како и условите за изработка односно набавка на нови помагала пред истекот на утврдените рокови.

Потребата за протези, ортопедски и други помагала од став 1 на овој член ја утврдува лекар специјалист од соодветната специјалност.

Потврдата за потребата од ортопедско или друго помагало се заверува во подрачната служба на Фондот.

X. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО**Член 79**

Осигуреното лице има право на лекување во странство кога се исцрпени можностите за лекување во здравствените установи во Републиката, кога е упатен на привремена работа во странство и кога привремено престојува во странство на начин и постапка утврдени со посебен правилник на Фондот, во согласност со член 30 од Законот за здравственото осигурување.

XI. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА НА ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ**1. Утврдување на привремена спреченост за работа****Член 80**

Оцена за привремената спреченост за работа на осигуреникот врши избраниот лекар.

Член 81

Ако почетокот на привремената спреченост за работа ја утврдил друг лекар, а не избраниот лекар, осигуреникот

гуреникот веднаш се јавува кај избраниот лекар, а најдоцна во рок од 3 дена од почетокот на привремената спреченост за работа и ја доставува целокупната медицинска документација.

Член 82

Избраниот лекар задолжително ја запишува датата на почетокот и крајот на спреченоста за работа во здравствениот картон и здравствената легитимација на осигуреникот.

Член 83

Избраниот лекар врши оценка на привремената спреченост за работа до 15 дена, а над 15 оценка за привремена спреченост за работа врши првостепената лекарска комисија на Фондот, по предлог на избраниот лекар.

Осигуреникот кој се наоѓа на болничко лекување, избраниот лекар го упатува на лекарска комисија по завршувањето на болничкото лекување ако вкупната спреченост за работа траела подолго од 15 дена.

Образецот на предлог за оценка на привремена спреченост за работа над 15 дена е составен дел на овој правилник.

Член 84

Ако избраниот лекар, односно лекарската комисија при оценувањето на спреченоста за работа утврди дека спреченоста за работа е предизвикана од заболување за кое нема можност за лекување, односно изменетата здравствена состојба на осигуреникот е трајна, осигуреникот веднаш го упатува до надлежниот орган за оценување на работната способност според прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 85

Против оцената на избраниот лекар осигуреникот има право на приговор до лекарската комисија од член 83 на овој правилник, а против оцената на лекарската комисија, осигуреникот има право на приговор до второстепената лекарска комисија од член 20 став 2 од Законот.

Приговор против оцената за привремена спреченост за работата на избран лекар и на лекарската комисија, може да поднесе и работодавецот кај кого осигуреникот е вработен, односно Фондот.

Член 86

Работодавецот, односно Фондот, во зависност од тоа кој врши исплата на надоместокот на плата може да поднесе барање за преиспитување на оцената за привремена спреченост за работа до првостепената, односно второстепената лекарска комисија.

2. Надоместок на плата

Член 87

На осигурениците од член 5 став 1 точките 1, 2, 3, и 4 на Законот, за време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда и за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство им припаѓа надоместок на платата, под услови и на начин утврдени со член 13, 14 и 15 од Законот и овој правилник.

Член 88

Основицата за пресметување на надоместокот на плата се утврдува согласно член 16 од Законот.

За осигурениците кои покрај платата остваруваат права на надоместок на плата за скратено работно време и други надоместоци според прописите за пензиското и инвалидското осигурување, во основицата за пресметување на надоместокот на плата се засметува и надоместокот на кој е платен придонес за задолжително здравствено осигурување.

Член 89

Надоместокот на плата за време на привремена спреченост за работа изнесува 85% од основицата утврдена со член 16 од Законот, освен за случаите од член 17 став 2 од Законот.

Член 90

На осигурениците кај кои привремената спреченост за работа настапила додека се наоѓаат на неплатено отсуство, им припаѓа надоместок на плата само по истекот на неплатеното отсуство ако во тоа време сеуште постои спреченост за работа.

Член 91

Фондот врши контрола на користењето на боледувањето за време за кое надоместокот на платата се обезбедува на товар на средствата на Фондот.

Член 92

Ако овластеното лице во вршењето на контролата утврди постоење на фактите од членот 23 од Законот, подрачната служба на Фондот донесува решение за запирање на исплатата на надоместокот на плата.

Член 93

Пресметката и исплатата на надоместокот на плата се врши врз основа на:

- извештај за привремена спреченост за работа издаден од избраниот лекар (образец ИСР);
- потврда за висината на исплатената нето плата на осигуреникот (образец НП-1);
- потврда за висината на исплатената нето плата кај работодавецот (образец НП-2);
- потврда за движењето на платите кај работодавецот (образец НП-3).

Обрасците од став 1 алинеја 1, 2, 3, и 4 се составен дел на овој правилник.

Член 94

Подрачната служба на Фондот врши контрола на документацијата, пресметката и исплатата на основицата за надоместок на плата.

3. Патни трошоци

Член 95

Осигурените лица кои се третираат со хемодијализа, истата ја остваруваат по правило во местото на живеење, ако за тоа постојат услови, или во најблиската здравствена организација каде што се врши хемодијализа.

Ако хемодијализата се врши во здравствена установа надвор од местото на живеење на осигуреното лице, по правило се обезбедува организиран превоз со возило на здравствената установа.

Ако во здравствената установа не постојат услови за организиран превоз, на осигуреното лице му се признаваат трошоците за превоз според цената за превоз со средствата за јавен патен, односно железнички сообраќај.

Член 96

На осигурените лица им припаѓа надомест на патните трошоци во случај на вршење на вежби за видот, слухот и говорот кои се извршуваат надвор од местото на живеење, а се спроведуваат амбулантски.

Во случај од став 1 на овој член, на осигуреното лице му се признаваат трошоците за превоз според цената за превоз со средствата за јавен патен, односно железнички сообраќај.

Член 97

Патните трошоци за осигурените лица упатени на лекување во странство се уредуваат со посебен правилник.

ХII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 98

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на остварување на правата и обврските од здравственото осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 3/92, 11/92, 32/92 и 6/95).

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 01/3-3

27 ноември 2000 година
Скопје

Фонд
за здравствено осигурување
на Македонија
Управен одбор,
Претседател,
Делче Ицков, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

ПРИЈАВА - ОДЈАВА (30 - 1) **ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. ПОДАТОЦИ ЗА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕС

Регистарски број	Шифра на дејноста	Дата на почеток со работа	Матичен број
Назив			
Адреса			
Даночен број	Жиро - сметка		

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ

Број на здравствена легитимација	Единствен матичен број	
Презиме, татково име и име		
Место на раѓање		
Место		
1 2 3 4 5 6 7 8		
Степен на стручна спрема потребна за раб. место		
Дата на стапување во осиг.	Оснoв на осиг.	Дата на одјава од осиг.

3. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВО НА ОСИГУРЕНИКОТ

Ред. број	Презиме, татково име и име
Единствен матичен број	Улица и број
Место на раѓање	Место
Ред. број	Презиме, татково име и име
Единствен матичен број	Улица и број
Место на раѓање	Место
Ред. број	Презиме, татково име и име
Единствен матичен број	Улица и број
Место на раѓање	Место
Ред. број	Презиме, татково име и име
Единствен матичен број	Улица и број
Место на раѓање	Место

Подрачна служба

Дата,

МП

Подносител на пријавата

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

ПРИЈАВА - ОДЈАВА (30 - 1)

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. ПОДАТОЦИ ЗА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕС

Регистарски број	Шифра на дејноста	Дата на почеток со работа	Матичен број
Назив			
Адреса			
Даночен број	Жиро - сметка		

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ

Број на здравствена легитимација	Единствен матичен број	
Презиме, татково име и име		
Место на раѓање		
Место		
Улица и број		
Општина		
Степен на стручна спрема потребна за раб. место		
Дата на стапување во осиг.	Оснoв на осиг.	Дата на одјава од осиг.

3. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВО НА ОСИГУРЕНИКОТ

Ред. број	Презиме, татково име и име
Единствен матичен број	Улица и број
Место на раѓање	Место
Ред. број	Презиме, татково име и име
Единствен матичен број	Улица и број
Место на раѓање	Место
Ред. број	Презиме, татково име и име
Единствен матичен број	Улица и број
Место на раѓање	Место
Ред. број	Презиме, татково име и име
Единствен матичен број	Улица и број
Место на раѓање	Место

Подрачна служба

Дата,

МП

Подносител на пријавата

ФОНД ЗА ЗАПРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
РЕЦЕНТ
ЗА ПРОТИВУСТАПЕ НА ЛЕК

МЕСТО ЗА
ПОСТАВКА НА
ЕЛЕКТРОН
АПРАБОС

Подготвена с/гр/да

Преправено и име

Адреса

Година на износ (за јавно по 15 година)

Број на согласованата мерка/мерка

Еквивалент на мерка/мерка

Разлика/разлика/разлика

Тоа претставува на сопственост

Rp.

Датум

M.I.T

123456

Одговорност и потпис
на изданието/изданието

Потпишан/и во изданието

Издание на
издание на издание

Издание на издание

Издание на издание

Издание на издание

Издание на издание

Издание на
издание на издание

Издание на издание

Датум

M.I.T

Потпишан/и во изданието

Назив на здравствена установа

Работна единица - Одделение

Број на лекарски дневник

Do

Назив на здравствена установа

Специјалност - субспецијалност

Mecto

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ - СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УПАТ

Се упатува

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

Осигурено лице е пријавено во здравствено осигурување во подрачна служба

Основа на осигуряване

Број на здравствени картон

На специјалистички - субспецијалистички преглед се упатува поради

Наоди за извршените прегледи, дијагностички и терапевтски постапки

Во _____ 20__ година

MDI

**Потпис и факсимил на избраниот лекар,
лекарот специјалист**

Назив на здравствена установа

Број на лекарски дневник

ИЗВЕШТАЈ НА СПЕЦИЈАЛИСТОТ - СУБСПЕЦИЈАЛИСТОТ

Ha

Презиме, татково име и име на остарелото лице

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

е утврђен следниот наод (дијагноза) и мислење

Упатство за натамошното лекување на осигуреното лице

Во _____ 20__ година

MIU

Потпис на специјалистот - субспецијалистот

Назив на здравствена установа

Работна единица - Одделение

Број на лекарски дневник

Do

Назив на здравствена установа

Место

УПАТ ЗА РЕНДГЕН

Се унатува

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единство матичног броја

Осигурено лице е пријавено во здравствено осигурување во подрачна служба

Основа на осигуряване

Број на здравствени картон

За спомавање на:

Bo

20__ ГОДИНА

MIT

**Потпис и факсимил на избраниот лекар,
лекарот специјалист**

Назив на здравствена установа

Број на лекарски дневник

ИЗВЕШТАЈ - РЕНДГЕНСКИ НАОД

Ha

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

е утврден следниот рендегиски наод

Bo

20 година

MIT

Потпис на лскарот

Назия на здравствена установа

Работна седишта - Одделенис

Број на лекарски дневник

До

Назив на здравствена установа

Mecto

ЛАБАРАТОРИСКИ УПАТ

Се упатува на лабораториско испитување

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

Осигурено лице е пријавено во здравствено осигурување во подрачна служба

Основ на осигурување

Број на здравствен картон

Дијагноза

Шифра

На лабораториски испитување се уштатува за:

Во 20__ година

MDI

Потпис и факсимил на избраниот лекар

Назив на здравствена установа

Број на лекарски дневник

ИЗВЕШТАЈ - ЛАБАРАТОРИСКИ НАОД

Ha

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

е утврден следниот наод

Во 20__ година

MII

Потпис на лекарот-специјалистот

Назив на здравствена установа

Работна единица - Одделение

Број на лекарски дневник

До

Назив на болничка здравствена установа

Работна единица - Одделение

Место

БОЛНИЧКИ УПАТ

Се упатува на болничко лекување

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

Осигурено лице с пријавено во здравствено осигурување во подрачна служба

Основ на осигурување

Број на здравствен картон

Дијагноза

Шифра

Со придружник - придружник не е потребен

Во

20 година

МП

Потпис и факсимил на избраниот лекар

Назив на здравствена установа _____

Работна единица - Одделение _____

Број на лекарски дневник _____

До _____

Назив на болничка здравствена установа _____

Работна единица - Одделение _____

Место _____

ИНТЕР-БОЛНИЧКИ УПАТ

Се упатува на болничко лекување _____

Презиме, татково име и име на осигуреното лице _____

Адреса _____

Број на здравствена легитимација _____

Единствен матичен број _____

Осигурено лице е пријавено во здравствено осигурување во подрачна служба _____

Основ на осигурување _____

Број на здравствен картон _____

Дијагноза _____

Шифра _____

Со придружник - придружник не е потребен _____

Во _____ 20__ година

МП _____

Потпис на лекарот _____

Назив на здравствена установа

Работна единица - Одделение

Број на лекарски дневник

До

Назив на болничка здравствена установа

Место

ИНТЕР-КЛИНИЧКИ УПАТ

Се упатува на:

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

Осигурено лице е пријавено во здравствено осигурување во подрачна служба

Оснoв на осигурување

Број на здравствен картон

Дијагноза

Шифра

Во

20__ година

МП

Потпис на лекарот

Назив на здравствена установа

Број на лекарски дневник

РЕЗУЛТАТ ОД ИЗВРШЕНИОТ ПРЕГЛЕД

На

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

с утврден следниот наод

Во

20__ година

МП

Потпис на лекарот-специјалистот

Назив на болничка здравствена установа

Работна единица - Одделение

Место

Историја на болниот број:

ОТПУСНО ПИСМО

Осигуреното лице

Презиме, татково име и име на осигуреното лице

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

примено е на болничко лекување на ден 20 година и испишан на ден 20 година

со дијагноза

Шифра

Упатство за натамошно лекување

Лекар,

МП

Раководител,

Здравствена установа _____

Работна единица - Одделение _____

Број на лекарски дневник _____

ДО

**ПРВОСТЕПЕНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА
НА ФОНДОТ****ПРЕДЛОГ****ЗА ОЦЕНА НА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА
НАД 15 ДЕНА**

Презиме, татково име и име на осигуреникот _____

Адреса _____

Број на здравствена легитимација _____

Единствен матичен број _____

Оснoв на осигурување _____

Број на здравствен картон _____

Вработен во _____

Назив на обврзникот за уплата на придонес _____

Од _____

Дата _____

Боледува од _____

Анамнеза _____

Сегашна здравствена состојба на болниот, статус и наод од доктор специјалист _____

Дијагноза _____

Шифра _____

Мислење на избраниот лекар _____

Во _____

20__ година

МП _____

Потпис и факсимил на избраниот лекар _____

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА

1. ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Број на здравствена легитимација	Презиме, татково име и име	Единствен матичен број
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		
Оснoв на осигурување	Адреса	Број на здравствен картон

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕС

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ										НАЗИВ										ШИФРА НА ДЕЈНОСТ			
Регистарски број										Назив										Шифра на дејност			

3. ПОДАТОЦИ ЗА СПРЕЧЕНОСТА, ОДНОСНО ОТСУСТВО ЗА РАБОТА

Дијагноза _____	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="5">Почетна шифра</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						Почетна шифра										<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="5">Крајна шифра</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						Крајна шифра									
Почетна шифра																																
Крајна шифра																																
Дата на спреченост за работа _____	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="5">Од</td></tr></table>						Од					<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="5">До</td></tr></table>						До														
Од																																
До																																
Прв ден на спреченост за работа _____																																
Дата на сместување во болничка установа _____	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="5">Од</td></tr></table>						Од					<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="5">До</td></tr></table>						До														
Од																																
До																																

3. ПРИЧИНА ЗА СПРЕЧЕНОСТА, ОДНОСНО ОТСУСТВО ЗА РАБОТА

0 1	Болест и повреда надвор од работа
0 2	Повреда на работа и професионална болест
0 3	Лекување и медицинско испитување
0 4	Негување на болно дете до тригодишна возраст
0 5	Негување на болен член на потесно семејство над тригодишна возраст
0 6	Неопходно придруж. на болно лице упатено на преглед или лекување надвор од местото на живеење
0 7	Неопходно придружување на болно дете до тригодишна возраст додека е на болничко лекување
0 8	Доброволно давање на крв, ткиво или орган
0 9	Изолираност заради сиречување на зараза
1 0	Брмсност, раѓање и мајчинство

Дали повредата е предизвикана од трето лице
Да
Не

Дали е рецидив
Да
Не

Причина за повредата на работа

Назив на обврзникот за уплата на придонес

Адреса

Регистарски број

Шифра на дејноста

ПОТВРДА**ЗА ВИСИНАТА НА ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА НА ОСИГУРЕНИКОТ**

Презиме, татково име и име на осигуреникот

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗНОСИТЕ НА ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА НА ОСИГУРЕНИКОТ НА КОЈА Е ПЛАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ ПРЕД НАСТАНУВАЊЕ НА СЛУЧАЈОТ ПОРАДИ КОЈ СЕ СТЕКНУВА ПРАВО НА НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА

Дата на исплата	Исплатата е извршена за месец и година	Остварен број на работни		Исплатена нето плата	Уплатен придонес за задолжително здравствено осигурување
		денови	часови		
ВКУПНО					

Основица за пресметување на надоместокот на плата - просечен месечен износ на исплатена нето плата во последните шест месеци пред настанување на случајот _____ денари

Во _____, 20__ година МП

Потпис на одговорното лице

НАПОМЕНА :

Потврдата се пополнува во два примероци од кои еден го задржува работодавецот. Со наведениот примерок, работодавецот е должен да ги чува изворните податоци на основа кои ја пополнил оваа потврда, за да може да се изврши контрола на податоците.

Назив на обврзникот за уплата на придонес

Адреса

Регистарски број

Шифра на дејноста

ПОТВРДА ЗА ИСПЛАТЕНИТЕ НЕТО ПЛАТИ КАЈ РАБОТОДАВЕЦОТ

Презиме, татково име и име на осигуреникот

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗНОСИТЕ НА ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕС ВО ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ ПРЕД НАСТАНУВАЊЕ НА СЛУЧАЈОТ ПОРАДИ КОЈ СЕ СТЕКНУВА ПРАВО НА НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА

Дата на исплата	Исплатата е извршена за месец и година	Остварен број на работни		Вкупно исплатена нето плата за сите вработени кај работодавецот	Износ на уплатен придонес за здравствено осигурување	Број на вработени
		денови	часови			
ВКУПНО						

Просечна исплатена нето плата кај работодавецот

Во _____, _____ 20__ година МП

Потпис на одговорното лице

НАПОМЕНА:

Потврдата се пополнува во два примероци од кои еден го задржува работодавецот. Со наведениот примерок, работодавецот е должен да ги чува изворните податоци на основа кои ја пополнил оваа потврда, за да може да се изврши контрола на податоците.

Назив на обврзникот за уплата на придонес

Адреса

Регистарски број

Шифра на дејноста

ПОТВРДАЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ПЛАТИТЕ КАЈ РАБОТОДАВЕЦОТ
ЗА МЕСЕЦ _____ 20__ ГОДИНА**ПОДАТОЦИ ЗА ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА КАЈ ОБВРЗНИКОТ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕС**

Вкупно исплатена нето плата во месецот

Вкупен број на работници

Просечен месечен износ на исплатена нето плата по работник

Процент на: - зголемување на платата во однос на платата од која е утврдена основицата

Процент на: - намалување на платата во однос на платата од која е утврдена основицата

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗНОСОТ НА НЕТО ПЛАТАТА НА ОСИГУРЕНИКОТ

Презиме, татково име и име на осигуреникот

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број

Кога осигуреникот би бил на работа, за истиот месец, би остварил нето плата

Во _____, 20__ година МП

Потпис на одговорното лице

НАПОМЕНА:

Потврдата се пополнува во два примероци од кои еден го задржува работодавецот. Со наведениот примерок, работодавецот е должен да ги чува изворните податоци на основа кои ја пополнил оваа потврда, за да може да се изврши контрола на податоците.

3358.

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000), член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и 37/98) и Одлуката за продолжување на примена (важење) на одлуки на Советот на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 68/2000), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXXXIII седница, одржана на 21.12.2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ И ВОНБИЛАНСНИ СТАВКИ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ ("СЛ. ВЕСНИК НА РМ" БР. 10/94, 56/95, 62/95 И 26/96)

1. Во Одлуката за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки на банките и штедилниците според степенот на нивната ризичност ("Сл. весник на РМ" бр. 10/94, 56/95, 62/95 и 26/96), се вршат следните измени и дополнувања:

Во точка 11 алинеја 1 од Одлуката бројот "2", се заменува со бројот "0" и се додава став 2, кој гласи: "Банката може по сопствена оценка за побарувањата класифицирани во ризична категорија "А" да пресмета потенцијални загуби во висина од 2%".

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О.бр. 02-15/LXXXIII-1/2000
21 декември 2000 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

3359.

Врз основа на член 14, 19 и 21 од Законот за банки-те ("Службен весник на РМ" бр. 63/2000), член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96-пречистен текст и 37/98) и член 61 од Законот за хартии од вредност ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXXXIII седница, одржана на 21.12.2000 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се утврдува документацијата за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките (во натамошниот текст: Закон) и според одредбите на Законот за хартии од вредност за:

А. Основање и работење на банка;

Б. Основање и работење на подружница на странска банка;

В. Вршење на статусни измени на банка;

Г. Основање на Пазарот за пари и краткорочни хартии од вредност.

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА**А) Основање и работење на банка**

2. Кон барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка, до Народна Банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна Банка) се доставува следната документација:

а) Предлог на акт за основање, кој треба да содржи одредби за:

- називот и седиштето;

- вид на основните финансиски активности кои ќе ги врши банката;

- висината на капиталот;

- номиналниот износ на акциите и бројот на акциите според видот и родот, доколку се предвидува издавање на акции од различни видови и родови;

- висината и видот на непаричниот облик на капитал;

- правото на акционерите да ги назначуваат членовите на органите на управување и контролата;

- правата, обврските и одговорности на акционерите на банката;

- начин на стекнување и престанок на правата на акционерите на банката;

- критериуми за распределба на добивката, покривање на ризиците и покривање на загубите;

- начин на одлучување за статусни измени на банката и решавање на меѓусебните односи на акционерите на банката во случај на статусни измени на банката;

- начин на решавање на споровите меѓу акционерите на банката;

- начин на управување, претставување и раководење со банката; и

- услови и случаи на престанување со работа на банката.

б) Елаборат за работа на банката кој треба да содржи:

- образложение, односно анализа на причините за основање на банка и на деловните цели на банката;

- деловна политика на банката, начин на контролирање на ризиците во работењето и начин на воспоставување системи на внатрешна контрола и ревизија;

- проекција на финансиските активности и согласно таа проекција на финансиските извештаи за следните 3 години. Планираните финансиски активности и преземените ризици треба да се движат во рамките на пропишаните супервизорски стандарди; и

- план на акционерите на банката за идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база.

в) Организациона структура на банката, со посебен опис на делокругот на работа на секој организационен дел.

г) Податоци за образованието и искуството на работниците со посебни права и одговорности, вклучувајќи и нивна професионална историја за последните 5 години.

д) Податоци за деловниот простор во кој банката ќе работи (сопствен, изнајмен, локација, површина и динамика на негово опремување за пуштање во употреба).

ѓ) Податоци за степенот на автоматизација и за техничката опременост на банката од аспект на нејзина безбедност.

е) Основни податоци за акционерите на банката:

За акционери - правни лица:

- одлука на надлежниот орган на акционерот за учество во основањето на банката;

- извод од регистрацијата кај надлежниот суд и Статут на акционерот;

- состав на органите на управување на акционерот;

- препис (извод, запис) од акционерската книга или книгата на удели во правното лице со состојба на крајот од месецот кој му претходи на месецот кога се поднесува барањето за основање на банка, потпишани од надлежниот орган на акционерот. Доколку акционерот има повеќе од 10 акционери, односно сопственици на удели, потребно е само за најголемите 10, да достави препис од акционерската книга, односно книгата на удели на правното лице, со состојба на крајот од месецот кој му претходи на месецот кога се поднесува барањето за основање на банка, потпишани од надлежниот орган на акционерот;

- изјава од надлежниот орган, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), за постоење, односно непостоење на негова меѓусебна капитална, управувачка и на било кој друг начин поврзаност со другите акционери на банката;

- изјава на акционерот дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), за неговиот капитални вложувања со процент на учество во други правни лица, со состојба на крајот од месецот кој му претходи на месецот кога се поднесува барањето за добивање на дозвола за основање на банка;

- ревизорски извештај и завршна сметка на акционерот за последните две години;

- потврда од надлежна институција за платен промет, со податоци за: состојбата на жиро сметката, неподмирени обврски, број на евентуални денови на блокада, редовност во исплати на плати и редовност на плаќање на обврски спрема државата (за акционери регистрирани во РМ); и

- потврда од надлежни институции дека против акционерот не е поведена стечајна или ликвидациона постапка.

Народна Банка по службена должност од надлежниот суд обезбедува потврда за изречени, односно неизречени мерки на безбедност против имотот и од областа на финансиите спрема акционерот. Доколку акционерот е странско правно лице истиот е должен ваквата потврда да ја обезбеди сам, од надлежните органи во странската земја. Воедно, акционерот - странско правно лице е должен да достави потврда од надлежна институција во странската земја за неоптовареност на неговиот имот со обврски спрема државата и други правни и физички лица.

За акционери - физички лица:

- биографија, потпишана од акционерот, која помеѓу останатото ќе содржи податоци за датумот и местото на раѓање, татковото име, адресата и местото на живеење, бројот на личната карта, единствениот матичен број на граѓаните, а за странско физичко лице бројот на пасош;

- потврда од надлежниот суд дека против акционерот нема обвинителен акт кој влегол во правна сила и дека не е донесена неправосилна осудителна пресуда;

- изјава за потеклото на капиталот кој се вложува во банката, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), со приложување на соодветен документ (решение за наследство, потврда од банка и друга финансиска институција за висината и датумот на вложените средства, документ за висината на платата и приходи остварени по други основи на лицето и сл.), од кои со сигурност ќе се види и докаже изворност на средствата кои лицето ги вложува во банката;

- изјава за постоење, односно непостоење на негова капитална, управувачка и на било кој друг начин поврзаност со другите акционери на банката, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);

- документ издаден од надлежен даночен орган за неоптовареност на имотот на акционерот со обврски спрема државата.

Воедно акционерот - странско физичко лице, е должен да достави потврда од надлежна институција во странската земја за неоптовареност на неговиот имот со обврски спрема државата.

Народна Банка по службена должност од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и од надлежниот суд обезбедува потврди за осудуваност, односно неосудуваност и за изречени, односно неизречени мерки на безбедност против имотот и од областа на финансиите спрема акционерот. Доколку акционерот е странски државјанин, истиот е должен сам да ги обезбеди ваквите потврди од надлежните органи во странската земја.

ж) Правните и физичките лица кои вложуваат капитал во банката во непаричен облик, потребно е да достават документ издаден од надлежен орган за неоптовареност на тој капитал (имот) со обврски за плаќање (даноци, хипотеки и сл.) како и документ од овластена институција или овластено лице, од листата на проценители определени од судот за проценетата вредност на имотот.

3. По барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка, гувернерот на Народна банка одлучува во рок од 3 месеци од денот на поднесување на комплетното барање до Народна банка.

4. За добивање дозвола за основање и работење, банката треба да ги исполни условите наведени во привремената дозвола за работа и во рок не подолг од 6 месеци по нејзиното добивање, до Народна банка да достави:

а) Доказ дека паричните средства на име капитал се уплатени на привремена сметка кај носителот на платниот промет, односно доказ дека странското правно или физичко лице ги уплатило девизните средства на посебна сметка кај Народна банка и изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла дека со средствата во непаричен облик на име капитал на банката, од страна на акционерот е обезбедено слободно располагање од страна на банката, во моментот на нејзиното запишување во трговскиот регистар.

б) Предлог Статут, кој треба да содржи одредби за:

- називот и седиштето на банката;

- вид на финансиските активности кои ќе ги врши банката;

- висината на капиталот, номиналниот износ на акциите и бројот на акциите според видот и родот, доколку се предвидува издавање на акции од различни видови и родови;

- организација и работење на банката;

- начин на управување со банката и постапката за формирање на органите на управување;

- постапка за именување и разрешување на работниот орган и други работници со посебни права и одговорности и нивните права и одговорности;

- права, обврски и одговорности на акционерите, начин на стекнување и престанок на нивните права;

- придружување до супервизорските стандарди;

- заштита од перење на пари;

- распределба на добивката, определување, оценка и управување со ризиците и издвојување на резерви;

- статусни промени и решавање на меѓусебните односи на акционерите на банката во случај на статусни промени на банката;

- начин на решавање на споровите меѓу акционерите на банката;

- постапка за донесување и изменување на статутот и на други акти на банката;

- деловна тајна;

- информирање;

- гаранција на штедните влогови на банката;

- времето на траење на банката;

- начин на престанок на банката;

- други прашања во врска со работењето на банката; и

- преодни и завршни одредби.

в) План за вработување со квалификациона структура и обука на персоналот на банката.

г) Доказ за изнајмување или купување на деловен простор и опрема за работа и воспоставување на оперативен систем, вклучувајќи внатрешна контрола и ревизија.

д) Пишани политики и процедури за работење на банката и тоа:

- кредитна политика и процедури;

- политика и процедури за управување со ликвидноста;

- политика и процедури за управување со курсниот ризик;

- политика и процедури за управување со други видови ризици;

- политика и процедури за контрола на паричните средства, и

- кодекс за етичко однесување.

ѓ) Доказ (писмо за намера, протокол од извршени преговори и сл.) за ангажирање на надворешен овластен ревизор.

5. Кон барањето за издавање на дозвола за основање и работа на банка, се доставуваат и обрасците, кои се составен дел на Упатството за лиценцирање, кое гувернерот на Народна банка ќе го донесе согласно точка 21 од оваа одлука.

6. Истовремено со барањето за издавање на дозвола за основање и работа на банка, банката е должна до Народна банка да достави барање за издавање согласност за именување на раководен орган, заедно со документацијата која е предвидена во Одлуката за документацијата и постапката за издавање на согласности според одредбите на Законот за банки ("Сл. весник на РМ" бр.111/00).

Б) Основање и работа на подружница на странска банка

7. Кон барањето за издавање на дозвола за основање и работа на подружница на странска банка, освен документацијата предвидена во точка 2 потточка а), б), в), г), д), е) - за основачи правни лица, потточка ж) и барање од точка 6 од оваа одлука, странската банка е должна до Народна банка да ја достави и следната документација:

- извод од регистарот во кој е запишана странската банка - основач на подружницата, од која се гледа правниот облик и датумот на уписот или ако банката е основана во земја во која не се врши упис во регистар, веродостојна исправа за нејзино основање, која ќе биде јавно заверена согласно прописите на странската земја во која странската банка има седиште и од која ќе се види правниот облик и датумот на нејзиното основање;

- доказ дека странската банка е овластена за прибирање на депозити и други изводи на средства во матичната земја;

- финансиски извештаи на странската банка за последните три години, изработени од страна на овластена меѓународна ревизорска кука;

- согласност од супервизорските органи на матичната земја за основање на подружница; и

- доказ дека супервизијата на странската банка практикува адекватна супервизија на консолидирана основа.

8. Кон барањето за издавање на дозвола за основање на подружница на странска банка, се доставуваат и обрасците, кои се составен дел на Упатството за лиценцирање, кое гувернерот на Народна банка ќе го донесе согласно точка 21 од оваа одлука.

В) Вршење на статусни промени

9. Кон барањето за издавање дозвола за спојување на две или повеќе банки во една банка (во натамошниот текст: нова банка), при што сите банки го губат правниот идентитет и се формира нова банка и за поделба на банка на повеќе самостојни банки (во натамошниот текст: нови банки), до Народна банка се поднесува следната документација:

- а) Одлука на надлежните органи на банките кои се спојуваат за учество во основање на новата банка, односно за поделба на банка на две или повеќе нови банки.

- б) Предлог Статут на новата, односно новите банки, потврден од страна на Собранието на банките кои се спојуваат, односно на банката која се дели.

- в) План за спојување, односно поделба, изготвени од страна на Управните одбори на банките кои се спојуваат, односно на банката која се дели и потврден од страна на Собранието на истите, кој треба да содржи:

- формата, називот и седиштето на новата, односно новите банки;

- намерите, целта и условите за спојување, односно поделба;

- начинот на изедначување и преземање на акциите, износот на разликата во вредноста на акциите, датумот од кои истите даваат право на учество во добивката и датумот од која сметководствените операции на банките кои се спојуваат, односно делат ќе бидат сметани како извршени од страна на новата, односно новите банки;

- пресечен датум на спојувањето, (поделбата), односно датумот на гаснење на банките кои се спојуваат, односно на банката која се дели и датумот од кој ќе почне да функционира билансот на новата банка, односно билансите на новите банки;

- односот на размената на правата на банките кои се спојуваат, односно на новите банки.

- г) Елаборат за економската оправданост на спојување на две или повеќе банки во нова банка, односно поделба на банка на повеќе самостојни банки, кој треба да содржи:

- образложение, односно анализа на потребата од спојување, односно поделба;

- деловна политика на новата, односно новите банки, начин на контролирање на ризиците во работењето и начин на воспоставување системи на внатрешна контрола и ревизија;

- проекција на финансиските активности и согласно тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 години на новата, односно новите банки. Планираните финансиски активности и преземените ризици треба да се движат во рамките на пропишаните супервизорски стандарди; и

- план на акционерите на новата, односно новите банки за идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база.

- д) Организациона структура на новата, односно новите банки со податоци за планираниот број на вработени и динамика за негово достигнување, податоци за образованието и искуството на вработените, а за работниците со посебни права и одговорности и нивна професионална историја за последните 5 години;

- е) Податоци за деловниот простор во кој новата, односно новите банки ќе работат (сопствен, изнајмен, локација, површина и негово опремување за пуштање во употреба) и податоци за степенот на автоматизација и за техничката опременост на новата, односно новите банки од аспект на нејзината безбедност.

- е) Почетен биланс на новата, односно новите банки по извршено консолидирање на меѓусебните побарувања и обврски на банките кои се спојуваат, односно на банката која се дели, изготвен од страна на овластен ревизор.

10. Кон барањето за издавање дозвола за припојување, на начин што кон една банка ќе се припои друга банка, при што припоената банка го губи правниот идентитет, а банката припојувач продолжува со работа со истиот правен статус (во натамошниот текст: припојување), до Народна банка се поднесува следната документација:

- а) Одлука на надлежните органи на банката која се припојува и банката припојувач;

- б) Евентуално нов или променет Статут на банката припојувач;

- в) План за припојување, изготвени од страна на Управните одбори на банките кои се припојуваат, потврден од страна на Собранието на истите, кој треба да содржи:

- намерите, целта и условите за припојување;

- начинот на изедначување и преземање на акциите, износот на разликата во вредноста на акциите, датум од кои истите даваат право на учество во добивката и датум од која сметководствените операции на банката која се припојува ќе бидат сметани како извршени од страна на банката припојувач;

- пресечен датум од кога ќе почне да функционира билансот на банката припојувач;

- односот на размената на правата на банките која се припојуваат и банката припојувач.

- г) Елаборат за економската оправданост на припојување на две или повеќе банки, кој треба да содржи:

- образложение, односно анализа на потребата од припојување;

- проекција на финансиските активности и согласно тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 години на банката припојувач. Планираните финансиски активности и преземените ризици треба да се движат во рамките на пропишаните супервизорски стандарди;

- план на акционерите на банката припојувач за идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база.

д) доколку има промени се доставува променета организациона структура на банката припојувач со податоци за преземените вработени од банката која се припојува и податоци за образованието и искуството на истите, а за работниците со посебни права и овластувања и нивна професионална историја за последните 5 години; и

г) почетен биланс на банката припојувач по извршено консолидирање на меѓусебните побарувања и обврски на банките кои се спојуваат, изготвен од страна на овластен ревизор.

11. Истовремено со барањето за издавање на дозвола за статусна промена од точката 9 на оваа одлука, до Народна банка да доставуваат и барање согласно точка 6 од оваа одлука.

Г) Основање и работа на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност

12. Кон барањето за издавање дозвола за работа на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Пазар), до Народна банка се поднесува следната документација:

а) Акт за основање, кој покрај општи одредби, треба да содржи и одредби за правата и обврските на основачите, висината на основачкиот капитал и други податоци неопходни за регулирање на односите помеѓу основачите на Пазарот;

б) Статут, кој покрај елементите содржани во актот за основање треба да содржи и дополнителни одредби за организацијата и начинот на работење, начинот на управување и постапката за формирање на органите на управување и раководење;

в) Елаборат за економската оправданост за основање и работа; и

г) Предлог деловник за работа на Пазарот.

III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТИ, ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

13. Кон барањата за издавање на дозволи од точките 2, 7, 9, 10 и 12 од оваа одлука, банката е должна да достави податоци за овластено лице за контакт со Народна банка (име, презиме, телефонски број и број на телефакс) и доказ за платена провизија за нивно разгледување.

14. Документација која е потребна за издавање на дозволи наведени во точка 1 на оваа одлука, треба да биде доставена во оригинал или заверена фотокопија од страна на овластено лице (нотар), а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод направен од страна на овластен судски преведувач.

15. Народна банка разгледува барање за издавање на дозвола од точка 1 на оваа одлука со комплетна документација. Под комплетна документација, се подразбира како документацијата која банката ја има доставено до Народна банка, така и документацијата која Народна банка по службена должност ја има побарано од надлежни институции во земјата и во странство.

16. Некомплетната документација нема да се разгледува.

17. Народна банка може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која таа располага за соодветната банка.

18. По доставувањето на комплетната документација потребна за издавање на дозвола од точка 1, потточка А, Б и В од оваа одлука, банката во основање, подружницата на странска банка, новата, односно новите банки и банката припојувач се должни во дневен

весник да дадат оглас, најмалку три дена последователно, кој треба да содржи: назив и седиште на банката, односно подружницата на странска банка во основање, новата, односно новите банки и банката припојувач и припоената банка, висина на капиталот, бројот на акционерите и работи кои истите ќе ги извршуваат.

За објавениот оглас банката во основање, подружницата на странската банка, новата, односно новите банки и банката припојувач се должни да ја известат Народна банка.

19. Основните документи содржани во документацијата и доставени заедно со барањето не може да се менуваат дополнително.

20. Подносителите на барањата за добивање дозвола од точка 2, 7, 9, 10 и 12 од оваа одлука, се должни веднаш по извршениот упис кај надлежниот суд, до Народна банка да достават извод од извршената регистрација.

21. Гувернерот на Народна банка ќе донесе посебно упатство со кое ќе се пропише формата на доставување на дел од документацијата пропишана со оваа одлука и попрецизно ќе се утврди постапката за прибирање на потребната документација и оценка на барањето за издавање дозвола.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

22. Оваа одлука влегува во сила осум дена од објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

23. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за документацијата и постапката за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банки и штедилници ("Сл.весник на РМ" бр. 26/96 и 24/2000).

О.бр. 02-15/LXXXIII-2/2000

21 декември 2000 година
Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

3360.

Врз основа на член 25 став 2 и член 26 став 1 точка 2 од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000) и член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96-пречистен текст и 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXXXIII седница, одржана на 21.12.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Со оваа одлука се утврдува:

А. Документацијата која се приложува кон барањето за добивање согласност од Народна Банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка), според одредбите на Законот за банки (во натамошниот текст: Закон), за:

1. измена на Статутот на банката;
2. именување на работоводен орган на банката;
3. основање на банка и отворање филијала, подружница или претставништво во странство;
4. купување на акции во друга банка;
5. стекнување на акции согласно член 11 став 1 на Законот;

6. измена на назив на банка; и 7. основање на брокерска кука овластена за работа во свое име и за своја сметка и основање на други финансиски институции.

Б. Документацијата која се приложува кон известувањето, кое согласно член 26 став 1 точка 2 се доставува до Народна банка.

II. А. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ

1. За добивање согласност за измена на нејзиниот Статут, кон барањето, банката доставува: Одлука на надлежниот орган за измена и дополнување на Статутот, заедно со образложение за потребата за негово изменување и дополнување.

2. За добивање согласност за именување на работоводен орган на банка, кон барањето се доставува:

а) Одлука на надлежниот орган на банката за именување на предложениот кандидат за работоводен орган;

б) Биографија на предложениот кандидат за работоводен орган, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење, бројот на лична карта и единствениот матичен број (за странско физичко лице бројот на пасош), како и податоци за степенот на стручна подготовка и работното искуство;

в) Уверение за степенот на стручната подготовка на предложениот кандидат за работоводен орган;

г) Изјава на предложениот кандидат за работоводен орган, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла дали истиот бил или не бил директор или член на надлежен орган на банка, штедилница или финансиска институција, против која е поведена предсанациска постапка, санациска или стецај и ликвидација или друго правно лице против кое е поведена стецајна или ликвидациона постапка и дека е, односно не е директор или претседател на кое било трговско друштво или правно лице;

д) Потврда од надлежниот суд дека против предложениот кандидат за работоводен орган нема обвинителен акт кој влегол во правна сила и дека не е донесена неправосилна осудителна пресуда;

ѓ) Програма за спроведување на деловната и развојната политика на банката во следниот период од 3 години, изготвена од страна на предложениот кандидат за работоводен орган; и

е) Пополнет прашалник за предложениот кандидат за работоводен орган, кој е составен дел на Упатството за лиценцирање, кое гувернерот на Народна банка ќе го донесе врз основа на точка III-6 од оваа одлука;

ж) Потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија, доколку предложениот кандидат за работоводен орган не е државјанин на Република Македонија.

Најмалку еден од членовите на работоводниот орган на банка - странски државјанин е должен да достави потврда од надлежен орган, за познавање на македонскиот јазик и кирилското писмо.

Народна Банка на Република Македонија по службена должност, од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и од надлежниот суд обезбедува потврди за осудуваност, односно неосудуваност и за изречени, односно неизречени мерки на безбедност против имотот и од областа на финансиското работење спрема предложениот кандидат за работоводен орган. Доколку предложениот кандидат за работоводен орган е странски државјанин, истиот е должен ваквите потврди од надлежните органи во својата земја да ги обезбеди сам.

По комплетирање на целокупната документација, по оценка на Народна банка се одржува интервју со предложениот кандидат за работоводен орган на банка, на кое се оценуваат: неговиот интегритет, познавањата од банкарското работење и прописите од областа на банкарството и финансиите, неговите менаџерски и организациони способности и начинот на спроведување на доставената програма за спроведување на деловната и развојната политика на банката во наредните 3 години.

Народна банка ќе издаде временна согласност за предложениот кандидат за работоводен орган, доколку истиот: ќе извршува функција на вршител на должност работоводен орган, е странски државјанин со привремен престој во Република Македонија и кога Народна банка ќе оцени дека истото е потребно.

3. За добивање согласност за основање на банка и отворање на подружница, филијала или претставништво во странство, се доставува:

а) Барање за основање на банка и отворање подружница, филијала или претставништво во странство, кое треба да содржи:

- седиште на банката, подружницата, филијалата или претставништвото во странство;

- список на лицата кои ќе управуваат со подружницата, филијалата или претставништвото во странство; и

- назив на овластениот супервизорски орган на земјата во која се основа банка или отвора подружница, филијала или претставништво во странство;

б) Соодветна одлука на надлежниот орган на банката; и

в) Елаборат за оправданоста за основање на банка и отворање подружница, филијала или претставништво во странство, во кој треба да бидат разработени целите, очекуваните финансиски резултати и големината на капиталот кој се вложува.

4. За добивање согласност за купување на акции во друга банка, кон барањето се доставува:

а) Одлука на надлежен орган на банката за купување на акции во друга банка, заедно со образложение за оправданоста на купувањето;

б) Ревизорски извештај за банката во која се инвестира, за последната година, изработен од меѓународна ревизорска кука, доколку станува збор за купување на акции во странска банка;

в) Доказ за процентот на учество во капиталот на банката во која се инвестира и изјава од надлежниот орган на банката, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла дека банката од која се купуваат акциите на посреден или непосреден начин поседува, односно непосредува капитални делови поголеми од 5%, во банката која купува акции.

5. За добивање согласност за стекнување, постапно или одеднаш акции чиј вкупен кумулативен, номинален износ изнесува 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број на акции со право на управување со банката, без оглед дали акциите ги стекнува едно или повеќе поврзани лица, кон барањето се доставува:

а) Список на сите акционери, кај кои што се планира да се промени бројот на акциите со право на управување со банката со податоци за процентот на учество на секој акционер поединечно, пред и по настанување на промената во сопственичката структура на банката;

б) Документацијата предвидена во точка 2, потточка е) од Одлуката за документацијата и постапката за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банки (Сл. весник на РМ бр.111/00) и дополнителна документација што ќе ја побара Народна Банка на Република Македонија, согласно точка III-4 од оваа одлука, за новите акционери на банката;

в) Дополнителна документација што ќе ја побара Народна Банка на Република Македонија, согласно точка III-4 од оваа одлука, за постојните акционери на банката и за оние кои со својство на акционери се стекнати врз основа на правосилна судска одлука и врз основа на закон.

Банката е должна да ги известат своите постојни акционери, како и физичките и правните лица кои планираат да станат нејзини акционери, дека акциите со право на управување со банката стекнати спротивно на став 1 на оваа точка не носат право на глас.

6. За добивање согласност за измена на називот на банката, кон барањето се доставува: Одлука на надлежниот орган на управување на банката и образложение за потребата и целта на таквата измена.

Измената на називот на банката се објавува во дневен весник, најмалку три дена последователно. Доказ за објавениот оглас се доставува до Народна банка, најдоцна во рок од 5 дена од денот на неговото објавување во дневен весник.

Истовремено со барањето за измена на назив, банката до Народна банка поднесува и барање за измена на нејзиниот Статут, во делот на измената на називот, заедно со документацијата предвидена во точка II.A.1 од оваа одлука.

7. За добивање согласност за основање на брокерска кука овластена за работа во свое име и за своја сметка и основање на други небанкарски финансиски институции, кон барањето банката поднесува:

а) Одлука на надлежен орган на банката за основање на брокерска кука за работа во свое име и своја сметка или основање на друга небанкарска финансиска институција, во која треба да е содржан износот на средства со кои банката ќе учествува во основачкиот капитал на друштвото;

б) Договор или акт за основање на друштвото;

в) Статут на друштвото; и

г) Елаборат за економската оправданост од инвестицијата.

II. Б. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА КОН ИЗВЕСТУВАЊЕТО

1. За секоја промена на сопственичката структура на акции со право на управување со банката, која не го надминува износот од 10% по поединечен акционер и со него поврзаните лица, банката е должна да ја извести Народна банка во рок од 5 работни дена од денот на промената. Со цел да докаже дека со својство на акционер, акционерот не се стекнал во спротивност со одредбите на член 7 и член 9 став 3 од Законот, кон известувањето банката е должна да ја достави следната документација:

а) потврда дека акционерот не е во стечај - за правни лица;

б) податоци за датумот и местото на раѓање, татковото име, адресата и местото на живеење, бројот на личната карта, единствениот матичен број на граѓанине - за домашно физичко лице, а за странско физичко лице бројот на пасош; и

в) изјава за постоење, односно непостоење на негова капитална, управувачка или на било кој друг начин поврзаност со останатите акционери на банката - за правни и физички лица, во смисла на член 2 точка 5 од Законот, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар).

Народна банка по службена должност од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија обезбедува потврда за осудуваност, односно неосудуваност за кривично дело против имотот и од областа на финансиското работење на акционерот - домашно физичко лице. Доколку акционерот е странски државјанин, истиот е должен сам да ја обезбеди ваквата потврда од надлежните органи во странската земја.

2. За утврдување на капитална, управувачка и на било кој друг начин поврзаност помеѓу акционерите на банката, Народна банка може од банката да побара дополнителна документација, која истата е должна да ја достави.

Доколку законодавствата на земјата од која доаѓа странскиот акционер, поинаку ја регулираат материјално во врска со документацијата која се доставува кон известувањето и дополнителната документација, истите се должни да приложат соодветен документ од таа земја, заедно со доказ дека истото во таа земја е поинаку регулирано.

3. Доколку со увид во погоренаведената документација се утврди дека, поради постоење на поврзаност во смисла на член 2 точка 5 од Законот, учеството на поединечен акционер е во рамките на член 11 став 1 од Законот, банката е должна да побара претходна согласност од Народна банка. Акциите стекнати спротивно на ваквиот начин не носат право на глас.

Банката е должна да ги извести физичките и правните лица кои планираат, или станале нејзини акционери, дека доколку со својство на акционер се стекнале во спротивност со член 7 од Законот, таквата промената на сопственичката структура на акции со право на управување со банката ќе се смета за ништовна.

III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТИ, ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

1. Документација која е потребна за издавање на согласностите и известувањето од глава I од оваа одлука, треба да биде доставена во оригинал или заверена фотокопија од страна на овластено лице (нотар), а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

2. Кон барањата за издавање на согласности од глава I од оваа одлука, банката е должна да достави податоци за овластено лице за контакт со Народна банка (име, презиме, телефонски број и број на телефакс) и доказ за платена провизија за нивно разгледување.

3. Народна банка разгледува барање за издавање на согласност од глава I од оваа одлука со комплетна документација. Под комплетна документација, се подразбира како документацијата која банката ја има доставено до Народна банка, така и документацијата која Народна банка по службена должност ја има побарано од надлежни институции во земјата и во странство.

4. За одлучување по барањата за издавање на согласности од глава I од оваа одлука, Народна банка може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која таа располага за соодветната банка.

5. Некомплетната документација нема да се разгледува.

6. Гувернерот на Народна банка ќе донесе посебно упатство со кое ќе се пропише формата на доставување на дел од документацијата пропишана со оваа одлука и ќе ја утврди постапката за прибирање на потребната документација и оценка на барањето за издавање согласност.

7. Одредбите на оваа одлука се однесуваат и на штедилниците во Република Македонија.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Оваа одлука влегува во сила 8-миот ден по објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

2. Со влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за документацијата и постапката за издавање на согласности според одредбите на Законот за банки и штедилници ("Сл. весник на РМ" бр. 26/96, 27/98, 49/98 и 33/2000).

О.бр.02-15/LXXXIII-3/2000

21 декември 2000 година на Советот на Народна банка

Скопје

Претседател
на Република Македонија

Гувернер,

Љубе Трпески, с.р.

3361.

Врз основа на член 77, 78, 79 и 80 од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000) и член 63 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата LXXXIII седница, одржана на 21.12.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗОРСКИ НАДЗОР НА БАНКИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА УТВРДЕНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ

1. Со оваа одлука се пропишуваат поблиските услови, предметот и начинот на вршење супервизорски надзор на банките и постапката при преземањето мерки за отстранување на неправилностите утврдени со супервизорскиот надзор (во натамошниот текст: надзорот).

Под неправилности во смисла на оваа одлука се подразбираат состојбите и активностите на банката што можат да ја загрозат стабилноста и сигурноста на работењето на банката, односно стабилноста и сигурноста на банкарскиот систем во целина, без оглед на тоа дали со нив директно се повредуваат одредбите од Законот за банките или други прописи.

2. Со надзорот од точка 1 став 1 на оваа одлука, Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) ги утврдува и оценува:

- законитоста во работењето;
- континуитетот во исполнувањето на условите за основање и работа на банка;
- адекватноста на капиталот и степенот на капитализираност на банката;
- квалитетот на активата и активните вонбилансни ставки;
- адекватноста на издвоената посебна резерва;
- можноста за остварување добивка;
- начинот на обезбедување и управување со ликвидноста;
- адекватноста и квалитетот на управувањето;
- начинот на вршење внатрешна ревизија и адекватноста на поставените системи на внатрешна контрола;
- начинот на регулирање и контролирање на ризиците во работењето;
- респонзивност во однос на преземени корективни мерки, склучени протоколи и дадени препораки од Народна банка;
- адекватност на пишаните интерни процедури и политики.

По потреба, Народна банка врши надзор и на други сегменти на работењето на банката, кои директно или индиректно влијаат на нејзината солвентност, ликвидност и рентабилност, односно на нејзината стабилност и сигурност.

3. Надзорната функција Народна банка ја остварува преку:

- а) перманентно вонтеренско следење на работењето на банката;
- б) непосреден надзор на работењето на банката; и
- в) преземање мерки за усогласување со законската регулатива.

4. Надзорот од точка 3, потточка а) од оваа одлука се врши посредно преку прибирање, анализи и верифицирање на извештаите кои ги доставува банката во Народна банка, согласно постојните прописи и на посебно барање на Народна банка, како и на останатата документација за банката, другите субјекти кои се капитално, управувачки и на било кој друг начин поврзани со банката и со комитентите на банката.

5. Надзорот од точка 3, потточка б) од оваа одлука се врши непосредно, со увид кај самата банка и други субјекти капитално, управувачки и на било кој друг начин поврзани со банката и може да биде:

- делумен, заради верификација на наодите од вонтеренскиот надзор, како и непосреден надзор на одделни сегменти на работењето на банката; и
- целосен, со опфаќање на сегментите од точка 2 од оваа одлука.

6. Со надзорот од точка 3, потточка б) од оваа одлука, Народна банка најмалку еднаш на осумнаесет месеци, ќе ја опфати секоја банка на територијата на Република Македонија.

7. Банката е должна да обезбеди услови за непречено вршење на надзорот од страна на овластените работници на Народна банка и на истите да им ја даде на увид целокупната документација на банката.

8. На денот на отпочнување на надзорот од точка 5 став 1 алинеја 2 од оваа одлука, Банката е должна да ја обезбеди целокупната документација која е претходно писмено побарана од Народна банка.

9. Надзорот се врши врз основа на решение на гувернерот на Народна банка со кое се определуваат предметот на надзорот и овластените работници за вршење на надзорот.

10. Овластените работници при вршењето на надзорот се раководат од квантитативни и квалитативни методи, стандарди и постапки за оценка на работењето на банките, а може да преземат и дополнителни надзорни постапки за успешно завршување на надзорот.

11. За состојбите и активностите утврдени со надзорот, овластените работници изготвуваат записник и го доставуваат на банката.

Записникот од извршената контрола претставува службена тајна на Народна банка и банката е должна да ја чува. Банката може да ја цитира или на друг начин да ја наведе содржината на записникот на трети лица само по добиена писмена согласност од Народна банка.

12. Банката има право на приговор на записникот во рок од петнаесет работни дена од денот на приемот на записникот. Приговорот, верифициран од страна на Управниот одбор на банката, се доставува до Народна банка.

Записникот од извршениот непосреден надзор се смета за конечен по доставување на одговорот од страна на Народна банка до банката, по евентуално доставен приговор.

13. Доколку со надзорот се утврдат неправилности во работењето на банката, Народна банка може и во текот на вршењето на надзорот и по неговото завршување:

- да даде препорака за нивно отстранување до работоводниот орган или Управниот одбор на банката;
- да побара од Управниот одбор на банката, во одреден рок да изготви план за отстранување на неправилностите утврдени со надзорот и тој план да го достави до Народна банка; и
- да преземе други мерки, согласно законските прописи.

14. Се што е определено со оваа одлука, важи и за штедилниците во Република Македонија.

15. Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

16. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на вршење супервизорска контрола на банките и штедилниците и постапката за преземање мерки за отстранување на утврдените неправилности ("Службен весник на РМ" бр. 26/96, 49/98 и 77/2000).

О.бр. 02-15/LXXXIII-4/2000

21 декември 2000 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

3362.

Врз основа на член 80 од Законот за банки и штедилници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/93, 78/93, 17/96, 37/98 и 25/2000), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата LXXXIII-та седница, одржана на 21.12.2000 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕ НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ

1. Со оваа одлука се утврдува степенот на усогласување на штедилниците со одредбите на Законот за банки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000) и обемот на прибирање на штедни влогови од граѓаните, односно вкупните кредити кои штедилниците можат да ги одобрат на еден заемобарател.

2. На штедилниците основани според Законот за банки и штедилници, покрај одредбите на Законот за банки и штедилници, кои се останати во важност (член 72 до член 92) ќе се применуваат и следните одредби од Законот за банки.

- член 2 - Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

- член 7 - Кој не може да биде акционер
- член 21 - Дозвола за статусни измени
- член 22 - Укинување на дозволата за основање и работење
- член 25 - 26 - Давање согласност и известување на Народна банка
- член 27 - 34; член 35 став 3, 4, 5 и 6 и член 36 - 42 - Супервизорски стандарди
- член 50 - 52 - Штедни влогови
- член 53 - Заштита од перење на пари
- член 66 - 67 - Служба за внатрешна ревизија во банката
- член 68 - Конфликт на интереси
- член 69 - 76 - Сметководство и ревизија на банките
- член 77 - 80 - Надзор на работењето на банката
- член 83 - 84 - Деловна тајна
- член 83 - 99 - Мерки за подобрување на состојбата во банката
- член 100 - 112 - Стечајна постапка
- член 113 - 116 - Ликвидациона постапка
- член 117 - 118 - Кривични дела
- член 119 - 121 - Прекршок

3. Штедилниците можат да прибираат штедни влогови најмногу до износ кој е за 2 пати поголем од нивниот основачки капитал.

Оваа точка не се однесува на Поштенска штедилница д.о.о. - Скопје.

4. Штедилниците се должни на сите свои уплатни - исплатни места да истакнат листа на прибраните штедни влогови во штедилницата по број на партија, износот на влогот, датум на вложување, рок на вложување и каматна стапка.

Списокот од став 1 на оваа точка, штедилниците се должни да го истакнат најдоцна до 5-ти во месецот со состојба од претходниот месец.

Во заглавието на овој список задолжително стои следниот текст:

Ова е единствен список на штедни партии во оваа штедилница, кој е пријавен во Фондот за осигурување на штедни влогови и Народна банка на Република Македонија.

Штедилниците се должни на сите свои уплатни-исплатни места да истакнат соопштение дека не прибираат девизни штедни влогови.

Внесување на невистинита содржина во списокот од став 1 на оваа точка или невнесување на податоци за штедната партија претставува кривично дело фалсификување на службена исправа по член 361 од Кривичниот законик на Република Македонија.

5. Вкупната кредитна изложеност спрема еден заемобарател не смее да надминува 10% од гарантниот капитал на штедилницата.

По исклучок од став 1 на оваа точка, вкупната кредитна изложеност на штедилницата во однос на една банка изнесува 30% од гарантниот капитал на штедилницата.

6. За спроведување на оваа одлука по потреба Народна банка на Република Македонија донесува упатство.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во "Службен весник на Република Македонија".

8. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на обемот и начинот на работење на штедилниците ("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/97, 35/97, 17/98 и 21/99).

О.бр. 02-15/LXXXIII-5/2000

21 декември 2000 година
Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка
на Република Македонија

Гувернер,

Љубе Трпески, с.р.

3363.

Врз основа на член 16 став 2 и член 63 точка 14 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98) Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата LXXXIII седница одржана на 21.12.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ И ЗА СТАПКИТЕ НА НАДОМЕСТОТ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки и за стапките на надоместот на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 7/97 и 13/98) се врши следната измена и тоа:

- во точка 9 во став 1 и 2 процентот "70,00%" се заменува со процентот "80,00%".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.01.2001 година.

О. бр. 02-15/LXXXIII-6/2000

21 декември 2000 година
Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка
на Република Македонија,

Гувернер,

Љубе Трпески, с.р.

3364.

Врз основа на член 63 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98) и член 3 став 2 од Уредбата за контниот план и за билансите на банките и штедилниците ("Сл. весник на РМ" бр. 43/95) како и Одлуката за аналитичките сметки на контниот план за банки и штедилници ("Сл. весник на РМ" бр. 77/00) по претходно прибавено мислење на Министерството за финансии, Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата LXXXIII седница одржана на 21.12.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

1. Во планот на аналитичките сметки на Контниот план на банките и штедилниците, се воведува следната сметка:

8019 - Жиро сметки на Фонд за магистрални и регионални патишта;

По својот карактер сметката е пасивна. На сметката има право да книжи Народна банка на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/LXXXIII-7/2000

21 декември 2000 година
Скопје

Претседател

на Советот на Народна банка
на Република Македонија,

Гувернер,

Љубе Трпески, с.р.

3365.

Врз основа на член 53 став 2 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/93, 40/96 и 54/2000) и врз основа на член 29 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/96 - пречистен текст и број 37/98), Советот на Народна Банка на Република Македонија на својата LXXXIII-та седница, одржана на 21.12.2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОРААТ, ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ ВО СТРАНСТВО ОД 01.01.2001 ДО 31.03.2001 ГОДИНА

1. На банките кои добиле овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со

странство до влегување во сила на оваа одлука, им се утврдува износот од УСД 62.648.000 како најмал износ на девизи кој мораат да го држат на сметките во странство и УСД 125.296.000 како најголем износ кој можат да го држат на сметките во странство од 01.01.2001 до 31.03.2001 година.

Поединечните износи за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство, гувернерот на Народна банка на Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за секоја банка поодделно.

Одлуките на гувернерот од претходниот став се обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за девизно работење.

2. Банката што ќе добие овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство, по влегувањето на сила на оваа одлука мора да држи 25% од капиталот потребен за добивање овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство, како најмал износ на девизи на сметките во странство.

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на добивање на овластувањето за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство.

Поимот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство согласно оваа одлука, претставува износот на девизни средства во позиција пресметан според Одлуката за начинот и условите на купопродажба на девизи меѓу правните лица на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2001 година.

О. бр. 02-15/LXXXIII-8/2000 Претседател
21 декември 2000 година на Советот на Народна банка
Скопје на Република Македонија,
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

ИСПРАВКИ

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Упатството за пријавувањето и рокот за доставување на извештај на производството на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, објавено во "Службен весник на РМ" бр. 110/2000 од 22 декември 2000 година, на страна 5668, е направена техничка грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

Во Упатството за пријавувањето и рокот за доставување на извештај на производството на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување во член 2, точка 3, ред 3, треба да стои: "овошни растенија во која се внесува".

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје поднесена е тужба од тужителот Мешовита банка "Кредитна банка" Скопје, против тужениот Симеоновски Симеон од Скопје со непозната адреса на живеење, за наплата на долг.

За привремен застапник кој тужениот ќе го застапува пред овој суд со решение бр. 3102/98 од 28.11.2000 година поставен е Љубоград Додев, адвокат од Скопје.

Се предупредува тужениот дека привремениот застапник ќе го застапува во постапката по предметниот спор се додека тужениот или неговиот застапник полномошник не се појави пред судот, а се до правосилното окончување на постапката по предметниот спор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIII.П.бр. 3102/98. (47207)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Во просториите на Основниот суд Скопје II - Скопје, II кат, соба бр. 7 на ден 24.01.2001 година во 10.00 часот, ќе се одржи рочиште за продажба на деловна просторија во Скопје на ул. "Методи Митевски" А-2, локал 7 во површина од 34,44 м², заедничка сопственост на предлагачката Дедова Оливера и противничката Катица Трајковска, по пат на усно и јавно наддавање.

Пазарната вредност на деловната просторија на горенаведената адреса изнесува 57.800,00 германски марки во противвредност во денари според средниот курс на марката што го одредува Народна банка на РМ на денот на продажбата, како почетна цена за јавно наддавање.

Сите заинтересирани правни и физички лица се должни до денот на закажаната продажба на име гаранција да депонираат во судскиот депозит износ од 10% од утврдената почетна цена за лицитација.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 314/89. (47196)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба од тужителката Стаметина Ташева од Велес, ул. "Геминијска" бб, против тужените Граматинка Стойменова, ул. "4-та Македонска Бригада" бр. 26 од Кочани, Ванчо Тапанаров, ул. "4-та Македонска бригада" бр. 26 и Ангелина Тапанарова од Кочани, сега со непозната адреса во Белград, СР Југославија, за утврдување на право на сопственост на заеднички имот стекнат во брак и издвојување на тој имот од оставината. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува трето тужената Ангелина Тапанарова од Кочани сега со непозната адреса на живеење во Белград, СР Југославија, да се јави во Основниот суд во Кочани, или да постави свој полномошник кој ќе ги штити нејзините права и интереси во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, а доколку не го стори тоа ќе и биде поставен привремен застапник дипломиран правник со положен правосуден испит Сузана Спасова стручен соработник во Основниот суд во Кочани, која ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 445/00. (47258)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, по тужба на тужителот Јонузи Невзат од Тетово, против тужената Ивошевиќ Весна од Тетово, а сега со непозната адреса на живеење, се води постапка за раскинување на договор за доживотна издршка.

Бидејќи тужената е со непозната адреса се повикува истата да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по протекот на 30 дена од објавувањето на огласот судот ќе и постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1405/00. (47251)

Пред овој суд се води спор Горчевски Душко од Тетово, ул. "ЈНА" бр. 67, застапуван од Тихомир Костовски, против Илиевска Драгица од Скопје и Илиевски Стојан од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 54/7-6, сега со непозната адреса во Република Чешка, за поништување на договор.

Се повикуваат тужените Драгица и Стојан да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот се јават на судот и достават адреса или постават свој застапник, а

во спротивно ќе им биде поставен привремен старател кој ќе го води спорот за нивна сметка.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 690/00. (47252)

Пред Основниот суд во Тетово, по тужба на тужителката Вахиде Бахтијари од с.Бордец, против тужениот Симовски Сибинов Трпко од Тетово, а сега со непозната адреса во странство, се води постапка за исполнување на договор за купопродажба.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до окончувањето на истата. Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку Центарот за социјални работи Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1415/00. (47253)

Пред Основниот суд во Тетово по тужба на тужителот Вехаби Браим од Тетово, ул. "М.Бафтијари" бр. 3, против тужената Веаби Џулче од Тетово, ул. "Б. Миладинови" бр. 84, а сега со непозната адреса во странство, се води постапка за испразнување на кука, и предавање во владение.

Се повикува тужената Веаби Џулче да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до окончувањето на овој спор. Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку Центарот за социјални работи Тетово ќе и постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1165/00. (47254)

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на Зекирија Ибрахими од с.Пирок - Тетово, против тужените Азис Хамид Муртезани и други од с.Пирок.

Се повикуваат тужените Азис Хамид Муртезани, Мухамед Хамид Муртезани и Јашар Хамид Муртезани сите од с.Пирок, а сега со непозната адреса во Р.Хрватска, да се јават во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одредат полномошник, а во спротивно преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе им биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1282/00. (47255)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужба на тужителот Јакупи Зибер од Тетово, ул. "Браќа Миладинови" бр. 146, против тужениот Хамзиќ Хиџо - Хоџа од Тетово, а сега непозната адреса во странство.

Се повикува преку овој оглас тужениот Хамзиќ Хиџо - Хоџа во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот, достави своја адреса или определи полномошник, а во спротивно судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му определи привремен старател, кој ќе го застапува во постапката до нејзиното правосилно окончување.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1343/00. (47256)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка по тужба на тужителот Даути Идризи од с.Доброште, против тужениот Исмаили Вели од с.Доброште сега со непозната адреса во странство, за сопственост.

Се повикува тужениот Исмаили Вели во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1299/00. (47257)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1188/2000, на регистарска влошка бр. 005621, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главнина на Модната конфекција "МОКЕЛ-ЕЕИИ" Акционерско друштво Битола, ул. "Прилепска" бр. 90а.

Собранието на акционери на "МОКЕЛ-ЕЕИИ" АД Битола донесе одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото - четврта нова емисија на 650 обични (редовни) акции, со номинална вредност на една акција од 100 дем, со вкупен износ на емисијата во висина од 65.000 дем.

Основната главнина на Друштвото изнесува 1.645.000 дем.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1188/2000. (47355)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1856/2000, на регистарска влошка бр. 4-02001040-000-03, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, деноминација на акции, усогласување со НКД на Акционерското друштво за производство, обработка и промет на производи од камен МИКРОГРАНУЛАТ Ц.О. Гостивар ул. "Мара Угринова" бр. 19/3-4, Гостивар.

Новиот назив на Друштвото е Акционерско друштво за производство, обработка и промет на производи од камен Микрогранулат - Гостивар, ул. "Мара Угринова" бр. 19/3-4, Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1856/2000. (47356)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3761/2000, во регистарската влошка бр. 020300167-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Јавното трговско друштво за трговија и услуги ЉАШ - КОМЕРЦ Муарем Идризи и др. Тетово, ул. "Илинденска" бр. 195.

Дејности кои ќе ги обавува се: 15.81, 15.86, 15.98, 21.21, 50.10, 50.30, 50.50, 51.31, 51.35, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 71.10, 74.82, 74.84, други деловни активности неспоменати на друго место - изработка на фото и други копии, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски фирми, меѓународен превоз на стоки и патници, реекспорт, маѓограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на друштвото содружниците одговараат лично и неограничено солидарно со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Муарем Идризи Низамидин - управител без ограничување за застапување и без ограничување на времетраењето на мандатот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3761/2000. (28539)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5632/99, во регистарската влошка бр. 020336397-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за сообраќај, трговија и угостителство ХОРИЗОНТ 99 Вујица ДОО-ЕЛ Куманово, ул. "Михајло Пупин" бр. 55.

Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.14, 15.98/2, 15.61, 15.81, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84.

Надворешнотрговски дејности: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт, работи на посредување и застапување, меѓународни агенциски работи, меѓународен превоз на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5632/99. (28540)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4563/99, во регистарската влошка бр. 020287587-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар Јавното трговско друштво Р. Р. КОМПАНИ Фатмир Реџеџи и др. увоз-извоз с. М. Речица - Тетово.

Основачи: Фатмир Реџеџи од с. М. Речица - Тетово и Ремзи Реџеџи од с. М. Речица - Тетово.

Фирма: Јавно трговско друштво Р.Р. КОМПАНИ Фатмир Реџеџи и др. увоз-извоз.

Седиште: с. М. Речица - Тетово.

Дејности: 26.61, 28.11, 45.21/1, 45.21/2, 51.41, 51.42, 51.43, 51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.40, 60.24, 63.30, 65.12/3, 74.84.

Управител: За управител на Друштвото се одредува лицето Фатмир Реџеџи од с. М. Речица - Тетово.

Овластувања: Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара со целокупниот свој имот и средства и лично и неограничено солидарно со својот имот и имотот на содружниците.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4563/99. (28541)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4994/99, во регистарската влошка бр. 020281607-6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар Трговијата на мало МИНИ МАРКЕТ ФАТОН ТП Цумали Хетем Ибраими Фазанерија 2/24 - Гостивар.

Седиште: Фазанерија 2/24 - Гостивар.

Основач: Цумали Ибраими од Фазанерија 2/24 - Гостивар.

Дејности: 52.11 - Трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун.

За овластувањата во правниот промет трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целиот свој имот.

Цумали Ибраими - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4994/99. (28543)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9215/99, во регистарската влошка бр. 020186707-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Авто такси ЕЛИФ ТП Елиф Шевкет Азизи, ул. "Места" бр. 58, Скопје.

Насловот е: Авто такси ЕЛИФ ТП Елиф Шевкет Азизи, ул. "Места" бр. 58, Скопје.

Дејност: 60.22 - Такси превоз.

За своите обврски во правниот промет со трети лица трговец поединец одговара лично со целиот свој имот.

Во вршењето на дејноста спрема трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9215/99. (28544)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8467/99, во регистарската влошка бр. 020306947-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Авто такси АВДИ ТП Авди Шекир Амати, бул. "Македонско Косовска Бригада" бр. 17/2 - Скопје.

Насловот е: Авто такси АВДИ ТП Авди Шекир Амати, бул. "Македонско Косовска Бригада" бр. 17/2 - Скопје.

Дејност: 60.22 - Такси превоз.

За своите обврски во правниот промет со трети лица трговец поединец одговара лично со целиот свој имот.

Во вршењето на дејноста спрема трети лица, трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8467/99. (28545)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10213/99, во регистарската влошка бр. 020261187-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Авто такси САДРИЈА ТП Садрија Мифтар Буранедин ул. "Бајрам Шабани" бр. 41, Скопје.

Насловот е: Авто такси САДРИЈА ТП Садрија Мифтар Буранедин ул. "Бајрам Шабани" бр. 41, Скопје.

Дејност: 60.22 - Такси превоз.

За своите обврски во правниот промет со трети лица трговец поединец одговара лично со целиот свој имот.

Во вршењето на дејноста спрема трети лица, трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10213/99. (28546)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4300/2000, во регистарската влошка бр. 020302667-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Трговското услужно и рекреативно друштво ОЛИМПИК ДОО увоз-извоз бул. "Кочо Рацин" бб, Скопје.

Дејности: 17.40, 18.10, 18.21, 18.22, 19.20, 50.30, 50.30/2, 51.24, 51.3, 51.31, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.41, 52.42, 51.42/1, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.55, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.41, 52.45, 52.42, 52.46, 52.47, 55.11, 55.12, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.40, 74.83, 74.84, 92.6, 92.61, 92.62, 92.7, 92.72, 93.04.

Надворешен промет: посредување во надворешна трговска дејност, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, меѓународно сообраќајно агенциски работи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се именува Даниел Димевски без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4300/2000. (28547)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4499/2000, во регистарската влошка бр. 02032212?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија на големо и мало ЕУРО ФРАНК ДОО экспорт-импорт, ул. "Божидар Аџија" бр. 18, Скопје.

Дејности: 16.00, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, туристички услуги, консигнација, комисион.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Милка Анчевска која е и управител со ограничување да склучува правни работи до 100.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од еден од основачите.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4499/2000. (28548)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1408/2000, во регистарската влошка бр. 02030111?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Такси превоз ОМЕГА ТП Мишевски Живко Јордан, ул. "Коперникова" бр. 46, Скопје.

Име на фирмата: Такси Превоз ОМЕГА ТП Мишевски Живко Јордан.

Седиште: ул. "Коперникова" бр. 46, Скопје.

Шифра и дејност: 60.22 - такси превоз.

Управител со неограничени овластувања - Мишевски Живко Јордан.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1408/2000. (28549)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4235/2000, во регистарската влошка бр. 02029979?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и транспорт, угостителство и услуги БА-НА Барзул ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. "Седек Костоски" бр. 39.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62,

52.44/1, 52.44/2, 50.10, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.25, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.36, 51.37, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.52, 51.57, 51.64, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 63.30, 55.30/2, 74.84, 65.12/3, 52.44/3, 52.44/4, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во надворешнотрговски промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, реекспорт, консигнациони и комисиони работи.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Овластен застапник во внатрешниот и надворешниот промет Илази Барзул - управител без ограничување.

Основач Илази Барзул.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4235/2000. (28550)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3974/2000, во регистарската влошка бр. 02029564?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Марица Ѓорѓи Михајловска ТП МИА промет со текстил Тетово, ул. "180" бр. 15/32.

Фирма: Марица Ѓорѓи Михајловска ТП МИА промет со текстил Тетово, ул. "180" бр. 15/32, а основач е Марица Ѓорѓи Михајловска од Тетово, ул. "180" бр. 15/32, државјанин на Р Македонија.

Дејности: 52.41 - трговија на мало со текстил, 52.42 - трговија на мало со облека, 52.43 - трговија на мало со обувки и предмети од кожа.

Одговорност: Марица Ѓорѓи Михајловска одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице: Овластено лице на ТП МИА промет со текстил е Марица Ѓорѓи Михајловска, управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3974/2000. (28551)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3484/2000, во регистарската влошка бр. 02028816?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија БЕСА-КОМ Елхам экспорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 19, Скопје.

Единствен содружник: Елхам Буќи, од Скопје, ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 19.

Дејности: 17.40/1, 17.54/2, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 45.34, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.19, 51.22, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.30/1, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 72.30, 74.40, 74.83, 74.84.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и реекспорт, застапување странски лица, меѓународна шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За сторените обврските друштвото одговара со сите свои средства.

Друштвото го застапува Елхам Буќи - управител без ограничување.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото го застапува Елхам Буќи - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3484/2000. (28552)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2333/2000, во регистарската влошка бр. 020300967-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, услуги и превоз ФЕМАКС Сашо ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Карл Маркс" 47.

Друштво за производство, трговија, услуги и превоз ФЕМАКС Сашо ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Карл Маркс" 47. Друштвото е основано со Изјавата за основање на ДООЕЛ од 23.03.2000 год. а содружник на друштвото е Сашо Димитриевски од Куманово.

Дејности: 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 15.91, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.71, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.22, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 29.14, 29.24, 29.71, 29.72, 31.30, 31.50, 32.62, 32.10, 34.30, 35.42, 36.11, 36.15, 36.50, 36.62, 36.63, 45.21/1, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 90.00, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Димитриевски Сашо, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2333/2000. (28553)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4253/2000, во регистарската влошка бр. 020300587-6-00-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП со ЗТД на Трговецот поединец со такси превоз ДАБО-КОМЕРЦ ТП Бобан Борко Младеновски, ул. "Бранко Б. Гуцман" 4/7, Куманово.

Упис на трговец поединец е извршен со Пријава за основање на трговец поединец од 12.06.2000 год.

Седиштето на трговец поединец е во Куманово, ул. "Бранко Б. Гуцман" 4/7.

Содружник на трговец поединец е Бобан Младеновски од Куманово.

Дејност: 60.22.

Трговец поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен промет е Бобан Младеновски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4253/2000. (28555)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4287/2000, во регистарската влошка бр. 020301597-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на мало ЈОАЛ, Васка Благоја Банева ТП, Велес, ул. "Стојан Буридан" бр. 29.

Дејности: 52.12, 52.47.

Во правниот промет со трети лица ќе истапува во свое име и за своја сметка и за обврските ќе одговара лично со целиот свој имот.

Управител е Васка Банева, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4287/2000. (28556)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4033/2000, во регистарската влошка бр. 020302467-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво ДЕКСЛЕР - Михо и други ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. "Ленинова" бр. 16а.

Дејности: 50.10, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.21, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 63.12, 65.21, 65.23, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени стоки, надворешна трговија со непрехранбени стоки, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Каранфилова - Чакела Елена - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4033/2000. (28557)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4273/2000, во регистарската влошка бр. 020300817-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Салонот за масажа БОУН АРТЕ ТП Никола Михајло Париз, Велес, ул. "Вера Цивирини" бр. 95.

Основач е Никола Париз од Велес, ул. "Вера Цивирини" бр. 95.

Дејност: 93.04.

Неограничени овластувања.

Одговара лично со целиот свој имот.

Никола Париз - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4273/2000. (28558)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4284/2000, во регистарската влошка бр. 02030079?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и трговија на големо и мало ФИОНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Зеленгора" бр. 9.

Основач Костова Верица од Скопје, ул. "Зеленгора" бр. 9.

Дејности: 15.31, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 70.31, 71.33, 71.40, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи.

Неограничени овластувања.

Целосна одговорност.

Костова Верица - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4284/2000. (28559)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4118/2000, во регистарската влошка бр. 02029946?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, промет и услуги АРХИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 172, бр. 68а.

Основано со Изјава за основање од 06.06.2000 год.

Содружник Димче Марковски од Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.14, 74.84, 74.40, 63.40, 72.30, 72.40, 72.60, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување, застапување, реекспорт, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, инвестициони работи во странство, шпедиција констигнација и малограѓански промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Димче Марковски - управител со неограничени овластувања и застапник за надворешна трговија, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4118/2000. (28565)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3940/2000, во регистарската влошка бр. 02030022?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар

основањето на ТД на Друштвото за производство, градежништво и услуги ИКА Огнен ДООЕЛ Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бр. 14-1/1, Скопје.

Основање на друштво со ограничена одговорност основано од едно лице - ДООЕЛ.

Друштвото за производство, градежништво и услуги ИКА Огнен ДООЕЛ Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бр. 14-1/1, Скопје, е основано од единствениот содружник Огнен Стефановски од Скопје, бул. "Крсте Мисирков" бр. 14-1/1, државјанин на Република Македонија.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува со неограничени овластувања.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото има целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Огнен Стефановски - управител без ограничувања.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 20.10, 20.10/2, 20.51, 24.66, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.44, 45.45, 51.13, 51.15, 51.39, 51.53, 51.55, 51.56, 52.44/1, 52.46, 52.63, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 71.32, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.05, 74.70, (освен дезинфекција и уништување на штетници во куќите, болниците, шталите, бродовите, возовите), 51.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги, реекспорт, констигнациони работи, малограѓански промет со соседните земји.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3940/2000. (28566)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3426/2000, во регистарската влошка бр. 02029649?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД со ЗТД на Друштвото за производство, промет, сообраќај и услуги ВАЈС-ТРАНС Петар ДООЕЛ, ул. "Првوماјска" бр. 7, Неготино.

Трајков Петар од Неготино со стан на ул. "Првوماјска" бр. 7.

Друштво за производство, промет сообраќај и услуги ВАЈС-ТРАНС Петар ДООЕЛ, ул. "Првوماјска" бр. 7, Неготино.

Трајков Петар - управител без ограничување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Дејности: 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.86, 15.91, 15.98, 15.98/2, 18.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.62, 51.64, 51.41, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 50.10, 50.50, 52.44, 52.44/3, 52.48, 52.50, 52.62, 51.17, 51.19, 55.30, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 65.12/3, 74.84, 63.30, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција, констигнациона продажба, застапништво, реекспорт.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3426/2000. (28567)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4385/2000, во регистарската влошка бр. 02030320?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија, производство и услуги АТ-ЛАНТИК КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 28/6.

Основачи: Петар Димовски, од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 28/6, Јане Димовски, од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 28/6.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 16.61, 15.81, 15.86, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.64, 51.11, 51.21, 51.25, 52.33, 52.48, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.84.

Дејности во надворешнотрговско работење се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Застапување: Петар Димовски - управител без ограничување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 28/6.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4385/2000. (28568)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 142/2000, во регистарската влошка бр. 1-69942-000, го запиша во судскиот регистар основањето на здравствена организација - Аптека "М-МЕДИКА" Скопје, ул. "Фредерик Шопен" бр. 2, Скопје.

Основање на Здравствена организација - Аптека "М-МЕДИКА" Скопје ул. "Фредерик Шопен" бр. 2, Скопје.

Основач: Гордана Димиќ, Здравевска.

Седиште: ул. "Фредерик Шопен" бр. 2, Скопје.

Дејност: 52.31 Аптеки.

Здравствената организација - аптеката во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Гордана Димиќ Здравевска - директор, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 142/2000. (28569)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3521/2000, во регистарската влошка бр. 020301477-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговецот-поединец ДИНА ТП трговија на мало Скендер Садик Асани Пазар "Бит Пазар" тезга бокс пр. 6, Скопје.

Основач: Скендер Асани од Скопје, ул. "Дримкол" бр. 18.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.33, 52.62.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот и средства.

Управител на ТП е Скендер Асани без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3521/2000. (28570)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4076/2000, во регистарската влошка бр. 020297247-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за собирање и примарна преработка на секундарни отпадоци КЕЈУ-СА извоз-увоз Идриз ДООЕЛ Скопје, ул. "520" бр. 23.

Содружник: Северцан Идриз од Скопје, со стан на ул. "520" бр. 23.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.22, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 72.20, 72.60, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 92.72, 93.05, откуп и продажба на земјоделски и сточарски производи, лековити билки, шумски плодови, водоземци, печурки, секундарни отпадоци.

Дејности од надворешнотрговското работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски правни и физички лица, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, консигнациона продажба, туристички услуги.

Овластувања и одговорности: Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со сите свои средства.

Овластен потписник: Северцан Идриз - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4076/2000. (28571)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 710/2000, во регистарската влошка бр. 020286337-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за графичко издавачка дејност ВОРЛДБУК 2000 Јован ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Маџари" бб, Скопје.

Основач на друштвото е Парлапанов Јован ул. "Цветан Димов" бр. 98/1-2.

Седиштето на друштвото е на ул. "Маџари" бб, Скопје.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 51.56, 51.64, 51.70, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 65.12/3, 73.20/1, 73.20/2, 73.20/3, 73.30, 74.40, 92.11, 92.20, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите средства.

Управител на друштвото е Парлапанов Јован без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 710/2000. (28572)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 213/2000, во регистарската влошка бр. 1-69948-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето со ЗТД на Приватната здравствена организација - ординација по општа стоматологија БОЈАЦИЕВИ Скопје, ул. "Елисе Поповски - Марко" бр. 4/1/1, лок. бр. 6.

Назив: Приватна здравствена организација - ординација по општа стоматологија БОЈАЦИЕВИ Скопје.

Седиште: ул. "Елисе Поповски - Марко" бр. 4/1/1 лок. бр. 6.

Дејност: 85.13.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Основач на организацијата е лицето Тодор Бојациев.

Лице овластено за застапување е Лилјана Лаушевиќ - директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 213/2000. (28573)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3977/2000, во регистарската влошка бр. 02030134?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД со ЗТД на Друштвото за производство и трговија ЛИОНС-продукт СЛ технологија СВИССЛИОН ДРД СА и други ДОО Скопје, ул. "Качанички пат" бб.

Содружници во Друштвото: Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН ДРД СА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и Родољуб Драшковски од Вршац - СРЈ.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 15.84, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.88, 15.89, 21.21, 21.25, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.45, 51.47, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.33, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 52.63, 55.11, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.20, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05, увоз-извоз на прехранбени и непрехранбени стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски лица, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони склади, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Даница Мешкова - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3977/2000. (28575)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3180/2000, во регистарската влошка бр. 02030333?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија, транспорт, туризам, градежништво и услуги АМ-ТРЕЈД Наташа ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Панче Попоски" бр. 4/1/7, Гостивар.

Основање на Трговското друштво за производство, трговија, транспорт, туризам, градежништво и услуги АМ-ТРЕЈД Наташа ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Панче Попоски" бр. 4/1/7, Гостивар.

Основач е Наташа Попоска од Гостивар.

Дејности: 01.21, 15.13, 15.32, 15.5, 15.52, 15.81, 15.81/2, 15.86, 15.98/2, 17.40/1, 17.72, 18.10, 18.23, 18.30, 20.10/1, 21.12, 24.16, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.34, 45.45,

50.10, 50.30, 50.30/1, 51.16, 51.19, 51.32, 51.33, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.81, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, застапување и посредување во надворешниот промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е Наташа Јованоска од Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3180/2000. (28576)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3248/2000, во регистарската влошка бр. 02029982?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Специјализирана продавница за домашни миленици ОСКАР - АКВАРИУМ Жарко Велимир Губериниќ ТП ул. "Јани Лукровски" бр. 5/2-32, Скопје.

Се врши основање на ТП по ЗТД.

Називот е: Специјализирана продавница за домашни миленици ОСКАР - АКВАРИУМ Жарко Велимир Губериниќ ТП, ул. "Јани Лукровски" бр. 5/2-32.

Скратен назив: ОСКАР-АКВАРИУМ ТП.

Дејност: Друга трговија на мало во специјализирани продавници - домашни миленици и храна за нив.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3548/2000. (28578)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4206/2000, во регистарската влошка бр. 02029997?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостителство, трговија и услуги БИЗМАРК 2000 Гордана ДООЕЛ Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 5/2-33, Скопје.

Се врши основање на ДООЕЛ по ЗТД.

Називот е: Друштво за угостителство, трговија и услуги БИЗМАРК 2000 Гордана ДООЕЛ Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр. 5/2-33, Скопје.

Скратен назив: БИЗМАРК 2000 ДООЕЛ Скопје.

Дејности: 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/2, 17.54/2, 17.40/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.6, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.23, 55.31/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.34, 71.40, 72.50, 74.12, 74.40, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.71, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05.

Се запишува Гордана Пете како управител без ограничување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Гордана Пете - управител без ограничување.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4206/2000. (28580)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4275/2000, во регистарската влошка бр. 020321497-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ИММ-БЕМ Вики и Зисис ДОО экспорт-импорт Гостивар, ул. "Индустриска зона" бб.

Основачи: Вики Бернардино од Р. Италија Поггио А Каиано Прато и Стаматиевски Зисис од Гостивар.

Дејности: 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 02.01, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.73, 15.91, 17.40/2, 17.54/1, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.10, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 72.10, 72.20, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 94.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Вики Бернардино - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4275/2000. (28581)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3508/2000, во регистарската влошка бр. 020296007-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МИП Зоран ДООЕЛ экспорт-импорт, Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 6/3-4.

Дејности: 51.11, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.42, 22.11, 22.12, 22.13, 22.21, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Ју-

гославија, Р. Албанија, Р. Бугарија и Р. Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи во странство, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања.

Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Бубински Зоран - управител без ограничување.

Основач на друштвото е Бубински Зоран.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3508/2000. (28583)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4369/2000, во регистарската влошка бр. 020302537-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за транспорт, трговија и услуги БЕКО-ТРАНС Беким и други увоз-извоз ДОО с. Глумово, Сарај.

Се врши основање на Друштво за транспорт, трговија и услуги БЕКО-ТРАНС Беким и други увоз-извоз ДОО Сарај.

Дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија, соработка со странски кооперанти и производители, продажба на странска стока на консигнациони складишта, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници.

Управител: Нимет Бејтула од Сарај.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружници на друштвото се: Беким Бејтула од Сарај со стан во с. Глумово и Нимет Бејтула од Сарај со стан со во с. Глумово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4369/2000. (28584)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4359/2000, во регистарската влошка бр. 020303607-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за маркетинг и реклами ПОЗИТИВ ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. "Васил Ѓоргов" бр. 18-III/1.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 63.40, 74.84, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62,

51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 63.30, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 71.40, 72.30, 72.40, 74.40, 92.11, 92.12, 92.13, 93.05, 52.74, 22.14, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, комисиона и консигнациона продажба, посредување и реекспорт, туристички услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Содружници: Валентина Николовска и Драган Ристески, од Скопје.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Валентина Николовска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4359/2000. (28585)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4256/2000, во регистарската влошка бр. 0203075?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ВАРДАР-КОМЕРЦ Живка и др. ДОО с. Удово, Валандово.

Трговското друштво е основано со договор од 12.6.2000 г. а содружници се Кавазова Живка која е и управител од с. Удово Валандово и Кавазов Лазар од с. Удово, Валандово.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.23, 15.11, 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.98/1, 15.98/2, 15.33, 15.93, 60.24, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.57, 51.70, 55.30, 74.84, 74.82.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи.

Во правниот промет со трети лица трговското друштво има неограничени овластувања.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица трговското друштво целосно одговара.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Кавазова Живка - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4256/2000. (28586)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3998/2000, во регистарската влошка бр. 02030092?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво и трговија МУСА БАУ Музафер ДООЕЛ увоз-извоз с. Палатица, Желино.

Друштвото ги врши следните дејности: 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.44, 51.52, 51.53, 51.54, 51.62, 52.46, 52.11, 51.70, 51.34,

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи.

Основач на друштвото е: Ибиши Музафер.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е: Ибиши Музафер - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3998/2000. (28588)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4265/2000, во регистарската влошка бр. 02030242?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Авто такси МАРКИСО ТП Марјан Спасе Гигоски, ул. "Елисе Поповски Марко" бр. 11, Скопје.

Основач е Гигоски Марјан од Скопје, со стан на ул. "Елисе Поповски Мирко" бр. 11.

Дејност: 60.22, Такси превоз.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со сите свои средства лично.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4265/2000. (28589)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3924/2000, на регистарска влошка бр. 02029464?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕГА Јасминка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 47-2/6.

Дејности: 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 17.11, 17.12, 17.40, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.61, 36.62, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.12, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 93.05.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Јасминка Тумбова - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3924/2000. (28731)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4345/2000, на регистарска влошка бр. 02030209?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП СЕВ Џемаљ Селвер Бајрами такси превоз ул. "Севастополска" бр. 41, Скопје.

Фирма под која што ќе се врши дејноста: ТП СЕВ Џемаљ Селвер Бајрами такси превоз.

Седиште и адреса од каде што ќе се врши дејноста: Скопје, ул. "Севастополска" бр. 41.

Предмет на работење: 60.22 - такси превоз, 60.23 - превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица, ТП ќе одговара со целиот свој имот.

За управител со неограничени овластувања, се именува Џемаљ Бајрами од Скопје, ул. "Севастополска" бр. 41.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4345/2000. (28732)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4036/2000, на регистарска влошка бр. 02029589?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за туризам, трговија, услуги и инженеринг ПЛАНЕТ 2000 Никола и др. ДОО ул. "Народен Фронт" бр. 27/26, Скопје.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 61.10, 61.20, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 64.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.40, 92.72, 93.01, 93.05.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, СРЈ, Грција и Албанија, услуги во меѓународниот друмски сообраќај и шпедиција, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, реекспорт, продажба на странски стоки на консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Никола Котушевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4036/2000. (28733)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4121/2000, на регистарска влошка бр. 02030213?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво со ЗТД на Друштвото за услуги, производство и трговија МАК-СПЕЈС Лидија ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Хо Ши Мин" бр. 3086 - Скопје.

Основач: Лидија Бачварова со изјава од 02-2000/1 од 01.06.2000 г.

Дејности: 01.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33,

52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 70.31, 71.10, 72.10, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02.

Во надворешнотрговскиот промет, Друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги за странски лица и фирми, работи на увоз-извоз на стоки и услуги во малограничниот промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лидија Бачварова - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4121/2000. (28734)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4257/2000, на регистарска влошка бр. 02032215?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД со ЗТД на Трговското друштво за производство, промет и услуги ИТАЛБА Зорица и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 7.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.82, 15.89, 15.91, 15.93, 15.95, 15.96, 15.98, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.48, 52.50, 52.63, 63.11, 63.12, 71.10, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 93.05.

Во надворешнотрговскиот промет Друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Зорица Стојковиќ - управител без ограничување.

Основачи на Друштвото се содружниците Зорица Стојковиќ од Врање - СРЈ, ул. "Косовска" бр. 43, и Џакомини Романо од Корридониа од Р. Италија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4257/2000. (28735)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4431/2000, на регистарска влошка бр. 02032284?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија и услуги ФАНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Климент Охридски" бр. 48.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2,

51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 93.05, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 70.31, 63.30, 74.20/3, 15.51, 15.52, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, комисиона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства. Содружник: Љубиша Лукиќ од Скопје.

Лице овластено за застапување и претставување на Друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Љубиша Лукиќ - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4431/2000. (28736)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3811/2000, на регистарска влошка бр. 020291817-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП - МАРИЈА 2000 - Трговија на мало Драгица Томо Крстева, ул. "Димитар Влахов" бр. 33 - Велес.

Назив: ТП - МАРИЈА 2000 - Трговија на мало Драгица Томо Крстева, ул. "Димитар Влахов" бр. 33 - Велес.

Седиште: ул. "Димитар Влахов" бр. 33 - Велес.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.62.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување во прометот е Драгица Крстева од Велес - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3811/2000. (28737)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4347/2000, на регистарска влошка бр. 020302007-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП - АРЕНА - Интернет Кафе Ефремов Јордан Александар, ул. "Благој Горев" бр. 61 - Велес.

НАЗИВ: ТП - АРЕНА - Интернет Кафе, Ефремов Јордан Александар, ул. "Благој Горев" бр. 61 - Велес.

Седиште: ул. "Благој Горев" бр. 61 - Велес.

Дејности: 55.40, 71.33.

Во правниот промет со трети лица, ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување е Ефремов Александар од Велес, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4347/2000. (28738)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 183/2000, на регистарска влошка бр. 1-69937-0-0-0, го запиша во судскиот регистар претворањето на претпријатието на Приватната здравствена организација ординација по општа стоматологија "БИОДЕНТ" - ул. "Благој Горев" бр. 117 - Велес.

Назив: Приватна здравствена организација ординација по општа стоматологија "БИОДЕНТ" - ул. "Благој Горев" бр. 117.

Седиште: ул. "Благој Горев" бр. 117 - Велес.

Дејност: 85.13.

Во правниот промет со трети лица, здравствената организација ќе истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, здравствената организација ќе одговара во висина на сите свои средства.

Овластено лице за застапување е Саздов Петре од Велес, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 183/2000. (28739)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4078/2000, на регистарска влошка бр. 020302167-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за градежништво, трговија и услуги САНИ БАУ Шефки ДООЕЛ с. Арнакија Сарај, с. Арнакија, Сарај.

Основање на ДООЕЛ. Фирма: Друштво за градежништво, трговија и услуги САНИ БАУ Шефки ДООЕЛ с. Арнакија Сарај.

Основач: Шефки Саид од с. Арнакија Сарај.

Седиште: с. Арнакија Сарај.

Друштвото се основа на неопределено време.

Предмет на работење ќе биде: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.56, 51.57, 51.62, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки.

За управител со неограничени овластувања, односно лице овластено за застапување на Друштвото во вршење работи на надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања, се именува Шефки Саид од с. Арнакија Сарај.

Во правниот промет со трети лица Друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото ќе одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4078/2000. (28740)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 220/2000, на регистарска влошка бр. 1-69949-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватна здравствена организација ЛЕГЕ АРТИС-Агнеса специјализирана ординација за гинекологија и акушерство Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 3/3-44.

Назив: Приватна здравствена организација ЛЕГЕ АРТИС-Агнеса специјализирана ординација по гинекологија и акушерство.

Основач: Агнеса Караколева Давидовиќ од Скопје, ул. "Тасино Чешмиче" бр. 15-6.

Седиште: Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 3/3-44.

Дејност: 85.12 - медицинска практика - специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство.

Во правниот промет организацијата истапува во свое име и за своја сметка. За обврските спрема трети лица одговара до висина на основачкиот влог.

Директор: Агнеса Караколева Давидовиќ, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 220/2000. (28741)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4272/2000, на регистарска влошка бр. 02030076?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Сандвичара МОНДО Силвана Дамир Богдановска ТП ул. "Владимир Комаров" бр. 33/1-4, Скопје.

Назив: Сандвичара МОНДО Силвана Дамир Богдановска ТП.

Седиште: ул. "Владимир Комаров" бр. 33/1-4, Скопје.

Основач: Силвана Богдановска од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 33/1-4.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4272/2000. (28742)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2171/2000, на регистарска влошка бр. 02028749?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за транспорт МИНАС ТРАНС Рахим увоз-извоз ДООЕЛ, с. Долно Свиларе, Кондово.

Се врши основање на Друштво за транспорт МИНАС ТРАНС Рахим увоз-извоз ДООЕЛ.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија, соработка со странски кооперанти и производители, продажба на странска стока на консигнациони складишта, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Управител: Рахим Редеповски од Кондово.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Единствен содружник на Друштвото е Рахим Редеповски од Кондово со стан во с. Долно Свиларе.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2171/2000. (28765)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2095/2000, на регистарска влошка бр. 02028752?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за транспорт ФИЛИТАМА ТРАНС Иљчо увоз-извоз ДООЕЛ с. Шишево, Сарај.

Се врши основање на Друштво за транспорт ФИЛИТАМА ТРАНС Иљчо увоз-извоз ДООЕЛ.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66,

51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија, соработка со странски кооперанти и производители, продажба на странска стока на консигнациони складишта, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Управител: Иљчо Трајчевски од Сарај.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Единствен содружник на Друштвото е Иљчо Трајчевски од Сарај со стан во с. Шишево.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2095/2000. (28767)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4344/2000, на регистарска влошка бр. 02032103?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП на Туристичката агенција ДУКИ ТП Зилбехар Мендух Мехмеди, с. Каменане-Каменане.

Основач: Зилбехар Мендух Мехмеди од с. Каменане.

Назив на фирма: Туристичка агенција ДУКИ ТП Зилбехар Мендух Мехмеди с. Каменане-Каменане.

Седиштето е во: с. Каменане-Каменане.

Предмет на работење е: 63.30, 71.10.

Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице: Зилбехар Мендух Мехмеди - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4344/2000. (28773)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4259/2000, на регистарска влошка бр. 02030113?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги КАПА КОМПАНИ Даринка и др. ДОО експорт-импорт ул. "Решадаџери" бр. 17, Скопје.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.40, 60.22, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување на странски фирми, реекспорт, продажба на стоки на консигнациони складишта, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот промет со трети лица за своите обврски одговара со свој имот.

Друштвото во надворешниот и внатрешниот промет го претставува и застапува Даринка Трпчевска управител на Друштвото без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4259/2000. (28774)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје во регистарот на здруженија на граѓани и фондации со решение III.Рег.зг.бр. 123/2000 од 15.12.2000 година, го запиша следното:

Се одбрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Македонско-Руско здружение за пријателство "Свездени патеки" Скопје, со седиште во нас.Коштан бр. 32, Скопје.

Дејноста на Македонско - Руското здружение за пријателство "Свездени патеки" Скопје, е: етнографијата, публикации, развивање на руската и македонската култура преку организирање: културни манифестации, претставување на млади таленти од областа на културата, музиката и сликарството; поставување на музејски експонати во Русија и Македонија од областа на етнологијата, фолклорот и слично, претставување на космичката техника и наука на младите во Македонија, преку изложби, предавања, семинари, симпозиуми, фотографии и други форми, организирање на изложби од областа на космонаутиката негување на аматерската стручна и научна работа во областа на космонаутиката, формирање на секции и други форми на здружување на младинците со цел за ширење на космичка техника, издавање популациони и стручни публикации и запознавање на граѓанството со културата и научните постигнувања на Руската федерација.

Со денот на запишувањето во регистарот Македонско - Руско здружение за пријателство "Свездени патеки" Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (47386)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.Згф. бр. 44/2000 од 27.10.2000 година, го запиша следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег.бр. 44/2000 се запишува здружение на граѓани Кошаркарски клуб "Балтепе", со скратено име КК "Балтепе", со седиште во Тетово, ул."К.Ј. Питу"бр. 100.

Работата и активноста на здружението Кошаркарски клуб "Балтепе" што се однесува за омасовување на кошаркарскиот спорт во местото, општината и пошироко, учество во организираниот систем на натпреварување, унапредување на стручната работа стручни кадри, обезбедување на терени, сали, реквизити и опрема и друго.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на клубот е подрачјето на општина Тетово и пошироко во зависност од постигнатите резултати.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 27.10.2000 година.

Од Основниот суд во Тетово. (47279)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег.Згф. бр. 42/2000 од 27.10.2000 година, го запиша следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег.бр. 42/2000 се запишува здружение на граѓани еколошко друштво "Зелена планета", од с.Г.Речица, со седиште во с.Г.Речица.

Работата и активноста на здружението ќе се однесува на заштита и унапредување на животната средина и превентива од загадувачки деструкции, обезбедување услови за работа заради заштита и унапредување на животна средина, набљудување, следење на деструктивни капацитети и друго.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на еколошкото друштво на клубот е подрачјето на општина Тетово.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 27.10.2000 година.

Од Основниот суд во Тетово. (47280)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 41 за 2000 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Здружение на роме "Неводрум" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се унапредување и подобрување на меѓуетничките односи на граѓаните, граѓанска толеранција и соработка, соработка со слични здруженија и со сите хуманитарни организации, заштита на граѓанската слобода и правата на граѓаните од ромска националност, едукација информирање, унапредување и истражување на здравјето, зачувување и истражување на културното наследство, грижа за деца, младината и жената, планирање на семејството и други цели и задачи.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "Дравска" бр. 17.

Лица овластени за застапување и претставување на здружението се Севедан Амедоски, ул. "Дравска" бр. 17, претседател и Милан Башески, ул. "Орде Чопела" бр. 1.

Од Основниот суд во Прилеп. (47281)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Општински карате сојуз од Прилеп.

Како основни цели и задачи на сојузот е утврдување на основната заедничка политика во карате спорто, поттикнување, омасовување, развој и унапредување на боречките спортови, посебно карате спортот, усовршување на системот на натпревари, одржување и користење на спортските објекти, унапредување на здравствената заштита на своите членови, организирање на семинари, кампови, летни и зимски припреми, натпревари, учество во меѓународен турнир и слично.

Седиштето на Општинскиот карате сојуз е во Прилеп, на ул. "Орде Чопела" бр. 1.

Лица овластени за застапување и претставување на карате сојузот се Милан Башески - претседател и Златко Симоноски - секретар.

Од Основниот суд во Прилеп. (47282)

Во регистрот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 40 за 2000 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Европски центар за интеграција од Прилеп со скратено име "ЕЦ-ИП".

Како основни цели и задачи на здружението се поттикнување на соработката меѓу членовите на "ЕЦИП" меѓусебно и со другите организации и асоцијации во земјата и странство, развивање и задоволување на културните, научните, образовно воспитните и други интереси на граѓаните, спроведување на човекови права и слободи, развој на личноста на младите луѓе, влијание на законодавното регулирање на специфичните прашања на граѓаните и друго.

Седиштето на здружението е во Прилеп, ул. "11-ти Октомври" бр. 129а.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Благоица Трајческа од Прилеп, ул. "11-ти Октомври" бр. 129 а - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (47283)

Основниот суд во Дебар, со решение Згф.бр. 04/00 од 20.12.2000 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓаните и фондации, го запиша основањето на здружението-Културното уметничко друштво "Дибра" Дебар, со седиште на ул. "Осми Септември" бб.

Целта на основањето на здружението е негување, развивање и афирмација на културните вредности од областа на музиката, кореографијата, книжевноста, драмската и сликарската уметност, организирање на концерти, драмски претстави, средби, културни манифестации, научна истражувачка работа, изложби, литературни вечери, учество на приредби, концерти, смотри, фестивали и други културни манифестации во земјата и во странство, собирање и обработка на народни песни и игри, создавање на нови музички и кореографски остварувања и нивно снимање на аудио и видео техника и поттикнување и развивање на соработ-

ка со соодветни здруженија од областа на културата и уметноста во земјата и во странство.

Од Основниот суд во Дебар. (47284)

ЛИКВИДАЦИИ I

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 523/2000 од 16.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ПАЈО ПРЕВОЗ" ДОО увоз-извоз од Куманово, ул. "Мило-рад Петровиќ" бр. 10, со жиро сметка 40900-601-19665.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47248)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 511/2000 од 16.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и транспорт увоз-извоз "БАЈЛ - ТРАНС" ЦО од Куманово, ул. "III-та МУБ" бр. 10, со жиро сметка 40900-601-17501.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47247)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 818/2000 од 08.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "ЛЕДИ - ЕС" увоз-извоз п.о. од Куманово, ул. "Солтир Наумов" бр. 4, со жиро сметка 40900-601-17153.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47246)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 776/2000 од 08.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, угостителство и туризам "ДАМИКО" ц.о. увоз-извоз од Куманово, ТЦ Козјак приземје 2, локал бр. 16, со жиро сметка 40900-601-30827.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47245)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1709/2000 од 27.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало, транспорт и услуги "СРНА - КОМЕРЦ" ЦО увоз-извоз од Куманово, с.Четирци, со жиро сметка 40900-601-13890.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47244)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 1707/2000 од 24.12.2000 година над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет "АЛФА КОМПАНИ" увоз-извоз ЦО од Куманово е отворена ликвидациона постапка.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Божиновска од Куманово, ул. "О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47243)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 850/2000 од 15.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за производство и трговија на големо и мало "ПОЛИ - КОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт од Куманово, ул. "Васил Драгомански" бр. 8, со жиро сметка 40900-601-14076.

За ликвидатор се определува лицето Зафировиќ - Петковска Славица од Куманово, ул. "III-та МУБ" бр. 69-3/14.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47242)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 849/2000 од 16.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "ГРАФО - ГЕРА" п.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Биљановска" бр. 2/2, со жиро сметка 40900-601-46283.

За ликвидатор се определува лицето Донка Божиновиќ од Скопје, ул. "Србо Томовиќ" бр. 31/6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47241)

Основниот суд во Прилеп со решение Л.бр. 10/97 од 29.04.1999 година ја заклучи ликвидационата постапка спрема должникот "Енергоинвест банк" АД Прилеп отворена со решение Л.бр. 131/94 од 16.01.1995 година на Окружен стопански суд во Битола.

Од Основниот суд во Битола. (47261)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 3927/2-70-2, на м.в. "Тоскалар", нива од 1 класа, во површина од 982 м², заведено во ПЛ бр. 3283 за КО - Гостивар, сопственост на Мента Рефик Аладин од Гостивар, за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот

на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гиновски" бр. 73, Гостивар. (47262)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Кавадарци, 1 вон, КП бр. 5711, дел 3, план 013, скица 013, м.в. "Големи Уши", култура - нива, класа 6, со вкупна површина од 1083 м², во сопственост на Павлинка Манчева, Благородна Манчева и Зоран Манчев по 1/3 идеален дел, видно од ИЛ бр. 2755, по цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (47263)

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна градина на КП бр. 273 дел 1 на м.в. "Мемедица" класа 2, со површина од 700 м², и нива на КП бр. 273 дел 1 на м.в. "Мемедица" класа 6, со површина од 327 м², и двете заведени во ПЛ бр. 252 за КО Асамати, сопственост на продавачот Јовановски Владе Фиданчо од Ресен, за цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (47286)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 273 на м.в. "Кучебан" класа 4, со површина од 1794 м², и нива на КП бр. 1654 на м.в. "Шајница" класа 3, со површина од 2697 м², и двете заведени во ПЛ бр. 207 за КО Лавци, сопственост на продавачот Грончевски Душан Јоне од Перово, за цена од 155.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (47287)

Се продава земјоделско земјиште во КО Валандово - ливада на КП бр. 3179/3, план 8, скица 42, во м.в. "Спротива", класа 2, со површина од 1168 м², сопственост на Мицева Д. Суза од с.Удово, за цена од 12.420,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (47288)

Се продаваат една идеална половина од шума класа 4, на КП бр. 55, во м.в. "Ј.Леска", во површина од 10050 м², заведена во ПЛ бр. 53, за КО Ореовец, сопственост на Наумоски Јордан од с.Ореовец, Прилеп, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓоски" бб. (47289)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино, вон, КП бр. 3276/1, во м.в. "Калдрма", интензивно лозје со површина од 5381 м², во КО Неготино вон, сопственост на Лазов Лазар ул. "Партизанска" бр. 124, по цена од 162.722,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (47290)

Сопственикот Мустафи Јакуп од Скопје, с.Студеничани, својата недвижност нива 4 класа во м.в. "Крњеве", на КП бр. 2282 во површина од 803 м², КО Студеничани, според ПЛ бр. 59, ја продава по цена во износ од 180,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувоски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (47363)

Сопственикот Шазију Адем од Скопје, с.Студеничани, својата недвижност нива 4 класа во м.в. "Крњеве", на КП бр. 2283 во површина од 738 м², КО Студеничани, според ПЛ бр. 505, ја продава по цена во износ од 180,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувоски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (47362)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Сирково, КП бр. 3576, м.в. "Драгош", култура - паша, класа 6, со вкупна површина од 3852 м², КО Сирково, КП бр. 3431, м.в. "Друм", култура - нива, со вкупна површина од 500 м², КО Сирково, КП бр. 3428/1, м.в. "Долна Лака", култура - шума, со вкупна површина од 9020 м², КО Сирково КП бр. 3394, м.в. "Чермец", култура - нива, со вкупна површина од 1716 м², и КО Камен КП бр. 532, м.в. "Черамидница", култура - нива, со вкупна површина од 2925 м², сопственост на Танчевска Стојна, Костов Коста, Костовска Лујза, Костовски Лазар и Костовски Владо од Скопје, видно од ПЛ бр. 271 и 111 издаден од Државен завод за геодетски работи одделение за премер и катастар Кавадарци, по цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земји-

ште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (47369)

Се продава земјоделско земјиште во КО - Рожден, КП бр. 19, план 3, м.в. "Топлик", култура - нива, со вкупна површина од 1000 м², сопственост на Јане Орешков од Кавадарци, видно од ПЛ бр. 113 издаден од Државен завод за геодетски работи одделение за премер и катастар Кавадарци, по цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) доколку ја прифаќаат понудата писмено да се изјаснат со доставување на истата до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија". Во спротивно, го губат правото на првенство. (47371)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура нива, класа 6, на КП бр. 3444, во м.в. "Загориче", во површина од 2228 м², и нива, класа 6, на КП бр. 3445, во површина од 1652 м², заведени во ПЛ бр. 890, за КО Дебреште, сопственост на Јандриоски Благоја од с.Дебреште, Прилеп, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (47368)

Се продава недвижен имот на КП бр. 902, за КО Буково, на м.в. "Горни Свињар", лозје класа 2, во површина 3094 м², запишана во ПЛ бр. 3028 за КО Буково, сопственост на Солаковски Стево од с.Буково, Битолско, за вкупна купопродажна цена од 31.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до продавачот на гореназначената адреса, или до нотарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. "Мечкин камен" бр. 20. (47367)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 593, на м.в. "Сува Река" ливада од 3 класа, во површина од 1200 м², и нива од 3 класа во површина од 2797 м², опишани по ПЛ бр. 527 на КО Пирок, сопственост на Јусуфи Меџит и Сејди од с.Пирок - Тетово, за цена од 687.430,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (47372)

Се продава недвижен имот кој претставува 1/3 од КП бр. 2643/3, на м.в. "Фалише" нива од 4 класа, во

површина од 4825 м², опишана по ПЛ бр. 269 на КО Пирок, сопственост на Мустафа Хамди од с.Пирок - Тетово, за цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (47373)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 449, на м.в. "Селиште" нива од 3 класа, во површина од 1210 м², опишана по ПЛ бр. 923 на КО Долно Палчиште, сопственост на Алити Амед Абдураман од с.Д. Палчиште - Тетово, за цена од 500.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр. 41/А, Тетово. (47375)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 3623/1 план 15, во м.в. "Падарина", култура нива, класа 4, во вкупна површина од 702 м², во КО Љубанци, сопственост на Драгица Кадриевска од Скопје, с.Љубанци, за продажна цена од 49.140,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Емилија Манолева од Скопје, општина Чаир, ул. "II Македонска бригада" ТЦ Скопје-Север 33/кат. (47361)

Се продава земјоделско земјиште: нива класа 4, построена врз КП бр. 11565 на м.в. "Гладно Поле Под Липите", со вкупна површина од 2619 м², подробно опишана во ПЛ бр. 10512 за КО Битола за вкупна купопродажна цена од 287.000,00 денари, сопственост на Нове Јанкуловски од с.Г.Оризари, Битола.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сопственици, заеднички сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата во спротивно го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска од Битола, ул. "Јосиф Јосифовски" бб. (47370)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1450090, издаден од УВР - Скопје на име Атулаи Ирфан, с. Бојане, Скопје. (47019)

Пасош бр. 633895/95, издаден од УВР - Куманово на име Соколовска Драгица, ул.: "С. Село" бр. 2, н. Доброшане, Куманово. (47025)

Пасош бр. 436470/94, издаден од УВР - Скопје на име Горан Тасевски, ул. "Тале Христов" бр. 3/72, Скопје. 47029

Пасош бр. 1296055/99, издаден од УВР - Куманово на име Гвозденовиќ Светозар, ул. "В. Јоциќ" бр. 3, Куманово. (47032)

Пасош бр. 523581/95, издаден од ОВР - Струга на име Адemosки Идриз, с. Октиси, Струга. (47051)

Пасош бр. 799532/96, издаден од УВР - Куманово на име Мустафи Шенаси, ул. "К.Цеткин" бр.7, Куманово.

Пасош бр. 127151, издаден од УВР - Скопје на име Биљана Секуловска-Габер, ул. "Ф. Прешерн" бр.123, Скопје. (47066)

Пасош бр.1175554/99, издаден од ОВР - Струга на име Жаку Неби, с.Делогожда, Струга. (47079)

Пасош бр.0348769 на име Петковски Горге, Гевгелија. (47080)

Пасош бр.1322436, издаден од УВР - Струмица на име Гавровски Зоран, с.Босилово бр.135, Струмица. (47081)

Пасош бр.1336420, издаден од УВР-Струмица на име Митре Велев, с.Добрејци бр.256, Струмица. (47082)

Пасош бр.964966, издаден од УВР - Штип на име Стојменов Благој, ул. "Лески" бр.72/10, Штип. (47083)

Пасош бр.180892, издаден од УВР - Битола на име Владо Начовски, с. Цапари, Битола. (47084)

Чекови од бр. 0050005440872 до 0050005440875 и од бр. 0050005440877 до 0050005440901, од тековна сметка бр. 8872422, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Темелковска Павлина, Скопје. (46992)

Чекови од бр. 4445677 до 4445681 и од бр. 5826 до 5834, од тековна сметка бр. 9566028, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Емилија Илиевска, Скопје. (47000)

Чекови бр.5467 и 5471, од тековна сметка бр. 12961/24, издадени од Македонска банка АД Скопје на име Стојка Нацева Фуштиќ, Скопје. (47023)

Работна книшка на име Илиевски Ивица, ул. "Б.Миладиновци" бр.1, Куманово. (47001)

Работна книшка на име Васе Петковски, с. Студена Бара, Куманово. (47005)

Работна книшка на име Реџеп Таири, ул. "Јоско Илиевски" бр.20, Куманово. (47006)

Работна книшка на име Алексос Ико, Свети Николе. (47012)

Работна книшка на име Муриќ Ибрима, ул. "К.Неделковски", Гевгелија. (47013)

Работна книшка на име Лазарова Живка, ул. "9-ти Мај", Струмица. (47016)

Работна книшка на име Керим Имер, ул. "Нико Пусоски" бр. 14, Кичево. (47018)

Работна книшка на име Набиу Зенјел, с.Шутово, Кичево. (47020)

Работна книшка на име Доламовски Љубе, ул. "К.Волнароски" бр.109, Прилеп. (47021)

Работна книшка на име Матески Игор, ул. "Т.Богданоски" бр. 6, Гостивар. (47024)

Работна книшка на име Тошевска Вера, Скопје. 47026

Работна книшка на име Боцески Сашо, Скопје. 47027

Работна книшка на име Ирена Плетикоса, Скопје.

Работна книшка на име Божиновски Игор, Скопје.

Работна книшка на име Милорад Маринковски, ул. "Т.Јовановски" бр.63, Куманово. (47033)

Работна книшка на име Маја Трајановска, ул. "6-ти Април" бр.7, Куманово. (47038)

Работна книшка на име Марјан Ангеловски, ул. "Б.Петров" бр.311, Куманово. (47039)

Работна книшка на име Адемов Иљаз, Скопје. 47046

Работна книшка на име Мара Цветаноска, ул. "Новосадска" бр.15, Битола. (47047)

Работна книшка на име Крстевски Душан, ул. "Стив Наумов" бр.170, Битола. (47048)

Работна книшка на име Газмен Мусај, ул. "Јане Сандански" бр. 71, Кичево. (47049)

Работна книшка издаден од Скопје на име Ангелов Слободан, Скопје. (47060)

Воена книшка на име Карапеевски Димче, Скопје.

Свидетелство за 8 одделение на име Дамишоски Агим, с. Лабуништа, Струга. (47040)

Свидетелство за 8 одделение на име Демишоски Авдрим, с. Лабуништа, Струга. (47041)

Свидетелство на име Тасков Борче, с.Подареш, Радовиш. (47042)

Свидетелство за 7 одделение на име Атанасова Ленче, ул. "Маркова" бр.10, Штип. (47043)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Телефејус" - Скопје на име Ајсел Шакири, Скопје. (47075)

Ученичка книшка на име Михајловски Даниел, Пробиштип. (47011)

Диплома на име Митев Гоце, ул. "Крушевска Република" бр.66, Штип. (47045)

Здравствена легитимација на име Џафер Девјани, Битола. (47014)

Здравствена легитимација на име Етеми Нафи, Тетово. (47022)

Здравствена легитимација на име Сако Тилевски, с. Митрашинци, Берово. (47034)

Даночна картичка на име Целал Шемоски, Охрид.

Даночна картичка бр.40279892111518 сер.бр.41723, издадена од Управа за приходи - Струмица на име ГП "Оломпија", Струмица. (47017)

Чекови на име Манолев Мито, ул. "Б.Петрушев" бр.44, Богданци. (47002)

Чекови на име Бојков Илија, ул. "О.Револуција" бр. 2/2-18, Кратово. (47008)

Чекови на име Бојкова Натка, ул. "Ј.Даскалов" бр.26, Кратово. (47009)

Чекови од бр.2784849 до 2784851 на име Зенделовски Никола, ул. "Стив Наумов" бр.44, Штип. (47044)

Пасош бр.1257040/99, издаден од УВР - Скопје на име Екатерина Тевчева, ул. "376" бр.112, Скопје. (47285)

Пасош бр. 790727/95, издаден од УВР - Скопје на име Мустафа Аднан, ул. "Г.Динката" бр.20, Скопје. 47291

Пасош бр.436977/94, издаден од УВР - Скопје на име Омеровиќ Кемал, ул. "А.Турунџев" бр.326, Скопје.

Пасош бр.819059/95, издаден од УВР - Скопје на име Беким Тачи, ул. "П.Тошев" бр.30, Скопје. (47293)

Пасош бр.1422969, издаден од УВР - Скопје на име Василевски Васе.

Пасош бр.1422849, издаден од УВР - Скопје на име Толевски Игор.

Пасош бр.853685, на име Јанков Зоран, ул. "Битола" бр.16, Штип. (47304)

Пасош бр.854358/96, издаден од УВР-Куманово на име Мустафи Севдаилул. "Тоде Мендол" бр.105, Куманово. (47348)

Пасош бр.478956/94, издаден од УВР-Скопје на име Џоровска Фаника, ул. "Волгоградска" бр.1/15, Скопје.

Пасош бр.914822 на име Фиасан Невзат, ул. "Козјак" бр.16, Битола. (47365)

Пасош бр. 81953/93 на име Положани Бајрам, ул. "ЈНА" бр. 57, Струга. (47381)

Пасош бр.92205, издаден од ОВР - Гостивар на име Мемеди Рамо, с. Симница, Гостивар. (39484)

Пасош бр.344891/94, издаден од УВР-Куманово на име Лазаровски Љупчо, с. Скачковце, Куманово. (47374)

Пасош бр.962019 на име Неџати Хусеини, с. Врпчиште, Гостивар. (47387)

Пасош бр.1308059/99, издаден од ОВР- Струга на име Коџаџику Бетрат, с. Делогожда, Струга. (47403)

Пасош бр.1014324 на име Лазов Павле, ул. "4-ти Мај" бр.9, Ваташа, Кавадарци. (47405)

Пасош бр.636372, издаден од ОВР-Пробиштип на име Нанев Милорад, с. Горни Стубол, Пробиштип.

Пасош бр.1065589/98 на име Селманоски Самије, с. Подгорци, Струга. (47407)

Пасош бр. 1226411/99, издаден од УВР - Куманово на име Јакупи Агим Черкезе, Куманово. (47411)

Пасош бр.1207448, издаден од УВР - Кичево на име Фејза Керим, с. Јагол, Кичево. (47415)

Пасош бр.1314701/99, издаден од УВР- Тетово на име Хакики Вахит, Тетово. (47418)

Пасош бр.0873524, издаден од ГУВР - Скопје на име Добре Марковски, ул. "Сава Ковачевиќ" бр.56-А/2-13, Скопје. (47420)

Пасош бр.1127584/98, издаден од ОВР - Струга на име Баткоски Никола, с.Јабланица, Струга. (47423)

Пасош бр.899819 на име Џатева Елица, ул. "Дебарска" бр.35, Струмица. (47424)

Пасош бр. 0944435, издаден од ОВР - Винаца на име Мицова Анка, с. Јаќимово, Винаца. (47425)

Пасош бр. 81958, издаден од ОВР - Струга на име Клечкарески Драган, ул. "Славеј Планина" бр. 9, Струга. (47430)

Чекови од бр. 32364316 до 3264325, 1265379, 2501522 и 2625011, од тековна сметка бр. 3764022, издадени од комерцијална банка АД Скопје на име Качевска Наталија, Скопје. (47364)

Чекови бр. 4387414 и 4387415, од тековна сметка бр. 4279226, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Фиљански Павле, Скопје. (47366)

Чекови бр. 1204463 и 1204464, од тековна сметка бр. 9011931, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Слободан Нешковиќ, Скопје. (47384)

Чекови бр. 5077459 и 5077460, од тековна сметка бр. 13949405, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ристов Гоко, Скопје. (47385)

Чекови од бр. 5045647 до 5045650 и 3115976, од тековна сметка бр. 8729780, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Гаковска Десанка, Скопје.

Работна книшка на име Јовановски Зоран, Скопје.

Работна книшка, издадена од Охрид на име Јовановска Марика, Скопје. (47380)

Работна книшка на име Конески Бранко, ул. "11-ти Октомври" бр. 11, Кичево. (47388)

Работна книшка на име Тодоровска Ратка, с. Железница, Кратово. (47391)

Работна книшка на име Бицески Роберт, ул. "Г. Делчев" бр. 196, Охрид. (47401)

Работна книшка на име Мавмудоски Еврем, Струга.

Работна книшка на име Гацевски Ристо, Гевгелија.

Работна книшка на име Митевски Игор, Скопје.

Чековна картичка бр. 05739374 и чекови 0110004325982 и 0110004325983 на име Настеска Бебица, Скопје. (47419)

Свидетелство за 8 одделение на име Ениз Азиров, ул. "Слав. Стопимен" бр. 69, Кочани. (47389)

Свидетелство на име Зорица Ивановска, ул. "Ц. Андриевска" бр. 13, Кратово. (47392)

Свидетелство на име Илиева С. Славица, ул. "Мусала" бр. 16, Кратово. (47393)

Свидетелство на име Пешева С. Верица, ул. "Гоце Делчев" бр. 58, Кратово. (47394)

Свидетелство на име Хазбије Камбери, Тетово.

Свидетелство на име Кујтине Зецири, Тетово.

Свидетелство за 8 одделение на име Толјовски Никола, с. Брајчино, Ресен. (47397)

Свидетелство на име Авни Алоили, Куманово.

Диплома, издадена од Машински факултет - Скопје на име Слаѓана Илиќ, Скопје. (47416)

Лична карта на име Аврамоски Роберт, ул. "Д. Груев" бр. бр. 210, Охрид. (47400)

Чекови од бр. 3269769 до 3269878, 106741, 106742 и 106743, од тековна сметка бр. 72316/48, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Филиповиќ Елисавета, Скопје. (47264)

Чекови од бр. 4450472 до 4450481, 4266684 и 4429271, од тековна сметка бр. 13767062, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стаматовски Маријан, Скопје. (47278)

Чекови бр. 3876025 од бр. 5470581 до 5470588, бр. 3262096, 5018747, 5018748, 5113042, 5113043, 5113044, 3580517 и 72767, од тековна сметка бр. 06178915, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Петковски Стојмир, Скопје. (47359)

Работна книшка на име Велкова Данче, Скопје.

Работна книшка на име Рукије Абдула-Халим, Скопје. (47294)

Работна книшка на име Трпчева Елена, ул. "Решат Цафер" бр. 17, Скопје. (47295)

Работна книшка на име Казими Казим, с. Колари, Кичево. (47298)

Работна книшка на име Демишоски Агим, Струга.

Работна книшка на име Крстаноски Страшо, ул. "Г. Делчев", Охрид. (47302)

Работна книшка на име Серафимов Васе, ул. "Ленинова" бр. 4, Раровиш. (47303)

Работна книшка на име Павлинка Јосифова, Свети Николе. (47307)

Работна книшка на име Крстиќ Билјана, ул. "Никола Карев" бр. 31, Гевгелија. (47310)

Работна книшка на име Чадиноска Нина, Скопје.

Работна книшка на име Драган Стојановски, Скопје.

Работна книшка на име Сејлан Даци, Скопје. 47357

Свидетелство на име Ванчовска Славица, с. Ратеве, Берово. (47299)

Свидетелство на име Анета Пешевска, ул. "Бреза" бр. 31, Берово. (47300)

Свидетелство за 8 одделение на име Манџуков Благој, Штип. (47305)

Свидетелство за 8 одделение на име Јововски Дарко, с. Теово, Велес. (47308)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение на име Андонов Зоран, с. Фурка, Нов Дојран. (47309)

Свидетелство на име Цамовиќ Екрем, с. Г. Оризари, Велес. (47311)

Свидетелство на име Вевки лумановски, с. Граешница, Битола. (47312)

Свидетелство за 5 одделение на име Мевлудин Насуфоски, с. Јакреново, Прилеп. (47316)

Свидетелство на име Имери Нури, с. Слатина, Тетово.

Свидетелство и диплома на име Шпресим Камери, Тетово. (47320)

Свидетелства за 1 и 2 година, издадени од УМЦ "Н. Штејн", Тетово на име Минире Кучи, Тетово. 47322

Свидетелство за 8 одделение на име Мухабије Сулејмани, с. Гермо, Тетово. (47323)

Свидетелство за 8 одделение на име Скендери Бардул, Тетово. (47326)

Ученичка книшка на име Исљами Музафер, с. Јегуновце, Тетово. (47324)

Индекс бр. 2292, издаден од Факултет за безбедност - Скопје на име Никола Здравев, Раровиш. (47351)

Диплома, издадена од Трговско училиште "Цветан Димов" Скопје на име Михајлова Данче, Скопје. 47275

Диплома бр. 565, издадена од Машински Факултет - Скопје на име Филиповски Стојан Миравци, Гевгелија.

Диплома, издадена од ДЕМУ "Коле Нехтенин", Штип на име Денковски Митко, ул. "М. Пијаде" бр. 7, Штип. (47306)

Здравствена легитимација на име Колеќеска Фанија, ул. Т. Даскалот" бр. 28/4, Битола. (47313)

Здравствена легитимација на име Јаневски Коле, ул. "26-та" бр. 1/8, Битола. (47314)

Здравствена легитимација на име Златески Томе, ул. "Б. Целев" бр. 38, Крушево. (47317)

Здравствена легитимација на име Зекири Сафет, Тетово. (47321)

Лична карта на име Зорица Талевска, ул. "Бигла" бр. 33, Ресен. (47297)

Даночна картичка бр. 4030994276353, издадена од У-права за приходи Скопје на име Фарминкооп, Скопје.

Избирачка легитимација на име Велији Лирије, с. Врањовце, Гостивар. (47327)

Избирачка легитимација на име Елези Букурје, с. Врањовци, Гостивар. (47328)

Избирачка легитимација на име Јакуп Мислији, с. Врањовце, Гостивар. (47329)

Избирачка легитимација на име Фекрие Муареми, с. Врањовце, Гостивар. (47330)

Избирачка легитимација на име Агрон Рамадани, с. Врањовце, Гостивар. (47331)

Избирачка легитимација на име Камал Халили, с. Врањовце, Гостивар. (47332)

Избирачка легитимација на име Суат Халили, с. Врањовци, Гостивар. (47333)

Избирачка легитимација на име Менаим Асани, с. Врањовце, Гостивар. (47334)

Избирачка легитимација на име Камбер Камбери, с. Врањовце, Гостивар. (47335)

Избирачка легитимација на име Шемил Меизин, с. Врањовце, Гостивар. (47336)

Избирачка легитимација на име Рами Муареми, с. Врањовце, Гостивар. (47337)

Избирачка легитимација на име Мирела Зулбехари, с. Врањовце, Гостивар. (47338)

Избирачка легитимација на име Мекије Хамзаи, с. Врањовце, Гостивар. (47339)

Избирачка легитимација на име Латифе Амзаи, с. Веањовце, Гостивар. (47340)

Избирачка легитимација на име Мицаити Селвије, с. Врањовце, Гостивар. (47341)

Избирачка легитимација на име Беаре Муслији, с. Врањовце, Гостивар. (47342)

Избирачка легитимација на име Фетаи Меизин, с. Врањовце, Гостивар. (47343)

Избирачка легитимација на име Асани Беглије, с. Врањовце, Гостивар. (47344)

Избирачка легитимација на име Хамзаји Рефик, с. Врањовце, Гостивар. (47345)

Избирачка легитимација на име Рамис Ислами, с. Врањовце, Гостивар. (47346)

Избирачка легитимација на име Зени Садику, ул. "Т. Богданоски" бр.49, Гостивар. (47347)

ОБЈАВИ

ОБАЈВА ЗА ЗАПИШАНИ И КУПЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Издавачот на хартиите од вредност "Алатница" А.Д. - Охрид, објавува дека преку "Македонската берза" А.Д. - Скопје, продадени се 42,127 обични акции што изнесува 82,43% од вкупната главнина на издавачот, и по тој основ извршена е промена во сопственичката структура, во согласност со закон.

"Алатница" А.Д.
Охрид

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за здравство - Фондот за здравствено осигурување - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-8429/2

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Министерството за здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје.
2. Предмет на набавката е набавка на медицински потрошен материјал, за потребите на Јавните здравствени организации во Република Македонија.

3. Спецификацијата со количините и видот на материјалите што се предмет на набавката дадени се во тендерска документација.

4. Тендерската документација може да се подигне во Архивата на Министерството за здравство - Фондот за здравствено осигурување - Скопје, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6 - Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100 - 640 - 37 - Фонд за здравствено осигурување - Скопје со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент Народна банка на Македонија.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема ("Сл. весник на РМ" бр. 21/98).

6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

8. Понудата е делива.

9. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно според потребите на наредателот.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот;
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат;
- производител и земја на потекло;
- цена во денари со сите давачки франко краен корисник;
- начин, услови и рок на плаќање (рокот на плаќањето да не е помал од 120 дена од денот на испораката).

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период;
- опис на технички постројки на понудувачот (магацински простор и расположиви средства за транспорт);

- посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за материјалите што се нудат.

3. Доказ, извод од судска евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста издадено од Министерството за здравство.

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чии производи учествуваат.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверена копија од нотар.

Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- уплатство за употреба, чување и ракување на македонски јазик,
- најмалку една година рок на употреба од денот на испораката (исправности и употребливост),
- сертификат за квалитет,
- сертификат за продажба.

Квалитетот и исправноста на материјалите како битен предуслов за одлучување ќе ги цени комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа намена.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата да се достави на адреса: Министерство за здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во Архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 22.01.2001 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достават и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување - Скопје со назнака "за учество на повик бр. 02-8429/2".

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 22.01.2001 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 22.01.2001 година во 11,30 часот, во просториите на Министерството за здравство - Фонд за здравствено осигурување - Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените преставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлуката бр. 02-5823/1 од 05.12.2000 година Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Скопје, објавува

ИЗМЕНА ВО РОКОТ НА ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 5/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

"Ограничениот повик трае до 19.01.2001 година".

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски комбинат а. д. Скопје, Управниот одбор на Тутунски комбинат а. д. Скопје, на седницата одржана на ден 25. 12. 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А. Д. СКОПЈЕ

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 пушачки единици се утврдува како што следи:

Вид на цигари Малопродажна цена/денари
Rodeo Super Lights Box 30,00
Цената започнува да важи од 01. 01. 2001 година.

Тутунски комбинат а.д. Скопје
Претседател
на Управниот одбор,
Коста Кипровски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница		
3343. Одлука за избор на судии поротници во основните судови.....	5687	3348. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5702
3344. Одлука за одобрување на средства од Постојана Резерва на Буџетот на Република Македонија.....	5701	3349. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5702
3345. Одлука за определување највисоки цени на одделни услуги во производството и дистрибуцијата на вода и одведување на отпадни води.....	5701	3350. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5703
3346. Одлука за условите, начинот и постапката за откуп на обврзници на Република Македонија за откупени побарувања на Стопанска банка АД Скопје со јавен повик.....	5701	3351. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5703
3347. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5701	3352. План за изменување и дополнување на Единствениот план на сметки за вршење на платниот промет во Заводот за платен промет.....	5704
		3353. Правилник за составот, надлежноста и начинот на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	5705
		3354. Правилник за формата и содржината на здравствената легитимација и за начинот на нејзиното издавање, водење и користење.....	5706
		3355. Правилник за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	5708
		3356. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	5711
		3357. Правилник за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	5733
		3358. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за класификација на активните билансни и вонбилансни ставки на банките и штедилниците според степенот на нивната ризичност ("Сл. весник на РМ" бр. 10/94, 56/95, 62/95 и 26/96).....	5754
		3359. Одлука за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките.....	5754
		3360. Одлука за потребната документација за издавање на согласности и доставување на извештување според одредбите на Законот за банките.....	5757
		3361. Одлука за начинот на вршење супервизорски надзор на банките и постапката за преземање мерки за отстранување на утврдените неправилности.....	5759
		3362. Одлука за утврдување на обемот и начинот на работење на штедилниците.....	5760
		3363. Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки и за стапките на надоместот на Народна банка на Република Македонија.....	5761
		3364. Одлука за дополнување на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банки и штедилници.....	5761
		3365. Одлука за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство од 01. 01. 2001 до 31. 03. 2001 година.....	5761
		Исправка на Упатството за пријавувањето и рокот за доставување на извештај на производството на семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување.....	5762

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохиќ.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.